



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, односно хрватско-српски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Отгласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-19644

Петок, 3 февруари 1984

БЕЛГРАД

БРОЈ 7

ГОД. XL

Цена на овој број е 65 динари. – Претплатата за 1984 година изнесува 1.425 динари. – Рок за рекламации 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефон: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

52.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Царинскиот закон, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и покраините од 31 јануари 1984 година.

П бр. 334

31 јануари 1984 година

Белград

Потпретседател
на Претседателството на СФРЈ,
Видоје Жарковиќ, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Војо Срзентиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН

Член 1

Во Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82 и 61/82) во член 28 точка 11 став 1 по зборот: „органи“ запирката се брише и се додаваат зборовите: „и на резервни делови и потрошен материјал за користење на тие помагала.“

Член 2

Во член 29 став 1 точка 10 став 1 зборовите: „Сојузот на слепите на Југославија – на специфична опрема, уреди и инструменти за потребите на слепи лица, што не се произведуваат во земјата; Сојузот на здруженијата на дистрофичарите на Југославија – на специфична опрема, уреди и инструменти за потребите на лица заболени од мускулни и невромускулни болести, што не се произведуваат во земјата, како и граѓаните – на специфична опрема, уреди и инструменти за здравство, за лична употреба, што не се произведуваат во земјата“, се заменуваат со зборовите: „Сојузот на слепите на Југославија односно членовите на Сојузот на слепите на Југославија – на специфична опрема, уреди и инструменти и на резервни делови и потрошен

материјал за користењето на таа опрема, за потребите на слепи лица, што не се произведуваат во земјата; Сојузот на здруженијата на дистрофичарите на Југославија и членовите на Сојузот на здруженијата на дистрофичарите на Југославија – на специфична опрема, уреди и инструменти и на резервни делови и потрошен материјал за потребите на лица заболени од мускулни и невромускулни болести, што не се произведуваат во земјата, како и граѓаните – на специфична опрема, уреди и инструменти за здравство и на резервни делови и потрошен материјал за користењето на таа опрема, за лична употреба, што не се произведуваат во земјата.“

По точка 11 се додава нова точка 12, која гласи:

„12) организациите на здружен труд – на пловечки платформи за подморски истражувања што се користат врз основа на договори со странски партнери за времето додека траат таквите истражувања.“

Член 3

Во член 30 ст. 1, 2 и 3 зборовите: „заради вршење на услужни, занаетчиски и земјоделски дејности засновани врз личен труд, што ќе ги утврди Сојузниот извршен совет“, се заменуваат со зборовите: „заради вршење на дејности со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓаните.“

Став 5 се менува и гласи:

„5) Корисникот на повластицата од ст. 1, 2 и 3 на овој член може да увезе односно внесе од странство предмети на стопански инвентар за вршење на дејности со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓаните, под услов да може според важечките прописи да се занимава со таква дејност во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.“

Член 4

Називот на одделот член 50 „Увоз на стоки обусловен со извоз (рампласман)“ се брише.

Член 5

Член 53 се менува и гласи:

„(1) Ако на странскиот пазар настанат промени што бараат итно спречување на растројствата што би настанале на внатрешниот пазар со примена на важечките царински стапки, Сојузниот извршен совет, врз основа на согласност од надлежните републички и покраински органи, може важечките царински стапки да ги зголеми односно да ги намали, а може и да ги укине, а за стапките за кои во Царинската тарифа е предвидена стапка на царина „слободно“ може да определи царинска стапка до 15%.

(2) Рокот за примена на прописот од став 1 на овој член мора да биде временски ограничен.“

Член 6

Во член 226 став 4 зборот: „царинарницата“ се заменува со зборовите: „Сојузната управа за царини“.

Член 7

Во член 338 точка 2 се менува и гласи:

„2) кои содржат книги, весници и списанија (освен модни журналы и модни ревии)“;

Член 8

Во член 370 ст. 2 и 4 зборовите: „10.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „40.000 динари“.

Член 9

„Во член 371 став 2 зборовите: „8.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „30.000 динари“;

Во став 4 зборовите: „6.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „25.000“.

Член 10

Во член 372 ст. 3 и 7 зборовите: „5.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „20.000 динари“.

Во став 6 зборовите: „1.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „4.000 динари“.

Член 11

Во член 373 став 3 зборовите: „5.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „20.000 динари“.

Член 12

Во член 374 став 2 зборовите: „5.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „10.000“, а зборовите: „1.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „2.000 динари“.

Член 13

Во член 375 став 3 зборовите: „3.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „10.000 динари“.

Во став 6 зборовите: „1.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „4.000 динари“.

Член 14

Во член 376 став 1 зборовите: „50.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „100.000 динари“;

Во став 3 зборовите: „10.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „20.000 динари“.

Член 15

Во член 377 став 1 зборовите: „10.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „20.000 динари“.

Во став 3 зборовите: „3.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „6.000 динари“.

Член 16

Во член 378 став 1 зборовите: „10.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „20.000 динари“.

Во став 3 зборовите: „6.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „12.000 динари“, а зборовите: „3.000 динари“ – со зборовите: „6.000 динари“.

Член 17

Во член 379 став 1 зборовите: „5.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „10.000 динари“.

Во став 3 зборовите: „2.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „4.000 динари“.

Член 18

Во член 380 став 1 зборовите: „2.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „4.000 динари“.

Во ст. 3 и 4 зборовите: „до 1.000 динари“, се заменуваат со зборовите: „до 2.000 динари“.

Во став 6 зборовите: „500 динари“ се заменуваат со зборовите: „1.000 динари“.

Член 19

Во член 389 ставот 3 се менува и гласи:

„(3) Ако за стоките од став 1 на овој член е користено ослободувањето од плаќање на царина од член 28 точка 3, член 29 став 1 и член 30 на овој закон, царината се пресметува на начинот пропишан во став 2 на член 29 од овој закон.“

Член 20

Во член 397 по став 4 се додава нов став 5, кој гласи:

„(5) По исклучок од став 1 на овој член, функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на царината може, со решение, да одобри лесно-расипливи стоки, животни, стоки што немаат комерцијална вредност и стоки што според посебни прописи не можат да бидат пуштени во слободен промет (оружје, муниција, радио-станции и сл.) да не се изложуваат на јавна продажба.“

Член 21

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

53.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ЦАРИНСКАТА ТАРИФА

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за Царинската тарифа, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и покраините од 31 јануари 1984 година.

П бр. 333
31 јануари 1984 година
Белград

Потпретседател
на Претседателството на СФРЈ,
Видос Жарковиќ, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Војо Срзентиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ЦАРИНСКАТА ТАРИФА

Член 1

Во Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/78 и 29/83) по член 3 се додава нов член 3а, кој гласи:

„За несоставени производи или за производи во составена состојба чии делови се увезуваат sukcesивно, преку една или повеќе царинарници, се применува царинската стапка утврдена во Царинската тарифа за финален производ.“

Се овластува директорот на Сојузната управа за царини да донесе прописи за постапката за царинење на производите од став 1 на овој член.“

Член 2

Член 4 се менува и гласи:

„Деловите за производите од одделите XVI, XVII и XVIII на Царинската тарифа (делови за машини, апарати, уреди, превозни средства, инструменти и др.) можат, по барање од царинскиот обврзник, да се распоредат во ист тарифен став на Царинската тарифа во кој се распоредува производот за кој се увезуваат:

1) ако деловите се увезуваат како замена на дотраени или неисправни делови во гарантниот рок, без плаќање на противвредноста;

2) ако деловите се увезуваат заедно со готови производи, под услов фактурната цена на така увезените делови да не надминува 7% од царинската основа на увезените производи;

3) ако деловите се наменети за тековно или инвестиционо одржување на увезените производи;

4) ако деловите се увезуваат за изработка на готови производи, со тоа што вкупната вредност на деловите по единица на производите во кои тие делови се вградуваат да не е поголема од 50% од продажната цена на производите на готовиот производ.

Под делови, во смисла на став 1 од овој член, се подразбираат производите од одделите VII до XVIII на Царинската тарифа кои се подготвени така што без дополнителна обработка или доработка да можат непосредно да се вградат во готовите производи за кои се увезуваат, под услов на надлежниот орган да му е пријавен увозот на повеќе од три различни вида делови што се распоредуваат во различни тарифни ставови на Царинската тарифа.

Како делови, во смисла на точка 3 од став 1 на овој член, не се сметаат следните производи:

1) надворешни и внатрешни гуми од тар. број 40.11 на Царинската тарифа;

2) алати од глава 82 на Царинската тарифа;

3) клипни мотори со внатрешно согорување од тар. број 84.06 на Царинската тарифа;

4) пумпи од тар. број 84.10 на Царинската тарифа;

5) воздушни и гасни компресори од тар. број 84.11 на Царинската тарифа;

6) куглични, валчени, иглести и бочвести тркалви лежишта од тар. број 84.62 на Царинската тарифа, освен ако се увезуваат во состав со други делови;

7) генератори и мотори од тар. број 85.01 на Царинската тарифа;

8) електрични акумулатори од тар. број 85.04 на Царинската тарифа;

9) рачни алати со вграден електричен мотор од тар. број 85.05 на Царинската тарифа;

10) изолирани електрични спроводници од тар. број 85.23 на Царинската тарифа;

11) изолатори од кој и да било материјал од тар. број 85.25 на Царинската тарифа.

Барање за применување на одредбите од овој член се поднесува до царинарницата најдоцна до денот на поднесувањето на царинската декларација.

На деловите од став 1 на овој член се применува царинската стапка утврдена во Царинската тарифа за финален производ.

Член 3

Во член 5 став 3 зборовите: „Сојузниот секретаријат за пазар и цени“ се заменуваат со зборовите: „Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопански работи“.

Член 4

По член 71 се додава нов член 71, кој гласи:

„На опремата и резервните делови што се увезуваат во 1984 и 1985 година за изградба на објекти по основа на здружување на труд и средства врз доходни основи и врз база на заеднички интереси за развој на недоволно развиените републики и на Социјалистичка Автономна Покраина Косово, што не се произведуваат во земјата, се плаќа царина по стапка намалена за 50% од царинската стапка пропишана во Царинската тарифа, со тоа што така намалената царинска стапка не може да биде помала од 5%.

На опремата и резервните делови што се увезуваат во 1984 и 1985 година за изградба на клучни објекти во областа на енергетиката и обоените метали во Социјалистичка Автономна Покраина Косово, а што не се произведуваат во земјата, не се плаќа царина.

Увозот на опрема и резервни делови од ст. 1 и 2 на овој член организациите на здружен труд ќе го вршат врз основа на потврда од Стопанската комора на Југославија – Општо гранско здружение на индустријата за преработка на метали на Југославија дека предметната опрема и резервни делови не се произведуваат во земјата и потврда од надлежниот републички односно покраински орган на управата дека е во прашање изградба на објекти по основа на здружување на труд и средства за развој на недоволно развиените републики и на Социјалистичка Автономна Покраина Косово. Во потврдата мораат да се наведат одредбите од договорот што се основа за увоз на таа опрема.

Член 5

Во Царинската тарифа што е отпечатена кон Законот за царинската тарифа и претставува негов составен дел, се вршат следните измени и дополненија:

1	2	3
---	---	---

1) во тар. број 01.06 точка 2 одредбата под е) се менува и гласи:

„е) мајмуни (вид *sercorithacus* и *synomolgus*)“ Сл”.

По одредбата под е) се додава нова одредба под ж), која гласи:

„ж) други“ 5”;

2) во тар. број 04.05 точка 1 во одредбата под а) одредбата под 2 се менува и гласи:

„2) елеукотични“ Сл”.

По одредбата под 2 се додава нова одредба под 3, која гласи:

„3) други“ 5”;

3) во тар. број 08.01 во точ. 2, 3, 4, 5, 6 и 7 царинската стапка: „5” се заменува со царинска стапка: „Сл”;

4) во тар. број 09.03 царинската стапка: „5” се заменува со царинската стапка: „Сл”;

5) во тар. број 09.04 во точка 1 во одредбите под а) и б) царинската стапка: „5” се заменува со царинска стапка: „Сл”;

Во точка 2 царинската стапка: „5” се заменува со царинската стапка: „Сл”;

6) во тар. број 09.05 царинската стапка: „5” се заменува со царинска стапка: „Сл”;

7) во тар. број 09.06 царинската стапка: „5” се заменува со царинска стапка: „Сл”;

1	2	3
8) во тар. број 09.07 царинската стапка: „5“ се заменува со царинска стапка: „Сл“;		
9) во тар. број 09.08 царинската стапка: „5“ се заменува со царинската стапка: „Сл“;		
10) во тар. број 09.10 во одредбата под 1) зборот: „Шафран“ се заменува со зборот: „Гумбир“;		
11) Забелешката кон глава 10 се менува и гласи: „забелешка“;		
Оваа глава ги опфаќа само житата во зрно што не се лупени ниту пак поинаку обработувани. Меѓутоа, лупениот ориз, бланшираниот ориз, полираниот ориз, глазираниот ориз, етивираниот ориз, конвертираниот ориз и кршениот ориз се распоредуваат во тар. број 10.06“;		
12) тар. број 10.06 се менува и гласи:		
„10.06 Ориз:		
1) Во лушпа (оризова арпа или суров ориз):		
а) семенски	Сл	
б) други	Сл	
2) Лупен но натаму необработуван (карго или костенлив ориз)	Сл	
3) Полубел и бел ориз, вклучувајќи и полиран или глазиран:		
а) полубел и бел	Сл	
б) полиран или глазиран	13	
4) Кршен	13“;	
13) во тар. број 12.07 во наменувањето зборовите: „медицината“ се заменуваат со зборовите: „фармацијата“..		
14) во точка 9 на забелешката кон глава 13 пред зборот: „каучук“ се додава зборот: „природен“;		
15) во тар. број 13.03 точка 4 се менува и гласи:		
„4) Агар-агар:		
а) бактериолошки, во прав	Сл	
б) друг	5“;	
16) во точка 1 во одредбата под 1 на забелешката кон глава 15 зборот: „маст“ се заменува со зборовите: „сланина и сало“;		
17) во македонскиот текст нема потреба од измена;		
18) во тар. број 15.10 точка 1 во одредбата под а) царинската стапка: „8“ се заменува со царинска стапка: „5“;		
19) во тар. број 17.02 во точка 2 царинската стапка: „17“ се заменува со царинска стапка: „5“;		
Во точка 3 царинската стапка: „17“ се заменува со царинска стапка: „5“;		
Точка 4 се менува и гласи:		
„4) Гликоза (декстроза или гроздов шеќер):		
а) хемиски чиста (моносахарид)	Сл	
б) друго	17“;	
20) Во македонскиот текст нема потреба од измена;		
21) во тар. број 19.07 во наменувањето зборот: „капли“ се заменува со зборот: „капсули“, зборовите: „за печатење“ се бришат, а зборовите: „листови од оризово брашно“ се заменуваат со зборовите: „хартија од ориз“;		
22) во тар. број 21.06 точка 2 се менува и гласи:		
„2) Неактивен (исушен):		
а) екстракт од квасец во прав за микробиологија	Сл	
б) друг	8“;	

1	2	3
23) во тар. број 21.07 точ. 1 до 3 се менуваат и гласат:		
„1) Препарати за производство на безалкохолни пијачки:		
а) врз база на растителни екстракти	10	
б) цитрус бази	10	
б) други	10	
2) Препарати за слатки, пудинг и сл.	10	
3) Храна за деца	10“.	
Точка 5 се менува и гласи:		
„5) Производи од брашно (равиоли, макарони, шпaгeти и сл.)	10“	
Точка 7 се менува и гласи:		
„7) Друго:		
а) пченка во конзерви	10	
б) сладолед во прав	10	
в) друго	10“;	
24) во тар. број 22.05 точка 1 се заменува со две нови точки, кои гласат:		
„1) Вино трпезно:		
а) во шишиња	25	
б) во други садови	25	
2) Вино квалитетно:		
а) во шишиња	25	
б) во други садови	25“;	
Досегашните точ. 2 и 3 стануваат точ. 3 и 4.		
Во досегашната точка 4, која станува точка 5, по зборот: „дестилација“ се додаваат зборовите: „и друга индустриска преработка“.		
Досегашните точ. 5 и 6 стануваат точ. 6 и 7;		
25) во тар. број 22.09 точка 2 се менува и гласи:		
„2) Алкохолни пијачки добиени со дестилација на вино, шира (кљука) или комина:		
а) вињак (коњак), армањак и сл.	25	
б) лозова ракија и комовица	25	
в) други	25“.	
Во точка 3 по одредбата под а) се додава нова одредба под б), која гласи:		
„б) вински дестилат	25“.	
Досегашната одредба под б) станува одредба под в);		
26) во тар. број 23.04 наменувањето се менува и гласи:		
„Маслени погачи и други остатоци при добивање на растителни масла (сачма и др.), освен талог“;		
27) во тар. број 23.07 наменувањето се менува и гласи:		
„Засладена добиточка храна; крмни смеси и други препарати за исхрана на животни“;		
28) во тар. број 25.03 точка 1 во одредбата под б) царинската стапка: „5“ се заменува со царинска стапка: „Сл“.		
Во точка 2 зборот: „Пречистен.“ се заменува со зборот: „Друг.“.		
Во одредбата под а) во текстот во заграда пред зборот: „најмалку“ се додаваат зборовите: „со чистотија“;		

1	2	3
29) во тар. број 25.12 во наменувањето зборот: „очевидна“ се заменуваат со зборот: „привидна“.		
Во точка 1 царинската стапка: „10“ се заменува со царинската стапка: „Сл“;		
30) тар. број 25.19 се менува и гласи:		
„25.19 Магнезиум карбонат, природен (магнезит); електростопен магнезит, синтермагнезит, со содржина или без содржина на други оксиди во мали количества додадени пред синтерувањето; други магнезиум-оксиди хемиски чисти или не:		
1) Суров магнезит	7*	
2) Каустично печен магнезиум-оксид (калциниран магнезит)	5*	
3) Синтерван магнезиум-оксид (синтермагнезит)	5*	
4) Електростопен магнезиум-оксид (електростопен магнезит)	5*	
5) Друго	5*	
31) во тар. број 25.23 точка 1 одредбата под б) се менува и гласи:		
„б) бел и бојосан:		
1) за цементирање на нафтни и гасни дупчотини	Сл	
2) друг	13*	
Одредбата под в) се менува и гласи:		
„в) со додатоци:		
1) цемент за цементирање на нафтни и гасни дупчотини	Сл	
2) друг	13*	
32) во македонскиот текст нема потреба од измена;		
33) во тар. број 27.07 точка 4 по одредбата под г) се додава нова одредба под д), која гласи:		
„д) друго	8*	
34) во тар. број 27.10 точка 4 во одредбата под в) царинската стапка: „10“ се заменува со царинската стапка: „Сл“.		
Во точка 7 во одредбата под а) царинската стапка: „5*“ се заменува со царинската стапка: „Сл“;		
35) во тар. број 27.17 царинската стапка: „5*“ се заменува со царинската стапка: „Сл“;		
36) во точка 3 на забелешките кон оддел VI, по зборот: „повеќе“ се додава зборот: „различни“;		
37) во точка 3 во одредбата под 1 на забелешките кон глава 27 зборовите: „натриум и магнезиум хлорид“ се заменуваат со зборовите: „натриумхлорид и магнезиумхлорид“;		
38) во тар. број 28.01 точка 2 во одредбата под б) царинската стапка: „8“ се заменува со царинската стапка: „5“;		
39) во тар. број 28.06 во точка 2 царинската стапка: „5“ се заменува со царинската стапка: „Сл“;		
40) во тар. број 28.08 во точка 1 царинската стапка: „10*“ се заменува со царинската стапка: „Сл“;		
41) во тар. број 28.10 во точка 2 во одредбите под б) и в) царинските стапки: „5“ и „8“ се заменуваат со царинската стапка: „Сл“;		
42) во тар. број 28.16 во точ. 1 и 2 царинската стапка: „8“ се заменува со царинската стапка: „4“;		

1	2	3
43) во тар. број 28.20 во точка 2 царинската стапка: „8“ се заменува со царинската стапка: „5“;		
44) во тар. бр 28.28, во наменувањето, по зборот: „бази“, запирката се брише и се додава зборот: „и“;		
45) во тар. број 28.30 точка 4 одредбата под а) се менува и гласи:		
„а) калиум:		
1) калиум јодид	5	
2) друго	10*	
46) во тар. број 28.42 точка 2 во одредбата под а) одредбата под 4) се менува и гласи:		
„4) калиум:		
а) за антибиотички таблети	Сл	
б) друг	5*	
47) во тар. број 28.48 точка 2 одредбата под 3 се менува и гласи:		
3) силикати:		
1) магнезиум-алуминиум силикохидрат	5	
2) друго	10*	
48) во тар. број 29.01 точка 11 се менува и гласи:		
„11) Други циклични јаглеводороди:		
а) нафталин	10	
б) други	10*	
49) во тар. број 29.02 точка 4 во одредбата под в) царинската стапка: „20“ се заменува со царинската стапка: „5“.		
Одредбата под г) се менува и гласи:		
„г) други:		
1) 1 (3-хлоро-1-пропенил) бензин	Сл	
2) 2-бromo-2-хлоро-1,1,1-трифлуоро-етан	Сл	
3) друго	15*	
50) во тар. број 29.04 во точка 6 во одредбата под а) царинската стапка: „13*“ се заменува со царинската стапка: „Сл“;		
51) во тар. број 29.06 точка 2 одредбата под а) се менува и гласи:		
„а) крезол:		
1) трикрезол	Сл	
2) други	3*	
52) во тар. број 29.07 точка 2 одредбата под б) се менува и гласи:		
„б) други:		
1) 2,5 - дихидроксibenzenсулфонска киселина – калциумова сол (калциум добесилат)	5	
2) други	7*	
53) во тар. број 29.13 во точка 1 царинската стапка: „15*“ се заменува со царинската стапка: „Сл“, а во точка 2 царинската стапка: „5“ се заменува со царинската стапка: „Сл“;		
54) во тар. број 29.14 точка 3 се менува и гласи:		
„3) Метакрилна киселина, нејзини соли и естри.	Сл*	
Во точка 4 по одредбата под б) се додаваат две нови одредби, кои гласат:		
„в) акрилати:		
1) метилакрилат	Сл	
2) други	Сл*	
г) друго:		
1) натриум-октаноат	Сл	
2) друго	5*	

1	2	3
55) во тар. број 29.16 точка 1 одредбата под б) се менува и гласи:		
„б) со функција на алдехиди и кетони:		
1) 2 – (бензоил-фенил) пропионска киселина (кетопрофен)	5	
2) друго	6“;	

Во одредбата под в) одредбата под 4) се заменува со две нови одредби, кои гласат:

- „4) ацетилсалицилна киселина 5
5) друго 6“;

Одредбата под г) се заменува со три нови одредби, кои гласат:

- „г) 2 – (6-метокси-2-нафтил) пропионска киселина (напроксен) 5
д) р-хлорофенокси оцетна киселина 5
е) друго 8“.

Во точка 3 одредбата под в) се заменува со три нови одредби, кои гласат:

- „в) метилхидроксibenзоат 5
г) пропилахидроксibenзоат 5
д) други киселини 15“;

56) во тар. број 29.21 точка 3 одредбата под б) се менува и гласи:

- „б) азотни киселини:
1) пентеаритритил тетранитрат 5
2) други 15“;

57) во тар. број 29.23 точка 2 одредбата под б) се менува и гласи:

- „б) други:
1) L-артеренол – HCL 5
2) друго 15“.

Во точка 3 царинската стапка: „15“ се заменува со царинска стапка: „5“.

Во точка 4 одредбата под в) се заменува со шест нови одредби, кои гласат:

- „в) метилдопа 5
г) леводопа 5
д) о-аминобензоева киселина (антрацилна киселина) Сл
е) јодопанонична киселина (3-амино-алфа-етил-2,4,6-тријодобензенпропаноична киселина) 5
ж) аминокиселини за производство на стерилни раствори 5
з) други 15“.

Во точка 5 одредбата под г) се менува и гласи:

- „г) други:
1) етанбутол-хидрохлорид 5
2) 1-(3,5-дихидроксифенил) 2-изопропил) аминоетанолсулфат Сл
3) 1-(3,5-дихидроксифенил) – 2/1-(4-хидроксibenзил) етил-амино-етанолхидробромид Сл

1	2	3
4) 1-(3-оксифенил)-1-окси-2-етиламиноетан-хидрохлорид		Сл
5) 1-(4-хидроксифенил)-2-метиламиноетанолтартарат		Сл
6) 1-(4-оксифенил)-1-окси-2N-бутиламиннетан-сулфат		Сл
7) 1-1-(3-оксифенил)-1-окси-2-метиламино-етанхидрохлорид		Сл
8) други		15“.

Точка 6 се менува и гласи:

„6) Друго:

- а) 2-(2-диетиламино) етокси/етил-1-фенилциклопентан карбоксилат цитрат (пентоксиверин цитрат) 5
б) хидрогенфумарат-N-3-(1-бензил-циклопентил-окси)-пропил-N-диметил-аминфумарат (бенциклан) 5
в) диетиламониум-2,5-дихидроксибензен-сулфонат (циклонамин) 5
г) бутаминат цитрат 5
д) тилидин 5
е) хидроксиметилметил глицин Сл
ж) друго 15“;

58) во тар. број 29.24 точка 1 одредбата под г) се менува и гласи:

- „г) друго:
1) В-хидроксietил-триметил-амониумхлорид (холинхлорид) 5
2) друго 8“;

59) во тар. број 29.25 точка 1 одредбата под в) се менува и гласи:

- „в) други:
1) 2-метил-2-пропил-1,3-пропандиол-дикарбамат (менпробамат) Сл
2) други 5“.

Во точка 2 одредбата под б) во одредбата под 1) царинската стапка: „15“ се заменува со царинска стапка: „Сл“.

Во одредбата под в) царинската стапка: „10“ се заменува со царинската стапка: „Сл“.

Одредбата под г) се менува и гласи:

- „г) други:
1) циклични амиди 5
2) други 10“.

Точка 3 се менува и гласи:

„3) Ацетоапитилни деривати на циклични амини:

- а) N-(диметиламино-2-етил)-хлоро-4-фенокси ацетамид-хидрохлорид (клофексамидхлорид) 5
б) други 10“;

60) во тар. број 29.26 точка 1 во одредбата под а) царинската стапка: „15“ се заменува со царинска стапка: „Сл“.

1	2	3	1	2	3	
Во точка 2 одредбата под а) во одредбата под 1) царинската стапка: „8“ се заменува со царинска стапка: „Сл“.			12)	3-(аминосулфонил)-4-хлоро-N-(2,6-диметил-1-пиперидил) бензамид (клорамид)	5	
Одредбата под г) се менува и гласи:			13)	4-хлоро-3-сулфамиол-1-1 бензенска киселина (sabc)	5	
„г) други:			14)	2-хидрокси-5-/4-(2-пиридиламино) сулфонил /фенил/азо/бензоева киселина (салицил-сулфопиридин)	5	
а) оксатетраметилентетрамин-окта амониум-тиоцијанат амониум-сулфат (родовет)		5	15)	4-амино-N-(4,5-диметил-2-оксазол) бензенсулфонамид (сулфамоксол)	5	
2) други		8“	16)	4-амино-N-2-тиазол-илбензен-сулфонамид (сулфатиазол)	5	
61) во тар. број 29.27 во точка 2 одредбата под б) се менува и гласи:			17)	4-метокси-6-сулфаниламидо-пиримидин на натриум (сулфамонетоксин на натриум)	5	
„б) алфа-изопропил-алфа (N-метил-N-хомовератрил-гама-аминопропил) – 3,4 диметил-оксифенилацетонитрил хидрохлорид (верапамил)		5	18)	N-/ (бутиламино) карбонил/-4-метил-бензенсулфонамид (толбутамид)	5	
в) друго		8“	19)	4-амино-N-(5-метил-3-исоксазол) бензенсулфонамид (сулфаметоксазол)	5	
62) тар. број 29.29 се менува и гласи:			20)	буметамид	5	
„29.29 Органички деривати на хидразини и хидроксиламини:			21)	друго	15“	
1) s-алфа-хидразин-3,4-дихидрокси-алфа-метилбензен-пропионска киселина (карбидопа)		5	68) во тар. број 29.38 во точка 1, во точка 2 одредби под а), б), в), д), е), во точ. 4 и 5 и во точка 6 одредби под а) под 1 и одредба под б) царинските стапки: „5“, „6“, „8“ и „15“ се заменуваат со царинската стапка: „Сл“.			
2) други		8“	Во точка 3 во одредбите под а) и под б) царинската стапка: „15“ се заменува со царинската стапка: „5“.			
63) во тар. број 29.31 точка 2 се менува и гласи:			69) во тар. број 29.39 во точка 3 царинската стапка: „15“ се заменува со царинската стапка: „5“.			
„2) Тиоамиди:			Во точка 4 во одредбата под а) царинската стапка: „15“ се заменува со царинската стапка: „5“.			
а) тиоуреа		Сл	Одредбата под б) се менува и гласи:			
б) други		15“	„б) други:			
Точка 7) се менува и гласи:			1) оксигоцин-синтетички		5	
„7) Тио-соединенија со кислородична функција и деривати:			2) преднизолон		5	
а) натриум-етил-меркуртиосалицилат (мертисол)		Сл	3) други		15“	
б) алфа-амино-гама метил-тио-бутерна киселина (метионин)		Сл	70) во тар. број 29.41 во точка 1 царинската стапка: „15“ се заменува со царинската стапка: „5“.			
в) алфа-амино-бета-дис-пропионска киселина (истеин)		Сл	Точка 4 се менува и гласи:			
г) тиоестри		Сл	„4) Друго:			
д) друго		Сл“	а) 3-бета/(6-дезоксид-алфа-L-мано-пирано-сил) оксид/-14-хидроксид-4,20,22, триенолид (просциладрин)		5	
64) во тар. број 29.33 точка 2 се менува и гласи:			б) аесцин		5	
„2) Мертисолат			в) моноамониумизинизат		5	
По точка 2 се додава точка 3, која гласи:			г) друго		15“	
„3) Друго			71) во тар. број 29.42 во точка 3 одредбата под б) се менува и гласи:			
65) во тар. број 29.34 во точка 7 царинската стапка: „5“ се заменува со царинска стапка: „Сл“;			„б) други:			
66) во тар. број 29.35 во точка 2 во одредбите под б), в), г), д), е), ж), з), с), и), j) и к) царинските стапки: „3, 12 и 15“ се заменуваат со царинска стапка: „Сл“;			1) метилергобевин		5	
Одредбата под л) се менува и гласи:			2) други		15“	
„л) хепес (n-2-Hydroxytyl-piperazine-N-2-etansulfonic acid)		Сл“	72) во тар. број 29.43 точка 2 се менува и гласи:			
По одредбата под л) се додава нова одредба под б) која гласи:			„2) Маттоза монохидрат			Сл“
„б) друго			По точка 2 се додава нова точка 3, која гласи:			
67) во тар. број 29.36 во точка 6 царинската стапка: „15“ се заменува со царинска стапка: „5“.			„3) друго			8“
Точка 11 се заменува со единаесет нови точки, кои гласат:						
„11) 4-амино-N-2 пиримидилбензен-сулфонамид (сулфадназин)		5				

1	2	3
---	---	---

73) во тар. број 29.44 во точка 1 во одредбата под в) царинската стапка: „10“ се заменува со царинска стапка: „Сл“.

Во точка 2 царинската стапка: „15“ се заменува со царинска стапка: „5“.

Во точка 4 во одредбата под а) царинската стапка: „10“ се заменува со царинската стапка: „Сл“.

Во одредбата под б) царинската стапка: „10“ се заменува со царинската стапка: „Сл“.

74) во тар. број 30.01 во точка 2 одредбата под б) се менува и гласи:

„б) други:

1) екстракт од говедска жолчка (фелтаури) 5

2) други 15“;

75) во тар. број 30.02 во наменувањето зборот: „микробиолошки“ се заменува со зборот: „микробски“.

Во точка 2 одредбата под б) се менува и гласи:

„б) друго:

1) лебенин 5

2) друго 10“;

76) во тар. број 30.03 во точка 1 во одредбата под а) царинската стапка: „15“ се заменува со царинската стапка: „Сл“.

Одредбата под в) се менува и гласи:

„в) мешаници за изработка на лекови што содржат една или повеќе супстанции:

1) ролитетрациклин 5

2) друго 15“.

Во точка 2 во одредбата под а) царинската стапка: „15“ се заменува со царинската стапка: „Сл“.

Во точка 3 во одредбата под а) царинската стапка: „15“ се заменува со царинската стапка: „Сл“.

Одредбата под б) се менува и гласи:

„б) дозирани лекови во рифузна состојба што содржат една или повеќе супстанции:

1) онцовин 5

2) други 15“.

Во точка 4 во одредбата под а) царинската стапка: „15“ се заменува со царинската стапка: „Сл“.

Одредбата под в) се менува и гласи:

„в) мешаници за изработка на лекови што содржат една или повеќе супстанции:

1) полиизомалтозен комплекс (III) на железо-хидроксид 5

2) сахарозен комплекс (III) на железо-хидроксид 5

3) други 15“;

77) во тар. број 30.05 во точка 4 одредбата под б) се менува и гласи:

„б) амалгами за забарството 5“;

78) во тар. број 31.02 во точка 2 во одредбите под а) и под б) царинските стапки: „12“ и „8“ се заменуваат со царинската стапка: „4“.

Во точка 4 царинската стапка: „8“ се заменува со царинската стапка: „Сл“.

Во точка 7 царинската стапка: „8“ се заменува со царинската стапка: „4“.

1	2	3
---	---	---

Во точка 8 во одредбите под а) и под б) царинската стапка: „8“ се заменува со царинската стапка: „4“;

79) во тар. број 31.03 во точка 2 во одредбата под б) царинската стапка: „8“ се заменува со царинската стапка: „4“.

Во точка 3 одредбата под в) се менува и гласи:

„в) фосфати, калцинирани 4“;

80) во тар. број 31.05 во точка 2 во одредбата под а) царинската стапка: „8“ се заменува со царинската стапка: „4“.

Одредбата под в) се заменува со две нови одредби, кои гласат:

„в) моноамониум фосфат 8“

г) диамониум фосфат Сл“;

81) во тар. број 32.09 во наменувањето зборовите: „пигменти во ленено масло, вајт-шпирит, терпентинско-масло, фирнајс или во други разредувачи за бои или емајли“ се заменуваат со зборовите: „пигменти дисперзирани во ленено масло или во други средства што се користат во производството на бои и емајли“;

82) во тар. број 33.01, во наменувањето по зборот: „резиноиди“ се додаваат точка и записка.

Во точка 1 по зборот: „растителни“ зборот: „и“ се брише;

83) во тар. број 33.04 точка 2 се менува и гласи:

„2) За производство на алкохолни и безалкохолни пијачки:

а) за производство на алкохолни пијачки 15.

б) за производство на безалкохолни пијачки 15“;

84) во тар. број 33.06 точка 1 се менува и гласи:

„1) препарати неподготвени за продажба на мало 10“;

85) во точка 4 во одредбата под 3 на забелешките кон глава 34 зборот: „восоци“ се заменува со зборот: „восочни“;

86) во тар. број 34.02 точка 2 се менува и гласи:

„2) Друго:

а) за перене: 14

1) во прав 14

2) друго 14“.

б) друго 14“.

Точка 3 се брише;

87) во точка 1 во одредбата под 3 на забелешките кон глава 35 зборовите: „вештачки бази“ се заменуваат со зборовите: „енцимски препарати“;

88) во тар. број 35.01 точка 1 се менува и гласи:

„1) Казеин:

а) казеин за одгледување на микробиолошки култури Сл

б) други 10“;

89) во тар. број 35.02 во точка 1 одредбата под г) се менува и гласи:

„г) лакталбумин Сл“.

Досегашната одредба под г) станува одредба под д):

90) во тар. број 35.03 точка 1 се менува и гласи:

„1) желатин:

а) за стабилизација на вакцини Сл

б) други 15“;

1	2	3
91) во тар. број 35.04 по точка 1 се додава точка 2, која гласи:		
„2) Пептони добиени со хидролиза од казеин за одгледување на бактериолошки култури		Сл”.
Досегашната точка 2 станува точка 3;		
92) во тар. број 35.07 во точка 1 во одредбата под а) зборовите: „Панкреатин и” се бришат.		
Одредбата под г) се менува и гласи:		
”г) трипсин		Сл”.
По одредбата под г) се додаваат две нови одредби, кои гласат:		
”д) thiomucase		5”.
ф) други		5”.
Точка 2 се менува и гласи:		
”2) Ензимски концентрати:		
а) панкреатин		Сл
б) други		5”.
По точка 2 се додава нова точка 3, која гласи:		
”3) Друго:		
а) ензимски препарати за размекнување на маса		10”.
б) друго		5”.
93) во тар. број 37.01 точка 2 се менува и гласи:		
”2 План-филм:		
а) рендгенски:		
1) забарски		18*
2) други		18*
б) дозиметриски		18*
в) за графичка индустрија		18*
г) други		18*
94) во тар. број 37.03 во точка 1 одредбата под в) се менува и гласи:		
”в) за фотокопирање на документи		15”.
95) во тар. број 37.05 во точка 2 во одредбата под а) под 1) зборот: „оригинален” се брише;		
96) во тар. број 37.08 на именувањето се менува и гласи:		
„Хемиски производи што се погодни за употреба во фотографијата, вклучувајќи ги и производите за моментни осветлувања”;		
97) во точка 2 на забелешките кон глава 38 одредбата под б) се менува и гласи:		
„б) фузелно (паточно) масло”;		
98) во тар. број 38.16 царинската стапка: „5” се заменува со царинската стапка: „Сл”;		
99) во тар. број 38.17 точ. 1 до 3 се заменуваат со две нови точки, кои гласат:		
„1) Во форма на прав:		
а) за гаснење пожар од класата БЦЕ		13
б) други		8
2) други		8”.
100) во тар. број 38.19 во точка 3 во одредбата под а) одредбата под 2 се заменува со три нови одредби, кои гласат:		
”2) додецилбензол во мешаници, бионеразградлив		10

1	2	3
3)	додецилбензол во мешаници, биоразградив	10
4)	друго	10"
Одредбите под ж) до п) се менуваат и гласат:		
ж)	апсорбенси за вакуум-цевки	10
з)	композиции (мешаници) за акумулатори врз база на кадмиум-оксид и никел-хидроксид	10
с)	електродни антрацитни маси со сврзено средство	10
и)	база за гума за цвакање	10
ј)	течности за хидраулични преносници	10
к)	неагломерирани мешаници на карбиди на метали	10
л)	керамички испитувачи на топлина	10
љ)	јаглерод во блокови, плочи, прачки и др., и јаглеродни пасти:	
1)	јагленографитни и бакар-нографитни блокови	10
2)	друго	10
м)	леарски песок преслечен со смоли	10
н)	адитиви за бетон и малтери	10
њ)	средства против пенее	10
о)	други препарати и производи:	
1)	за хемиска обработка на индустриска и технолошка вода	10
2)	против замрзнување и замаглување	10
3)	за избистрување (на вино и други ферментирани пијачки)	10
4)	за пречистување на гасови	10
5)	размекнувачи	10
6)	зацврстувачи за лепила и лекови	10
7)	антикорозивни	10
8)	антиоксидациони, за гума:	
а)	врз база на фенилбета нафтиламин	10
б)	други	10
9)	за галванизација и фосфатирање	15
10)	лабораториски	12
11)	за забарство	10
12)	средства за исплакнување на нафтени и гасни дупнатини	Сл
13)	мешаници на халогени деривати на јаглеводород	5
14)	за аминизирање (гранулирање) за губрива	Сл
15)	друго	10"
101) во забелешката кон оддел VII во уводната реченица по зборот: „повеќе“ се додава зборот: „различни“;		
102) во тар. број 39.02 точка 9 се менува и гласи:		
"9) Полистирол и негови кополимери во примарни форми:		
а)	полистирол во суспензија	Сл
б)	друго	15"
Точка 23 се менува и гласи:		
"23) Акрилни и метакрилни полимери и акрило-метакрилни кополимери во примарни форми:		

1	2	3	1	2	3
а) во гранулат		15	4) Целулоза дрвна, каустична или сулфатна, белена или полубелена (освен растворлива):		
б) други		15";	а) од иглолисници		5*
Точка 27 се менува и гласи:			б) од широколисници		5
"27) Други производи на полимеризација и кополимеризација:			5) Целулоза дрвна, сулфитна, небелена:		
а) поли(винилполипириolidон) (полипластон)		5	а) од иглолисници		5*
б) поливинилпириolidон		5	б) од широколисници		5
в) други		15";	6) Целулоза дрвна, сулфитна, белена или полубелена (освен растворлива):		
103) во тар. број 39.03 точка 3 се менува и гласи:			а) од иглолисници		5*
"3) Целулозен нитрат, пластифицирани (целулоид и др.):			б) од широколисници		5
а) во гранулат		15	7) Полуцелулоза, дрвна		5
б) друг		15";	8) Целулоза друга, освен дрвна		5";
Во точка 6 одредбата под б) се менува и гласи:			110) во тар. број 48.07 во точка 4 одредбата под а) се менува и гласи:		
"б) друго:			"а) копирачка хартија:		
1) микрокристална целулоза	Сл		1) карбон и слична копирачка хартија за механичко пренесување		15*
2) друго	5"		2) самокопирачка хартија за хемиско пренесување		15*
Точка 8 се менува и гласи:			3) друга		15";
"8) Вулканфибер		5";	111) во тар. број 49.01 наименувањето се менува и гласи:		
104) во тар. број 39.06 точка 2 се менува и гласи:			"Печатени книги, брошури, проспекти и сличен печатен материјал што е во слободни листови или не:"		
"2) Друго:			112) тар. број 49.08 се менува и гласи: „49.08 Хартии за пресликување (декалкомани):		
а) виши полимер-декстрин – Que-Sephadex A-50	Сл		1) за печатење на текстил		20
б) хепарин	5		2) друго		20";
в) друго	12";		113) Во точка 1 на забелешките кон глава 51 се додава нов став, кој гласи:		
105) во тар. број 39.07 во точка 1 уводната реченица се менува и гласи:			"Под синтетички влакна или филаменти се подразбираат: влакна и филаменти дефинирани во одредбата под 1 од став 1 на оваа точка, а како вештачки влакна и филаменти – дефинираните во одредбата под 2 од став 1 на оваа точка."		
"1) Производи (амбалажа) за транспорт или пакување на стоки, вклучувајќи ги и контејнерите без дршки, употребливи како чашите за пиење за една употреба; затки, поклопки, заклопки и други затворачи:"			114) во тар. број 51.02 во точ. 1 и 2 во одредбите под а) зборовите: „катгут и имитации“ се заменуваат со зборовите: „имитации на катгут“;		
По одредбата под д) се додава нова одредба под ф), која гласи:			115) во точка 1 став 1 на забелешките кон глава 59 во првиот ред по зборовите: „текстилни ткаенини“ се додаваат зборовите: „од оваа глава“;		
"ф) друго		16";	116) во тар. број 60.04 во наименувањето зборовите: „и облека“ се бришат;		
106) точка 3 на забелешките кон глава 41 се брише:			117) во тар. број 61.03 во наименувањето зборовите: „и облека“ се бришат;		
107) во тар. број 41.02 во точка 1 во одредбата под а) по одредбата под 2 се додава нова одредба под 3, која гласи:			118) во тар. број 61.04 во наименувањето зборовите: „и облека“ се бришат;		
"3) други	Сл"		119) во тар. број 64.02 точка 4 се менува и гласи:		
Во точка 2 во одредбата под а) по одредбата под 2 се додава нова одредба под 3, која гласи:			"4) обувки други		20";
"3) други	Сл"		120) во тар. број 64.03 по точка 2 се додава нова точка 3, која гласи:		
108) во тар. број 42.02 во наименувањето и во точ. 1, 2 и 3 во одредбата под г) зборовите: „вулканизирани влакна“ се заменуваат со зборот: „вулканфибер“;			"3) Обувки други		20";
109) во тар. број 47.01 точ. 2 до 8 се менуваат и гласат:			121) во тар. број 68.04 точка 3 се менува и гласи:		
"2) Целулоза дрвна, растворлива:			"3) Брусни плочи:		
а) од иглолисници	5*		а) дијамантски		17
б) од широколисници	5				
3) Целулоза дрвна, каустична или сулфатна, небелена:					
а) од иглолисници	5*				
б) од широколисници	5*				

1	2	3	1	2	3
б) други:			4) Аголници и други профили, понатаму необработувани, освен со ладно обликување или ладно довршување		14**;
1) од природен материјал		7	132) во тар. број 73.12 во точка 1 во одредбата под 2) по зборовите: „Џ-0745“ се додаваат записка и зборовите: „JUS Ć-1120, JUS Ć-1220 и JUS Ć-4120“.		
2) од вештачки материјал		12**;	Во точка 2 одредбата под а) се менува и гласи:		
122) во тар. број 68.16 во точка 1 одредбата под г) се менува и гласи:			„а) непреслечени:		
„г) магнезит и хромит:			1) ленти со квалитет JUS Ć-1120, JUS Ć-1220, JUS Ć-1430, JUS Ć-1530 и JUS Ć-4120.		
1) од симултан синтер или од електростопен материјал		5	2) за електролитичко калаисување, со дебелина од 0,15 до 0,50 mm, во намотки		16
2) други		10**;	3) други		16**;
123) во тар. број 69.02 во точка 2 одредбата под з) се менува и гласи:			133) во тар. број 73.13 во точ. 1 и 2 зборот: „преработувани“, се заменува со зборот: „обработувани“;		
„з) врз база на мешаници на синтермагнезит и хромит		12**;	Точка 3 се менува и гласи:		
124) во тар. број 69.03 во точка 2 во одредбата под в) по одредбата под 3 се додава нова одредба под 4, која гласи:			„3) Валани, но понатаму необработувани со дебелина под 3 mm:		
„4) друго		6**;	а) ладновалани, за електролитичко калаисување, со дебелина 0,15 до 0,50 mm, во намотки		12
125) во тар. број 69.09 во наменувањето зборовите: „Лабораториски, хемиски и индустриски садови“ се заменуваат со зборовите: „Стоки за хемиски и други технички цели“;			б) други		12**;
126) во тар. број 70.19 во наменувањето и во точка 5 зборот: „(балотини)“ се брише;			134) во тар. број 73.15 точка 12 се менува и гласи:		
127) во тар. број 71.14 во точка 1 по зборот: „сребро“ се додава записка;			„12) Валана жица од други легирани челици		16**.
128) во точка 1 на забелешките кон глава 73 одредбата под 16 се менува и гласи:			Во точ. 20 до 28 зборот: „преработувани“ се заменува со зборот: „обработувани“;		
„16) шуплив челик за рударски бургии (тар. број 73.10) означува шупливи челични прачки од кој и да било напречен пресек, погодни за производство на рударски бургии, чија најголема надворешна димензија надминува 15 mm, но не 50 mm, а најголемата внатрешна димензија не надминува 1/3 од најголемата надворешна димензија. Другите шупливи челични прачки се распоредуваат во тар. број 73.18“;			Во точка 32 во одредбата под а) по ознаката: „JUS Ć-1730“ се додаваат зборовите: „и JUS Ć-1837“;		
129) во тар. број 73.01 во точка 2 по одредбата под б) се додава нова одредба под г), која гласи:			135) во тар. број 73.18 во точка 1 во одредбата под а) во одредбата под 1) по зборот: „цевки“ записката и зборовите: „јаглородни, нелегирани“ се бришат.		
„г) друго		10**;	Одредбата под 2 се менува и гласи:		
130) во тар. број 73.10 во наменувањето зборовите: „од железо и“ се заменуваат со зборовите: „од железо или“, а зборовите: „рударски дупчења“ – со зборовите: „рударски бургии“.			„2) цевки за нафтни и гасни дупчотини:		
Во точка 2 уводната реченица се менува и гласи:			а) заштитни цевки со промер 4 1/2-24“	Сл.	
„2) Лостови и прачки (исклучувајќи валана жица), понатаму необработувани, освен со топло валање или со екструдирање:“			б) производствени цевки со промер 3/4"-3 1/2"	Сл.	
131) во тар. број 73.11 точ. 1 до 4 се менуваат и гласат:			3) други		16**.
„1) U, I или H профили, понатаму необработувани, освен со топло валање или со екструдирање, помали од 80 mm		14	Во точка 2 во одредбата под а) во одредбата под 1) по зборот: „цевки“ записката и зборовите: „јаглородни, нелегирани“ се бришат.		
2) U, I или H профили, понатаму необработувани, освен со топло валање или со екструдирање од 80 mm или повеќе; аголници и други профили понатаму необработувани, освен со ковање		14	Во одредбата под б) во одредбата под 1) зборот: „вечени“ се брише.		
3) Други аголници и други профили, понатаму необработувани, освен со топло валање или со екструдирање		14	Одредбата под б) на овој тарифен број се менува и гласи:		
			„б) друго		16**;
			136) во тар. број 73.21 во точка 2 царинската стапка: се заменува со царинска стапка: „Сл“.		
			Точката 4 се брише;		
			137) во тар. број 73.32 наменувањето се менува и гласи:		
			„Завртки и навртки (вклучувајќи и гранични вијчени завртки, сворни завртки, завртки со кукеста глава), со навои или без навои, заковки, клинови, расцепки и слични предмети, од железо или од челик; подметки (вклучувајќи и еластични подметки), од железо или од челик:“;		

1	2	3	1	2	3
138) во тар.број 73.34 во наменувањето зборовите: „и за држење на локни“ се заменуваат со зборовите: „држачи на локни и слично“;			3) листови за други материјали		17
			4) сегменти за листови		17
139) во тар.број 73.36 во точка 2 одредбата под г) се менува и гласи: „г) друго 17“.			в) со сечило од дијамант:		
Одредбата под д) се брише;			1) листови за метал		17
			2) листови за камен		17*
140) во тар.број 73.37 точката 3 се менува и гласи: „3) Грејачи и дистрибутери на воздух: а) гасни греалки со инфрацрвено зрачење 15* б) други 15*“;			3) листови за други материјали		17
			4) сегменти за листови:		
			а) за камен		17*
			б) други		17
			3) Друго:		
			а) за камен		17*
			б) друго		17*
			Точ. 4) и 5) се бришат;		
141) во тар.број 73.40 во точка 4 по одредбата под в) се додава нова одредба под г), која гласи: „г) габиони 17“.			147) во тар. број 82.04 точката 5 се менува и гласи: „5) Свртувачи на нарезници и врезници“;		
Досегашната одредба под г) станува одредба под д);					
142) во тар.број 74.15 во наменувањето по зборовите: „со главица од бакар“; во четвртиот и петтиот ред, постојниот текст се заменува со следниот текст: „завртки и навртки (вклучувајќи и гранични вортни завртки, завртки со кукеста глава и завртки со прстенеста глава), со навои или без навои, заковки, клинови, расцепки и слични предмети од бакар; подметки (вклучувајќи и еластични подметки), од бакар“;			148) во тар.број 82.05 во точка 1 во одредбата под б) одредбата под 3 се брише, а одредбите под 4 до 6 стануваат одредби под 3 до 5.		
143) во тар.број 76.08 во наменувањето зборот: „ба-лустрати“ се заменува со зборот: „огради“;			Во одредбата под е) наменувањето се менува и гласи: „е) алати за извлекување (на лим, праќи, цевки и друго), подразбирајќи и алати (матрици – патрици) за истискување на метали, ковање, просечување и исечување“.		
144) во тар. број 77.01 во точката 2 се додава нова одредба под а), која гласи: а) во инготи, трупци, кекс (блокови), гредички, листови и слични форми 5“.			Во одредбата под ж) одредбата под 2 се заменува со две нови одредби, кои гласат: „2) за нафтни и гасни дупчотини 3) други Сл 17“.		
Досегашните одредби под а), б) и в) стануваат одредби под б), в) и г);			Во точката 2 уводната реченица и одредбата под а) се менуваат и гласат: „2) Од дијамант, агломериран или неагломериран: а) за дупчење и сондажа: 1) рударски и за нафтни и гасни дупчотини Сл 17“.		
145) во тар. број 82.01 во наменувањето зборовите: „земјоделски, градинарски и шумски алат“ се заменува со зборовите: „алат за земјоделство, хортикултура и шумарство“;			Во одредбата под б) одредбата под 2 се брише, а досегашната одредба под 3 станува одредба под 2;		
146) во тар. број 82.02 точ. 1 до 3 се менуваат и гласат: „1) Рачни пили – немеханички и листови за рачни пили: а) пили за дрво 17 б) пили за метал 17 в) пили за други материјали 17 г) листови за рачни пили 17 2) Листови и сегменти за машински пили: а) со сечило од прости метали: 1) листови за метал 17 2) листови за дрво 15 3) листови за камен 17* 4) листови за други материјали 17 5) сегменти за листови: а) за камен 17* б) други 17 б) со сечило од метални карбиди: 1) листови за метал 17 2) листови за камен 17*“			149) во тар. број 82.06 по точката 5 се додава нова точка 6, која гласи: „6) За кожарски машини (шер, шпалт и фалц ножеви) 14“.		
			Досегашните точ. 6 и 7 стануваат точ. 7 и 8;		
			150) во тар. број 83.03 наменувањето се менува и гласи: „Блиндирани или зајакнати каси, сигурносни боксови, трезори, облоги на трезори, врати на трезори, прирачни каси (касети) за готови пари, документи и слично од прости метали“;		
			151) во точка 4 на забелешките кон глава 84 тар. број: „74.40“ се заменува со тар. број: „73.40“;		
			152) во тар. број 84.06 точка 3 во одредбата под б) одредбите под 1 и 2 се менуваат и гласат: „1) до 66, 195 kW 17 2) над 66, 195 kW 17“.		

1	2	3
Во точката 4 одредбите под а) и б) се менуваат и гласат:		
„а) до 13,239 kW		17
б) над 13,239 kW		17”.
Точката 5 се менува и гласи:		
„5) Мотори за погон на бродови, освен вонбродски:		
а) дизел:		
1) до 66,195 kW		17
2) над 66,195 kW		17
б) бензински		17”.
153) во тар. број 84.07 точката 3 се менува и гласи:		
„3) Регулатори, делови:		
а) регулатори		16
б) делови		16”.
154) во тар. број 84.10 во точка 2) одредбата под г) се менува и гласи:		
„г) клипни пумпи со висок притисок за плакнење на нафтни и гасни дупчотини		Сл.
д) други		16”.
Во точка 3 во одредбата под в) царинската стапка: „14” се заменува со царинска стапка: „Сл”.		
Одредбите под г) и д) се менуваат и гласат:		
„г) повеќестепени пумпи за плакнење на нафтни и гасни дупчотини		Сл.
д) други		16”.
155) во тар. број 84.11 точка 1 во одредбата под б) под 1) одредбата под а) и во точка 2 во одредбите под а) и под б) зборовите: „од 2 до 10 ат” се заменуваат со зборовите: „од 0,2 до 1 МПа”.		
Во одредбата под б) во одредбата под 2 на одредбата под б) царинската стапка: „16” се заменува со царинска стапка: „Сл”.		
Во точката 1 во одредбата под в) во одредбите под 4) и под 5) зборовите: „20 ат” се заменуваат со зборовите: „2 МПа”.		
Во точката 4 во одредбата под а) во одредбата под 1) во одредбата под б) царинската стапка: „8” се заменува со царинска стапка „Сл”;		
156) во тар. број 84.12 точ. 1 и 2 се менуваат и гласат:		
„1) со капацитет до 167,4 MJ/h		17
2) со капацитет над 167,4 MJ/h		18”;
157) во тар. број 84.13 во точка 1 одредбите под б) и под в) се менуваат и гласат:		
„б) за гасовити горива:		
1) со капацитет до 83,7 MJ/h		10
2) со капацитет над 83,7 MJ/h		15
в) за комбинација на горива:		
1) со капацитет до 83,7 MJ/h		10
2) со капацитет над 83,7 MJ/h		15”;
158) во тар. број 84.17 во точка 2 одредбата под а) се менува и гласи:		
„з) апарати за подготвување на храна (за варење, печење, пржење и сл.)		16”.
По одредбата под к се додава нова одредба под л), која гласи:		

1	2	3
„л) делови:		
1) производи од одредбите под г), к), л)		10
2) други		16”;
159) во тар. број 84.18 во точка 2 одредбата под б) се менува и гласи:		
„б) за филтрирање на отпадни или загадени води		15”;
160) во тар. број 84.22 во точка 4 одредба под а) одредбата под 1 во одредбата под 1 и царинската стапка: „13” се заменува со царинска стапка „Сл”.		
Во точка 6 во одредбата под а) одредба под 1 во одредбата под д) и одредбата под к) царинските стапки: „15” и „10” се заменуваат со царинска стапка „Сл”;		
Одредбата под г) се менува и гласи:		
„г) специјални јамски платформи наменети за дигање и спуштање на рудари и на материјал при работење во јами		10”;
161) во тар. број 84.23 во точка 2 во одредбите под а) и б) зборовите: „300 KS” се заменуваат со зборовите: „220,65 kW”.		
Во одредбата под в) во одредбите под 1 и под 2 зборовите: „250 KS” се заменуваат со зборовите: „183,875 kW”.		
Точка 3 се менува и гласи:		
„3) Багери и други машини за ископ и натовар, самоодни:		
а) багери со механичка трансмисија и багерски уреди:		
1) багери со зафатнина на лажицата до m ³		17
2) багери со зафатнина на лажицата над 4 m ³ до 8 m ³		5
3) багери со зафатнина на лажицата над 8 m ³		Сл.
б) багери гасеничари со хидростатична трансмисија и со хидраулизирани уреди:		
1) до 220,65 kW		14
2) над 220,65 kW		14
в) багери со тркала со хидростатичка трансмисија и со хидраулизирани уреди		14
г) ротациони багери		
1) со капацитет до 1000 t/h		17
2) со капацитет над 1000 t/h		Сл.
д) други багери		14
г) други машини за ископ и натовар – натоварувачи, освен натоварувачите од тар. број 84.22:		
1) на гасеници:		
а) до 183,875 kW		17
б) над 183,875 kW		Сл.
2) на тркала:		
а) до 183,875 kW		17
б) над 183,875 kW		Сл”.
Точка 4 се менува и гласи:		
„4) Други машини, самоодни:		

1	2	3	1	2	3
а) скрепери: 1) со капацитет над 14 m ³ и над 220,65 kW		8	Во точката 1 зборот: „Валалници“ се заменува со зборовите: „Валалнички станови и др.“.		
2) други		13	Во одредбата под в) зборот: „валалници“ се заменува со зборовите: „валалнички пруги“;		
б) комбинирани машини за изработка и подготвување на јамски простори		Сл	170) во тар. број 84.45 точката 2 се менува и гласи: „2) Машини за режење (назабување) на запчаници		14“.
в) комбајни за ископување на рула		10	Во точката 13 зборот: „нарежување“ се заменува со зборот: „изрежување“;		
г) комбајни за ископување на јаглен		Сл	171) во тар. број 84.50 во одредбата под 1 зборот: „обични“ се заменува со зборот: „рачни“;		
д) универзални рударски машина над 73,55 kW		8	172) во тар. број 84.55 во точката 2 се менува и гласи: „2) Делови и прибор за машини од тар. бр. 84.52 и 84.53:		
е) други		14“.	а) печатени за електронски калкулатори		12
Во точка 5 во одредбата под а) одредбите под 1) и под 2) се менуваат и гласат:			б) друго		12“;
„1) во „S“ изработка		Сл	173) во тар. број 84.56 во точка 1 во одредбите под а) и б) царинската стапка: „11“ се заменува со царинска стапка: „5“.		
2) други		12“.	Во точка 2 во одредбата под б) царинската стапка: „11“ се заменува со царинска стапка: „Сл“;		
Одредбата под г) се менува и гласи:			174) во тар. број 84.59 во наменувањето по зборот: „еден“ се додава зборот: „друг“.		
„г) Машини за нафтни и гасни дупчотини:			Во точката 4 уводната реченица се менува и гласи:		
1) до 1000 м		12	„4) Машини и механички уреди за производство и преработка на гума или вештачки пластични маси“.		
2) над 1000 м		Сл“.	Во точка 5 зборот: „индустрија“ се заменува со зборовите: „производство и преработка“.		
Точката 7 се менува и гласи:			Во точка 8 во одредбата под б) царинската стапка: „17“ се заменува со царинска стапка: „Сл“.		
„7) Делови:			Одредбата под к) се заменува со две нови одредби кои гласат:		
а) за машините од точ. 2б, 2в-2, 3а-3, 3г-1б и 3г-2б, 4г и 5б на овој тарифен број		8	к) уреди за спалување на гас кај нафтите и гасните дупчотини		Сл
б) за машините од точ. 3а-2 и 4г на овој тарифен број		5	л) други		17“;
в) за машините од точ. 3а-1, 3б-1 и 2 и 3б на овој тарифен број		17	175) во тар. број 84.61 по точка 2 се додава нова точка 3, која гласи:		
г) за машините од точ. 5а-1 и 5г-2		Сл	„3) Делови		10“;
д) за други машини		12“;	176) во тар. број 84.65 во наменувањето зборот: „не-електрични“ се заменува со зборот: „електрични“;		
162) во тар. број 84.24 во наменувањето зборот: „градинарски“ се заменува со зборот: „хортикултурни“;			177) во тар. број 85.03 во точката 2 зборовите: „(жива-цинк, сребро-цинк, никел-кадмиум)“ се бришат;		
163) во тар. број 84.25 во наменувањето по зборот: „берба“ се додава записка и зборот: „жнеене“.			178) во тар. број 85.04 во точка 1 одредбата под б) се менува и гласи:		
Во точката 3 пред зборот: „жнеене“ се додава зборот: „берба“;			„б) акумулатори алкални		“;
164) во тар. број 84.26 во точка 2 по одредбата под б) се додава нова одредба под в), која гласи:			179) во тар. број 85.05 во точка 1 царинската стапка: „18“ се заменува со царинска стапка „Сл“;		
„в) пропелерски мешалки за млеко		17“.	180) во тар. број 85.11 во точка 1 во одредбата под а) по зборот: „капацитет“ се додаваат зборовите: „на една шаржа“.		
Досегашната одредба под в) станува одредба под г):			Во точка 2 одредбата под а) зборот: „заварување“ се заменува со зборот: „наварување“;		
165) во тар. број 84.28 во наменувањето зборот: „градинарство“ се заменува со зборот „хортикултура“;			181) во тар. број 85.13 точка 1 на одредбата под б) во одредбата под 1) зборовите: „СВ и слични“ се бришат.		
166) во тар. број 84.37 во точката 2 зборовите: „Три-котажни машини“ се заменуваат со зборовите: „Машини за плетење“;			Во одредбата под а) одредбата под 4 и во одредбата под б) одредбата под 3, царинските стапки: „18“ и „17“ се заменуваат со царинската стапка „Сл“;		
167) во тар. број 84.40 во точката 4 во одредбата под а) зборот: „вграден“ се заменува со зборот: „соодветен“.					
Во точката 6 одредбата под в) се менува и гласи:					
„в) машини за бојосување на затегнати ткаенини (жигери)		15“;			
168) во тар. број 84.43 во точка 1 во одредбата под б) во одредбата под 3 по одредбата под б), одредбите под в) до е) се поместуваат налево така што да бидат во иста рамнина со одредбите под 1а и 1б;					
169) во тар. број 84.44 во наменувањето зборот: „Валалници“ се заменува со зборовите: „Валалнички станови“.					

1	2	3
182) во тар. број 85.21 во точка 2 одредбата под а) се менува и гласи:		
„а) приемни и отпремни електронски цевки	15”;	
183) во тар. број 86.02 во точ. 2 и 3 царинската стапка: „15” се заменува со царинска стапка „Сл”;		
184) во тар. број 86.03 точка 3 во одредбата под а) царинската стапка: „15” се заменува со царинска стапка: „Сл”;		
185) во тар. број 86.09 точката 1 се менува и гласи:		
„1) Колски осни слогови, освен трамвајски	15”;	
186) во точката 4 на забелешките кон глава 87 зборовите: „во вообичаена форма на велосипеди за возрасни” се заменуваат со зборовите: „како нормални велосипеди”;		
187) во тар. број 87.02 во точка 1 одредбата под д) се брише.		
Досегашната одредба под г) станува одредба под д).		
Во точка 3 одредбата под в) се менува и гласи:		
„в) други возила за превоз на стоки или материјали, вклучувајќи ги и самоистоварните (кипери-дамperi);”.		
Во истата точка одредбата под г) се менува и гласи:		
„г) санитарски возила	20”;	
Досегашната одредба под г) станува одредба под д);		
188) во тар. број 87.03 точка 1 се менува и гласи:		
„1) За геолошки истражувања:		
а) за истражувања на нафта и гас	Сл 15”;	
б) друго		
189) во тар. број 87.06 во точка 2 одредбата под и) во одредбите под 1 и 2 зборовите: „(отпресоци, одливки и отковки)” се бришат.		
По точката 2 се додава нова точка 3 која гласи:		
„3) Прибор:		
а) на моторни возила со носивост над 70 t	Сл 15”;	
б) на други моторни возила		
190) во тар. број 87.07 во точката 1) зборот: „Индустриски” се брише;		
191) во тар. број 87.10 точ. 1 до 3 се заменуваат со две нови точки, кои гласат:		
„1) Велосипеди	15	
2) Друго	18”;	
192) во глава 89 забелешката се менува и гласи:		
„Труп на брод, недовршен или некомплетен брод, составен, несоставен или раставен или комплетен брод, несоставен или раставен се распоредува во тар. број 89.01, ако нема суштествени катактеристики на брод од посебен вид.”;		
193) во тар. број 89.02 во точката 1 зборовите: „600 КС” се заменуваат со зборовите: „441,3 kW”;		
197) во тар. број 90.10 во наменувањето по зборот: „еден”, се додава зборот: „друг”;		
195) во тар. број 90.16 во наменувањето зборовите: „машини за планирање” се заменуваат со зборовите: „апарати за цртање”, а зборот: „микрометри” – со зборовите: „микрометриски мерила”.		

1	2	3
Во точка 1 во одредбата под а) пред зборот: „инструменти” се додава зборот: „апарати.”.		
Во истата точка во одредбата под б) во одредбата под 2 зборот: „микрометри” се заменува со зборовите: „микрометриски мерила”.		
Во истата точка во одредбата под б) одредбата под 3 се менува и гласи:		
„3) уреди за регистрирање на сила во вид на дијаграми”.		
Одредбата под в) се брише;		
196) во тар. број 90.17 во точка 3 одредбата под в) се менува и гласи:		
„в) ветеринарски апарати и прибор:		
1) инјекциски игли за една или повеќекратна употреба	10	
2) друго	10”.	
Одредбите под г), д) и е) се менуваат и гласат:		
„г) валвули за невро и кардио -васкуларна хирургија	10	
д) медицински инструменти и апарати, други:		
1) за инфузија, трансфузија или земање на помали извадоци на крв, за еднократна употреба	10	
2) инјекциски игли за една и повеќекратна употреба	10	
3) други	10	
е) друго	10”;	
197) во тар. број 90.19 точка 2 одредбата под в) во одредбата под 4, пред зборот: „протези” се додава зборот: „забни”;		
198) во тар. број 90.24 точка 2 во одредбата под а) царинската стапка: „12” се заменува со царинска стапка: „Сл”.		
Во одредбата под б) зборовите: „турбо и” се бришат;		
199) во тар. број 90.28 точка 1 одредбата под а) се брише.		
Досегашните одредби под б) и в) стануваат одредби под а) и б).		
Во точка 3 во одредбата под а) царинската стапка: „12” се заменува со царинска стапка: „Сл”.		
Одредбата под г) се заменува со две нови одредби кои гласат:		
„г) за истражување на нафта и гас	Сл 12”;	
д) други		
200) во тар. број 91.01 во наменувањето по зборот: „други” се додава зборот: „лични”;		
201) во тар. број 91.03 во наменувањето зборот: „патни” се брише;		
202) во тар. број 92.12 во точка 2 во одредбата под а) зборот: „оригинален” се брише;		
203) во тар. број 95.08 во точката 3 царинската стапка: „15” се заменува со царинска стапка: „Сл”;		
204) во називот на глава 96 зборовите: „пафтала од перје” се бришат;		
205) во точка 1 во одредбата под 13 на забелешките кон глава 97 зборовите: „и во форма на велосипеди за возрасни” се заменуваат со зборовите: „и изработени како нормални велосипеди”;		
206) во тар. број 97.01 во точката 1 зборовите: „со пречник на тркалата до 12” се бришат;		
207) Во тар. број 97.03 во точка 1 одредбата под в) се менува и гласи:		
„в) конструкциони сетови	15”;	

1	2	3
По одредбата под в) се додава нова одредба под г), која гласи:		
„г) друго		15”;
208) во тар. број 97.06 наменувањето се менува и гласи:		
„Справи, апарати, прибор и реквизити за гимнастика, атлетика или за други спортови, како и за игри на отворен простор (освен предметите што се распоредуваат во тар. број 97.04)“.		
Точка 6 се менува и гласи:		
„6) Лизгалки и тркалки (ролшуи), со чевли или без чевли:		
а) лизгалки со чевли		15
б) лизгалки без чевли		15
в) тркалки (ролшуи) со чевли		15
г) тркалки (ролшуи) без чевли		15”.
Точка 10 се менува и гласи:		15”;
„10) Друго		
209) во тар. број 98.04 точ. 3 и 4 се бришат.		
Досегашната точка 5 станува точка 3”.		

Член 6

Овој закон влегува во сила триесеттиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

54.

Врз основа на член 281 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 286 став 3 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на седиштата на Соборот на републиките и покраините од 31 јануари 1984 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ ДА БИДЕ УЧЕСНИК ВО СКЛУЧУВАЊЕТО НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА РЕГРЕС ЗА ВЕШТАЧКИ ГУБРИВА И СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ВО 1984 ГОДИНА И ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕТО НА ТИЕ СРЕДСТВА

1. Се усвојува иницијативата Собранието на СФРЈ да биде учесник во склучувањето на Општествениот договор за обезбедување средства за регрес за вештачки губрива и средства за заштита на растенијата во 1984 година и за условите и начинот на користењето на тие средства.

2. Се определува Одборот за финансии на Соборот на републиките и покраините да учествува во постапката на подготовката на овој општествен договор и, откако ќе постигне согласност со другите учесници, да го предложи текстот на предлогот на општествениот договор.

Собрание на СФРЈ

Број 045-152/1-83
31 јануари 1984 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Војо Срзентиќ, с. р.

Претседател на
Соборот на републиките
и покраините
Антун Бубиќ, с. р.

55.

Врз основа на член 34 став 2 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 13/76 и 74/80), на предлог од Сојузниот завод за мери и скапоцени метали, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА И НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПРЕГЛЕД И ТИПСКО ИСПИТУВАЊЕ НА МЕРИЛАТА

1. Во Одлуката за височината и начинот на плаќање на трошоците за преглед и типско испитување на мерилата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 63/79 и 74/82) во точка 4 во „Тарифата на надоместите за преглед и за типско испитување на мерилата”, која е составен дел на таа одлука, во тарифниот број 5 во точка 3 бројот: „0,20” се заменува со бројот: „0,04”.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”

Е.п.бр. 16
26 јануари 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

56.

Врз основа на член 10 став 1 од Законот за преминување на државната граница и за движење во граничниот појас („Службен лист на СФРЈ”, бр. 34/79), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СЕЗОНСКИ ГРАНИЧЕН ПРЕМИН ЗА МЕЃУНАРОДНОТО ВОЗДУШНО СООБРАЌАЈ

1. За преминување на државната граница се определува сезонски граничен премин за меѓународниот воздушен сообраќај-аеродромот „Мостар”.

2. Граничниот премин од точка 1 на ова решение ќе о 31 март 1984 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е.п.бр. 15
26 јануари 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

57.

Врз основа на член 347 точка II од Уставот на СФРЈ и член 212 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

ДЕЛОВНИК**НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ****I. УВОДНИ ЗАБЕЛЕШКИ****Член 1**

Со овој деловник, во согласност со Уставот на СФРЈ и со сојузен закон, поблиску се уредуваат внатрешната организација и начинот на работа на Сојузниот извршен совет (во натамошниот текст: Советот) и други прашања од значење за работата на Советот.

Член 2

Внатрешната организација и начинот на работата на Советот се уредуваат така што да се обезбедува колективна работа, одлучување и одговорност и рамноправност на членовите на Советот во остварувањето на нивните права, должности и одговорности утврдени со Уставот на СФРЈ, и со сојузен закон.

II. ПРЕТСЕДАТЕЛ, ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ И ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА СОВЕТОТ**1. Претседател на Советот****Член 3**

Претседателот на Советот го претставува Советот, ја организира работата на Советот, се грижи за спроведувањето на прописите, актите, ставовите и заклучоците што ги донесува Советот, се грижи за применувањето на овој деловник и за остварувањето соработка на Советот со други органи и организации.

Претседателот на Советот ги подготвува и свикува седниците на Советот, го предлага дневниот ред и претседава на седниците на Советот, ги потпишува прописите и други акти што ги донесува Советот.

Во остварувањето на своите права и должности утврдени со Уставот на СФРЈ и со сојузен закон, претседателот на Советот постапува и во согласност со овој деловник.

Член 4

Претседателот на Советот се грижи за обезбедување на јавноста на работата на Советот и за известувањето на јавноста за работата на Советот, за спроведувањето на одговорност во работата на Советот, како и за остварувањето на начелото за рамноправност на јазиците и писмата на народите и народностите на Југославија во работата на Советот.

Член 5

Претседателот на Советот се грижи за известувањето на Собранието на СФРЈ за работата на Советот, за состојбата во сите области на општествениот живот, за спроведувањето на политиката што ја утврдило Собранието на СФРЈ и за извршувањето на сојузните закони и на други прописи и општи акти на Собранието на СФРЈ.

Претседателот на Советот се грижи за известувањето на Претседателството на СФРЈ за актуелните прашања од надлежноста на Советот, а особено за прашањата од општо политичко значење за кои одлучува Советот.

2. Потпретседатели на Советот**Член 6**

Потпретседателите на Советот му помагаат на претседателот на Советот во вршењето на неговите права и должности.

Потпретседателите на Советот се грижат, според заклучоците на Советот, за извршувањето на работите од надлежност на Советот и остваруваат работна координација на сојузните органи на управата и на сојузните организации по прашањата што ќе ги определи Советот.

Претседателот на Советот може да му довери на потпретседателот на Советот вршење на одделни работи што произлегуваат од неговата функција за претставување на Советот, како и на други работи во рамките на неговите права и должности.

Член 7

Потпретседателите на Советот го заменуваат претседателот на Советот во случај на негова отсуственост или спреченост, според распоредот што ќе го утврди Советот.

Потпретседателот на Советот, кога го заменува претседателот на Советот, ја свикува седницата на Советот, го предлага дневниот ред и претседава на седницата на Советот, ги потпишува прописите и другите акти што ги донел Советот на седницата на која претседавал и го заменува во другите права и должности претседателот на Советот.

3. Членови на Советот**Член 8**

Членот на Советот, во вршењето на своите права и должности, му предлага на Советот претресување на одделни прашања од надлежност на Советот, му дава иницијатива на Советот за подготвување на сојузни закони и други прописи и општи акти за чие предлагање односно донесување е надлежен Советот.

Советот е должен да се изјасни за секој предлог и иницијатива на член на Советот.

Членот на Советот учествува во работата на работните тела на Советот во кои е именуван, а има право да учествува и во работата на работно тело на Советот на кое не е член.

Член 9

Член на Советот има право да биде известен од сојузните органи на управата, од сојузните организации и од стручните служби на Советот за прашањата од нивниот делокруг, потребни за вршењето на функцијата член на Советот.

На членот на Советот, во роковите утврдени со овој деловник, му се доставуваат предлози за разгледување и одлучување на седница на Советот.

На член на Советот, заради информирање, му се доставуваат и други материјали доставени до Советот.

Член 10

Советот може да определи член на Советот да го претставува Советот во определени односи со странство или во земјата.

Ако Советот определи член на Советот да го претставува Советот во определени односи со странство, Советот за тој му дава овластување односно го утврдува основот за водење на разговори.

Ако Советот определи член на Советот да го претставува во определени односи во земјата, Советот му дава овластувања и, ако е тоа потребно, утврдува насоки за неговата работа.

Член 11

Членот на Советот лично е одговорен за својата работа и, во согласност со своите права и должности, за работата и одлуките на Советот.

Членот на Советот е должен да ги застапува ставовите на Советот во работите што ќе му ги довери Советот и е одговорен за тоа.

Членот на Советот е одговорен пред Советот за навремено давање иницијатива и предлог за Советот за решавање на прашањата во рамките на задачите што му ги доверил Советот.

Членот на Советот го известува Советот за извршувањето на задачите што му ги доверил Советот.

Член 12

За прашањата за имунитетот на членовите на Советот одлучува Советот на седница.

За барањето од надлежниот орган Советот да одобри да се притвори, односно против член на Советот да се поведе кривична постапка, како и за извештајот на државниот орган за притворањето на член на Советот односно за поведувањето на кривична постапка против член на Советот кој не се повикал на имунитет, Советот решава на првата наредна седница по приемот на барањето односно на извештајот.

По повод барањето на Советот да одобри да се притвори член на Советот односно против член на Советот да се одобри поведување на кривична постапка, Советот одлучува дали ќе даде одобрение, а по повод извештајот за притворањето на член на Советот односно за поведување на кривична постапка против член на Советот кој не се повикал на имунитет, Советот одлучува дали постапката ќе продолжи односно дали решението за определување на притвор ќе остане во сила.

Член 13

На членовите на Советот им се издава легитимација.

Легитимацијата содржи податоци за идентитетот на членот на Советот и констатација за имунитетските и други права на членот на Советот.

Легитимацијата важи за време траењето на мандатот на членот на Советот.

На замениците на сојузните секретари односно на замениците на претседателите на сојузните комитети им се издава легитимација која содржи податоци за идентитетот на заменикот на сојузниот секретар односно на заменикот на претседателот на сојузниот комитет.

Легитимациите од ст. 1 и 4 на овој член ги потпишува претседателот на Советот.

Генералниот секретар на Советот се грижи за издавањето на легитимации од ст. 1 и 4 на овој член и за водењето евиденција за тие легитимации.

4. Генерален секретар на Советот

Член 14

Генералниот секретар на Советот се грижи, според упатствата на претседателот на Советот и во согласност со овој деловник, за подготвувањето, донесувањето и остварувањето на програмите и плановите за работа на Советот, за доставувањето на предлози за разгледување и одлучување на Координационата комисија на Советот, на работните тела на Советот, на меѓурегионалните комитети и на Советот; му помага на претседателот на Советот во вршењето на неговите права и должности во врска со организирањето и подготвувањето на седниците на Советот и извршувањето на заклучоците на Советот и врши други работи во врска со работата на Советот утврдени со сојузен закон и со овој деловник, како и работи што ќе му ги доверат Советот и претседателот на Советот.

Генералниот секретар на Советот се грижи за навременото доставување на заклучоците на Советот до сојуз-

ните органи на управата, до сојузните организации, до извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини и до други органи и организации; го следи извршувањето на заклучоците на Советот со кои се утврдени обврските на сојузните органи на управата и на сојузните организации спрема Советот и Собранието на СФРЈ, и за тоа редовно го известува Советот и ги извршува заклучоците на Советот за кои ќе го задолжи Советот.

Генералниот секретар на Советот го застапува Советот пред други органи и организации, по прашањата за кои ќе го овласти Советот.

Генералниот секретар на Советот е наредбодавец за извршување на претсметката на Советот.

Член 15

Генералниот секретар на Советот редовно го известува Советот за текот на извршувањето на обврските на Советот спрема Собранието на СФРЈ и Претседателството на СФРЈ, му предлага на Советот преземање на мерки за извршувањето на обврските што произлегуваат од програмите за работа и од заклучоците на соборите на Собранието на СФРЈ и на Претседателството на СФРЈ, како и за унапредување на односите и соработката на Советот со Собранието на СФРЈ и со Претседателството на СФРЈ.

Член 16

Генералниот секретар на Советот присуствува на седниците на Советот и на седниците на Координационата комисија на Советот и има право да учествува во разгледувањето на прашањата што се однесуваат на: организацијата и начинот на работа на Советот, надлежноста на Советот да одлучува за одделни предлози, подготвеност на предлозите во согласност со овој деловник, задачите и работите што, според овој деловник, се во неговиот делокруг, како и на работата на стручните и други служби на Советот и може да му укаже на Советот на условите и можностите за извршувањето на одделен заклучок на Советот за чие извршување е одговорен тој.

Член 17

Генералниот секретар на Советот раководи со работата на Генералниот секретаријат на Советот и во тој поглед има права и должности на функционер што раководи со сојузен орган на управата.

Генералниот секретар на Советот е одговорен пред Советот за законита, ефикасна и квалитетна работа на Генералниот секретаријат на Советот.

Генералниот секретар на Советот има заменик кој го заменува генералниот секретар на Советот во случај на негова отсутност или спреченост, со исти права и должности, и врши и други работи што ќе му ги доверат Советот и генералниот секретар на Советот.

Член 18

Генералниот секретар на Советот се грижи за чувањето на државниот печат на СФРЈ и е одговорен за неговата употреба.

Државниот печат се става врз актите определени со сојузен закон.

За ставањето на државниот печат врз актите се составува записник. Записникот го потпишуваат генералниот секретар на Советот и овластено лице на органот што го донесува актот врз кој се става државниот печат.

Член 19

Генералниот секретар на Советот се грижи за издавањето на службени легитимации на функционерите и раководните работници што ги назначува Советот, ги потпишува легитимациите и се грижи за водењето евиденција за издадените легитимации.

III. ОРГАНИЗАЦИЈА НА СОВЕТОТ

Член 20

За разгледување на одделни прашања од надлежност на Советот, за усогласување на ставовите на сојузните органи на управата и сојузните организации за одделни предлози, иницијативи и барања доставени до Советот на разгледување и одлучување, за давање иницијативи за решавањето на одделни прашања од надлежност на Советот, за подготвување и утврдување на предлозите што се поднесуваат до Советот, и за организирање и преземање на активности заради поусpesно извршување на задачите и работите од надлежност на Советот, Советот има Координациона комисија, утврдена со сојузен закон, и формира свои постојани и поврмени работни тела и југословенски делови на мешовити комитети, одбори и комисии за соработка со други држави и со меѓународни организации.

1. Координациона комисија

Член 21

Координационата комисија, во извршувањето на задачите утврдени со сојузен закон, по заклучок на Советот, на предлог од работните тела на Советот, по сопствена иницијатива или на иницијатива од претседателот, потпретседателот или на член на Советот:

1) ги разгледува сите позначајни општествено-економски и политички прашања од надлежност на Советот и предлозите поднесени до Советот за решавање на тие прашања, зазема ставови за тие предлози и поднесува до Советот предлози на оценки, ставови или заклучоци;

2) ја координира и насочува работата во врска со подготовките на седниците на Советот, обезбедува координација и усогласување на работа на постојаните и на другите работни тела на Советот во постапката за подготвување на седниците на Советот; разгледува, по потреба, различни предлози од работните тела на Советот за исто прашање и поднесува до Советот свое мислење за тие предлози; оценува дали определен предлог за разгледување и одлучување на седница на Советот е подготвен и аргументиран така што Советот да може да ја донесе одлуката што се предлага;

3) ја насочува и координира работата врз донесување на програмата за работа на Советот и ја обезбедува нејзината усогласеност со програмите за работа на соборите на Собранието на СФРЈ и на Претседателството на СФРЈ; ги утврдува нацртите и предлозите на програмата за работа на Советот и ги поднесува до Советот на разгледување и усвојување; го разгледува извршувањето на програмата и плановите на работата на Советот и одговорноста за неизвршувањето на програмите и планираните задачи и во врска со тоа, поднесува предлози до Советот;

4) ја координира и насочува работата на сојузните органи на управата и на сојузните организации заради: навремено и квалитетно извршување на програмите и плановите за работа, на ставовите и заклучоците на Собранието на СФРЈ, на Претседателството на СФРЈ и на Советот, остварување и натамошно унапредување на односите и соработката меѓу сојузните органи на управата и сојузните организации, на тие органи со други органи и организации во федерацијата, со органите на управата во републиките и автономните покраини, со асоцијациите на здружениот труд и со научните и стручните организации, како и заради јакнење на нивната самостојност и одговорност во остварувањето на нивните функции утврдени со Уставот на СФРЈ и со сојузен закон;

5) ја координира и насочува работата во Советот заради обезбедување извршувањето на обврските и остварување соработка на Советот со Собранието на СФРЈ и извршување на Собранието на СФРЈ за текот на разгледувањето на определени прашања во Советот, а посебно за подготвувањето на прописите и општите акти што ги донесува Собранието на СФРЈ;

6) се грижи за остварувањето на соработката на Советот со Претседателството на СФРЈ, ги разгледува и утврдува предлозите на ставови на Советот за материјалите што ги подготвуваат сојузните органи на управата по барање и за потребите на Претседателството на СФРЈ, и му дава иницијатива на Советот за одржување заедничка седница на Претседателството на СФРЈ и Советот;

7) ги разгледува прашањата за соработката на Советот со органите на општествено-политичките организации во федерацијата, дава иницијатива и организира политички консултации на Советот со тие органи за клучните прашања од надлежност на Советот;

8) ги разгледува прашањата на соработката на Советот со самоуправните организации и заедници во федерацијата и со научните и стручните организации во поглед на нивното вклучување во подготвувањето на предлози на Советот за најзначајните општествено-економски и политички прашања и го обезбедува учеството на Советот во работата на сојузните општествени совети;

9) ги разгледува прашањата за соработка на Советот со извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини и во рамките на тоа ја иницира, програмира, насочува и координира соработката со нив;

10) по потреба организира пошироки консултации за давање помош на меѓурепубличките комитети заради забрзување на усогласувањето на ставовите и изнаоѓање на соодветни решенија за неусогласените ставови;

11) ја обезбедува и остварува соработка на Советот со извршните совети на собранијата на републиките и со извршните совети на собранијата на автономните покраини во подготвувањето на законите и на други прописи и општи акти што Советот му ги предлага на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ, а кои се донесуваат врз основа на согласност на собранијата на републиките и собранијата на автономните покраини.

Координационата комисија може за прашањата за кои ќе ја овласти Советот и на начинот утврден со овој деловник, во согласност со начелните ставови на Советот и со утврдената политика во определена област, да зазема стаови, за што веднаш се известуваат сите членови на Советот.

Координационата комисија ги утврдува предлозите на поединечни акти од надлежност на Советот во согласност со постапката утврдена со овој деловник, кога за тоа е овластена со пропис или со посебен заклучок на Советот.

Предлозите на актите од став 3 на овој член се доставуваат до сите членови на Советот. Ако во рок од два дена од денот на доставувањето на предлогот на актот ниеден член на Советот не изјави дека е несогласен со предлогот на актот, ќе се смета дека актот е донесен на седницата на Советот. Како ден на донесување на актот ќе се земе денот кога предлогот е утврден на седницата на Координационата комисија.

Ако во рокот од став 4 на овој член еден или повеќе членови на Советот изјават несогласност со предлогот на актот или ако бараат предлогот на актот да се разгледа на седница на Советот, за предлогот на актот ќе се одлучи на седница на Советот.

Член 22

Координационата комисија ја сочинуваат претседателот, потпретседателите и членовите на Советот што Советот ќе ги определи од редот на своите членови со тоа што во нејзиниот состав да бидат членови на Советот од сите републики и автономни покраини.

Претседателот на Советот е претседател на Координационата комисија.

Членовите на Советот се известуваат за денот, часот и местото на одржувањето на седниците на Координационата комисија и им се доставуваат предлози на дневните

редови и записници од седниците на Координационата комисија.

Секој член на Советот има право да учествува во работата на Координационата комисија.

Член на Советот учествува во работата на Координационата комисија кога таа разгледува прашања од делокругот на органот односно на телото со кое раководи.

Функционер што раководи со сојузен орган на управата или со сојузна организација, а не е член на Советот, може да биде повикан да учествува во работата на Координационата комисија кога таа разгледува прашања од делокругот на сојузниот орган на управата односно на сојузната организација со која раководи.

Член 23

Седниците на Координационата комисија ги свикува претседателот на Координационата комисија по своја иницијатива, врз основа на заклучок на Советот или на предлог од член на Координационата комисија.

Секој член на Советот може да даде иницијатива за свикување седница на Координационата комисија.

Во отсуственост или спреченост на претседателот, седница на Координационата комисија може да свика потпретседателот на Советот кој го заменува претседателот на Советот.

Член 24

Кога Координационата комисија разгледува прашања во врска со остварувањето на односите и унапредувањето на соработката со извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, на седницата на Координационата комисија се повикуваат и претседателите на извршните совети на собранијата на републиките и претседателите на извршните совети на собранијата на автономните покраини.

Член 25

Во поглед на подготвувањето и свикувањето седници на Координационата комисија, работата на седниците, на записниците, како и вршењето на стручните и административните работи за потребите на Координационата комисија согласно се применуваат одредбите на член 39 и чл. 42 до 44 од овој деловник.

2. Постојани работни тела

Член 26

Советот како свои постојани работни тела формира комисии на Советот и посебни комисии на Советот.

Член 27

Работното тело на Советот разгледува прашања од надлежност на Советот во рамките на делокругот утврден со овој деловник.

Работното тело на Советот може да разгледува и одделни прашања од делокругот на друго работно тело на Советот, ако е тоа значајно за извршувањето на неговите задачи или на задачите на Советот.

Работните тела на Советот, во рамките на својот делокруг утврден со овој деловник, разгледуваат и прашања од областа на општонародната одбрана и општествената самозаштита.

Член 28

Работните тела на Советот меѓусебно соработуваат и ја усогласуваат својата работа по прашања што се однесуваат на нивниот делокруг и при планирањето на својата работа ги утврдуваат прашањата што ќе ги разгледуваат две или повеќе работни тела и по тие прашања планираат одржување на заеднички седници.

Член 29

Работните тела на Советот работат во седници.

Претседателот на работното тело на Советот се грижи за организирањето и подготвувањето на седница на работното тело, свикува седници на работното тело и претседава на нив, го предлага дневниот ред на седницата и се грижи за извршувањето на заклучоците на работното тело.

Претседателот на работното тело ги свикува седниците на работното тело во согласност со планот за работа на Советот, врз основа на заклучок на Советот, на предлог од претседателот на Советот или на членови на работното тело и по своја иницијатива.

Член на Советот, односно функционер што раководи со сојузен орган на управата односно со сојузна организација, може да даде иницијатива за свикување седница на работното тело и да предложи ставање на определено прашање на дневен ред на седницата на работното тело.

Ако претседателот на работното тело на Советот е спречен да свика седница и да присуства на седницата на работното тело, седницата ја свикува и на седницата претседава член на работното тело на Советот од редот на членовите на Советот кого ќе го определи работното тело или претседателот на работното тело.

Комисии на Советот

Член 30

Комисии на Советот се:

- 1) Комисија за општествено-економски и политички систем;
- 2) Комисија за планирање и развој;
- 3) Комисија за текушта економска и социјална политика;
- 4) Комисија за односи со странство;
- 5) Комисија за кадровски, организациони и буџетски прашања;
- 6) Комисија за одбранбени подготовки и општествена самозаштита;
- 7) Комисија за станбени прашања.

Член 31

Во делокругот на Комисијата за општествено-економски и политички систем, во рамките на надлежноста на Советот, спаѓаат: остварувањето и натамошниот развој на со Уставот на СФРЈ утврденото општествено-економско уредување и на единствениите основи на општествено-политичкиот систем, а особено остварувањето на уставната позиција на здружениот труд и натамошниот развој на социјалистичките самоуправни општествено-економски и политички односи; остварувањето и натамошниот развој на делегатскиот систем и улогата на извршните и управните органи во него; системот на планираната репродукција, системот на општественото планирање, основите на единствениот југословенски пазар, системот на економските односи со странство; системот на општонародната одбрана и општествената самозаштита, општествената заштита на самоуправните права и општествената сопственост, правниот систем, основите на општествениот систем на информирањето и основите на системот на јавното информирање, основите на системот на државната управа и основите на правосудниот систем.

Член 32

Во делокругот на Комисијата за планирање и развој, во рамките на надлежноста на Советот, спаѓаат: подготвувањето и остварувањето на долгорочните и среднорочните планови на развојот и на договорите за основите на долгорочните и среднорочните планови на развојот, како и други прашања на развојната политика; подготвувањето на годишни плански документи, на материјални, енергетски

и други биланси на Југославија; политиката за побрз развој на недоволно развиените републики и на Социјалистичка Автономна Покраина Косово; финансирањето на федерацијата; остварувањето и натамошниот развој на системот на општественото планирање, на системот на проширената репродукција и на прашањата, за економските односи со странство, кога е тоа од значење за утврдувањето или остварувањето на развојната политика, како и разгледувањето на одделни прописи од становиште на нивното влијание врз развојната политика.

Член 33

Во делокругот на Комисијата за текушта економска и социјална политика, во рамките на надлежноста на Советот, спаѓаат: спроведувањето и обезбедувањето на остварување на планските акти во текуштата година; подготвувањето, донесувањето и спроведувањето на прописи и мерки и преземањето на активности заради остварување на планските акти, а особено во областа на пазарот и цените, финансите, даночната политика, буџетот на федерацијата, надворешнотрговскиот и девизниот режим, извозот и увозот, политиката на курсот на динарот и кредитните односи со странство; кредитно-монетарната политика и царинската и вонцаринската заштита; остварувањето на политиката од областа на општествените дејности од становиште на нивната материјална положба, а особено во областа на вработувањето и социјалната политика, како и разгледувањето на одделни прописи од становиште на нивното влијание врз текуштите стопански движења.

Член 34

Во делокругот на Комисијата за односи со странство, во рамките на надлежноста на Советот, спаѓаат: остварувањето на економската, политичката, научно-техничката, воено-техничката, просветно-културната и информативната соработка на Социјалистичка Федеративна Република Југославија со други држави и меѓународни организации; изградбата на новиот меѓународниот економски поредок; планирањето и усогласувањето на меѓународната активност на Советот и на сојузните органи на управата и сојузните организации; прашањата во врска со положбата на граѓаните на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на привремена работа во странство и исељеништвото; прашањата од областа на мирољубивото користење на космосот и информативно-пропагандната активност на Социјалистичка Федеративна Република Југославија спрема странство.

Комисијата ги утврдува основите (платформите) за меѓународните средби, за заседанијата на југословенскиот дел на мешовитите комитети, одбори и комисии за стопанска, научна и техничка соработка на Социјалистичка Федеративна Република Југославија со други држави и меѓународни организации и водењето на преговори и склучувањето на меѓународни договори и го усвојува извештајот од тие средби, заседанија и преговори, освен основите за склучувањето на меѓународни договори што ги ратификува Собранието на СФРЈ. Ако Комисијата оцени дека е неопходно на седница на Советот да се земе став за определено прашање или да се донесат соодветни заклучоци, или ако одделен член на Советот побара таа основа (платформа) односно извештај да се разгледа на седница на Советот, ќе ги достави до Советот на разгледување.

Во делокругот на Комисијата спаѓаат и соработката меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Советот за заемна економска помош (СЕВ), Европската економска заедница (ЕЕЗ), Европското здружение на слободната трговија (ЕФТА), Организацијата за економска соработка и развој (ОЕЦД) и меѓународните организации што се занимаваат со прашања на економскиот развој на земјите во развој; како и остварувањето на ставовите и одлуките усвоени на собираите на неврзаните земји и на земјите во развој.

Комисијата го утврдува, врз основа на ставовите и насоките на Советот, предлогот за состав на делегациите

за заседанијата на мешовитите комитети, комисии, одбори и нивни работни тела и предлогот за состав на делегациите за други меѓународни средби за кои Комисијата ги утврдува основите (платформите), како и трошоците за тие заседанија односно средби и трошоците на тие делегации.

Врз предлозите од став 4 на овој член се применува постапката утврдена во член 95 од овој деловник.

Комисијата ги утврдува предлозите на одделни акти за доделување на материјална и друга помош на неврзаните земји, на земјите во развој и на ослободителните движења од средствата на Фондот на солидарноста со неврзаните земји и со земјите во развој, според постапката утврдена со овој деловник за донесување на одделни акти од надлежноста на Советот.

Член 35

Во делокругот на Комисијата за кадровски, организациони и буџетски прашања, во рамките на надлежноста на Советот, спаѓаат: остварувањето на кадровската политика и кадровското оспособување на сојузните органи на управата и сојузните организации, на стручните и други служби на Советот и именувањето, назначувањето и разрешувањето на функционери и раководни работници во Советот, во сојузните органи на управата и сојузните организации, во стручните служби на Советот и во дипломатските и конзуларните претставништва на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во странство и доделувањето на одликувања на сите функционери и работници; организацијата и начинот на работа на сојузните органи на управата и сојузните организации; остварувањето и развојот на самоуправувањето во сојузните органи на управата, сојузните организации и стручните и други служби на Советот; остварувањето на принципот јавност на работата на Советот, на сојузните органи на управата и сојузните организации; располагањето со средствата во општествена сопственост со кои се користат органите на федерацијата, користењето на постојаната и текуштата буџетска резерва, како и други прашања што не се во делокругот на други комисии на Советот.

Комисијата по постапката утврдена со овој деловник за донесување на одделни акти од надлежност на Советот ги утврдува предлозите на акти со кои:

1) се дава согласност на општите акти за внатрешната организација и за работата на сојузните органи на управата и сојузните организации и на општите акти за систематизацијата на задачите и работите во тие органи и организации, како и на општите акти за внатрешната организација и работата и на општите акти за систематизација на задачите и работите во стручните и другите служби на Советот;

2) одлучува за располагањето со средствата во општествена сопственост што ги користат органите на федерацијата;

3) решава за приговорите на сојузните органи на управата, сојузните организации и стручните служби на Советот во поглед на користењето на просторите за работа, опремата и инвентарот на тие органи и организации;

4) одлучува за жалбите на кандидатите за приеми во работен однос врз основа на јавен конкурс во сојузните органи, организации и стручни служби и за приговорите на работниците што му се поднесуваат на Советот;

5) одлучува за користењето на средствата на текуштата буџетска резерва и на резервата на девизи за потребите на федерацијата до износот утврден со заклучок на Советот;

6) решава во управната постапка за прашања од надлежност на Советот.

Член 36

Во делокругот на Комисијата за одбранбени подготовки и општествена самозаштита, во рамките на надлежноста на Советот, спаѓаат: спроведувањето на основите на плановите и на подготвителните мерки за одбрана на земјата и на основите за подготовка на стопанството и

на општествените дејности за функционирање во војна; спроведувањето на одбранбени подготовки и остварувањето општествена самозаштита на Советот, на сојузните органи на управата и на сојузните организации и на други органи и организации; планирањето, донесувањето и остварувањето на мерките на текуштата економска политика во областа на производството и прометот на вооружување и воена опрема, како и остварувањето на економската и научно-техничката соработка со други земји во областа на вооружувањето и воената опрема.

Член 37

Во делокругот на Комисијата за станбени прашања, во рамките на надлежноста на Советот, спаѓаат: програмирањето и реализацијата на изградбата на станбени згради, станови и гаражи за членовите на Советот, замениците на сојузните секретари и замениците на претседателите на сојузните комитети, функционерите и раководните работници што ги назначува Советот и за работниците во сојузните органи на управата и сојузните организации, во стручните и други служби на Советот; распределбата на станови за потребите на сојузните органи на управата и сојузните организации прибавени со средства од буџетот на федерацијата; доделувањето на користење семејни и службени станови и гаражи, односно гаражни места; користењето и управувањето со становите, станбени згради и гаражите наменети за потребите на функционерите, раководните работници и работниците во Советот и во сојузните органи на управата и сојузните организации.

Комисијата, по постапката утврдена со овој деловник за донесување на одделни акти од надлежност на Советот, донесува акти со кои:

1) се доделуваат на користење станови и гаражи на членовите на Советот, на замениците на сојузните секретари и на замениците на претседателите на сојузните комитети, на функционерите и раководните работници што ги назначува Советот;

2) се доделуваат на привремено користење станови и гаражи (службени станови) на функционери и раководни работници;

3) се врши распределба на станови, гаражи и гаражни места на одделни сојузни органи на управата и сојузни организации, на стручни и други служби на Советот - за потребите на работниците на тие органи, организации и служби;

4) му се дава овластување на функционерот односно старешината на стручна и друга служба на Советот определен број станови и гаражи непосредно да им ги додели на работниците.

Член 38

Претседателите на комисии на Советот од член 30 на овој деловник ги именува Советот од редот на членовите на Советот.

Членовите на комисиите на Советот ги именува Советот од редот на членовите на Советот, на функционерите што раководат со сојузните органи на управата и сојузните организации и на нивните заменици што ги именува Собранието на СФРЈ, на функционерите што раководат со сојузните органи на управата и сојузните организации што ги именува Советот, генералниот секретар на Советот, како и од редот на другите функционери што ќе ги опredeли Советот.

Комисиите на Советот имаат од 5 до 11 членови.

Член 39

Седниците на комисиите на Советот се одржуваат, по правило, во определен ден во седмицата.

За денот, часот и местото на одржување на седниците на комисиите на Советот се известуваат членовите на комисиите.

Кон известувањето за одржување на седница на комисиите на Советот, на членовите на комисиите им се доставуваат предлог на дневниот ред, предлози и други материјали што се на дневен ред на седницата на комисиите.

Членовите на Советот редовно се известуваат за денот, часот и местото на одржување на седниците на комисиите на Советот чии членови не се и им се доставуваат предлози на дневните редови и записници од седниците на тие работни тела.

Предлогот на дневниот ред и материјалите од стан 3 на овој член му се доставуваат и на сојузниот орган на управата надлежен за работи на законодавството.

Член 40

Член на комисија на Советот е сојузен секретар, претседател на сојузен комитет, функционер што раководи со сојузен орган на управата односно сојузна организација и генералниот секретар на Советот може во работата на комисијата да го заменува само неговиот заменик. По исклучок, кога комисијата разгледува предлог на сојузен орган на управата односно на сојузна организација, член на комисијата може, додека се разгледува предлогот на тој орган односно организација, да заменува претседателот или помошникот на сојузниот секретар, претседателот на сојузниот комитет или функционерот што раководи со сојузниот орган на управата односно со сојузната организација.

На седница на комисија на Советот се повикуваат и претставници на сојузните органи на управата и сојузните организации од кои е побарано писмено мислење за одделен предлог од дневниот ред на седницата.

Кога се разгледуваат прашања во врска со остварувањето на односите и утврдувањето на соработката со извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини од делокругот на комисиите на Советот, на седниците на комисиите можат да се повикуваат и претставници на тие извршни совети.

На седница на комисија на Советот се повикуваат претставници на предлагачите, што ги изнесуваат ставовите на органот односно организацијата за прашањето што се разгледува на седницата на комисијата и, по потреба, даваат дополнителни објасненија и образложенија. Претставникот на предлагачот учествува во работата на комисијата додека се разгледува односниот предлог.

На седниците на комисиите на Советот, заради учество во работата на комисиите, можат да се повикуваат и претставници на самоуправните организации и заедници, претставници на органите на општествено-политичките организации и на други органи, организации и здруженија во федерацијата, како и поединци од редот на стручните и научните работници.

Член 41

Ако сојузен орган на управата односно сојузна организација во постапката на подготовка на предлогот за разгледување и одлучување на седница на Советот побара од комисијата на Советот да даде мислење за определено начелно прашање, комисијата во рамките на својот делокруг, ќе го разгледа тоа прашање и својот став односно мислење ќе го достави до подносителот на барањето.

Член 42

За текот на седниците на комисиите на Советот се води записник.

Одредбите од овој деловник што се однесуваат на записникот на седницата на Советот сообразно се применуваат и за записниците на седниците на комисиите на Советот.

Член 43

Комисиите на Советот работат во согласност со овој деловник, а можат да донесат и деловник за својата работа.

Во поглед на подготвувањето и свикувањето на седници на комисиите на Советот, утврдувањето на дневниот ред и работата на седниците, сообразно се применуваат одредбите од овој деловник што се однесуваат на седниците на Советот.

Член 44

Вршењето на стручни и административни работи за потребите на комисиите на Советот го обезбедува генералниот секретар на Советот.

Член 45

Комисијата на Советот има секретар.

Секретарот на комисијата на Советот ги подготвува според упатствата на претседателот на комисијата на Советот, седниците на комисијата; ги изработува извештаите, записниците и другите материјали од седницата на комисијата; го следи извршувањето на програмите и плановите за работа и на заклучоците на Советот во областа што спаѓа во делокругот на комисијата и за тоа го известува претседателот на комисијата и генералниот секретар на Советот; го следи извршувањето на заклучок на Советот во однос на комисијата; врши и други стручни работи за потребите на комисијата.

Секретарот на комисијата на Советот за својата работа му одговара на претседателот на комисијата и на генералниот секретар на Советот.

Посебни комисии на Советот

Член 46

Посебни комисии на Советот се:

- 1) Комисија за нуклеарна енергија;
- 2) Комисија за научно-технолошки развој;
- 3) Комисија за односи со верските заедници.

Член 47

Во делокругот на Комисијата за нуклеарна енергија, во рамките на надлежноста на Советот, спаѓаат: долгорочната политика на развојот и користењето на нуклеарната енергија и технологија во земјата; заштитата од јонизирачки зрачења; програмирањето и планирањето на развојот на нуклеарната енергија и технологија во републиките и автономните покраини од становиштето на нивната усогласеност со развојот на енергетските потенцијали на земјата и со договорените основи на долгорочната политика за развој на нуклеарна енергетика; разгледувањето на состојба на нуклеарните сировини и нуклеарните горива и на плановите за истражување на нуклеарни сировини и за други нуклеарни истражувања; трансферот на нуклеарната технологија од странство; состојбата на кадрите за работа во областа на нуклеарната енергија и на програмите за нивно образование; разгледувањето на предлози на сојузни закони, други прописи и општи акти од областа на нуклеарната енергија; остварувањето на соработка на Социјалистичка Федеративна Република Југославија со други држави и меѓународни организации во областа на нуклеарната енергија и технологија, како и обврските што произлегуваат од меѓународните договори; други прашања во врска со користењето и развојот на нуклеарната енергија.

Комисијата за нуклеарна енергија, во рамките на својот делокруг, ги разгледува платформите и го предлага составот на делегациите за водење на преговори со странски држави и меѓународни организации и за склучување на договори со странски држави и меѓународни организации. Комисијата ги разгледува предлозите за одржување во Социјалистичка Федеративна Република Југославија меѓународни конференции, го одобрува одржувањето на симпозиуми и на други стручни состаноци, како и учеството на претставници на државните органи на такви состаноци и, по потреби, ги утврдува ставовите што тие претставници ќе ги застапуваат на тие состаноци.

Комисијата ги утврдува ставовите за водење на информативно-стручните разговори на југословенските експерти и на стручните групи со странските партнери за меѓусебната соработка и го определува нивниот состав.

Член 48

Претседателот на Советот е претседател на Комисијата за нуклеарна енергија.

Претседателот на Комисијата има заменик кого го именува Советот од редот на членовите на Советот.

Бројот на членовите и составот на Комисијата ги утврдува Советот.

Член 49

Во рамките на Комисијата за нуклеарна енергија се формира поткомисија за текушти прашања.

Со деловникот на Комисијата поблиску се утврдуваат работите што ќе ги врши Поткомисијата за текушти прашања, составот и начинот на работата на Поткомисијата.

Член 50

Во делокругот на Комисијата за научно-технолошки развој во рамките на надлежноста на Советот, спаѓаат: формирањето на заедничка стратегија и на политика на технолошкиот развој како интегрален дел на стратегијата и на политиката на стопанскиот и општествениот развој; стратегијата на вклучувањето на југословенското стопанство во меѓународната поделба на трудот, тргнувајќи од се поголемата поврзаност и меѓузависност на работата во светски размери, а со ориентација кон што поуспешно рамноправно вклучување во светските технолошки процеси, кон се поголема кооперација и заеднички вложувања; изборот на алтернативи за оптимален развој на сопствените технологии и намалување на технолошката зависност на југословенското стопанство и обезбедување на услови за нивна реализација, како и за применување на научните достигања во светот во согласност со целите на општествено-економскиот развој; општествените аспекти на технолошкиот развој; подобрувањето на условите и поттикнувањето за оспособување на кадрите и усовршување на нивното технолошко знаење заради креирање на нови технологии; изборот на приоритетни правци на технолошкиот развој и обезбедувањето на услови за нивна реализација; унапредувањето и усогласувањето на организираноста и насоченоста на научните, образовните, информациите и технолошките организации и заедници и нивното дејствување; утврдувањето на критериумите и постапките за увоз на нова технологија; утврдувањето на поттикнувачките мерки за иновативни дејности; обезбедувањето на соработка, координација и уедначување на напорите на сојузните органи и организации и на самоуправните организации и заедници заради остварување на стратегијата и политиката на технолошкиот развој; унапредувањето и координирањето на информативната мрежа и размената на информации од областа на науката и технологијата; правната регулатива во областа на технологијата, стандардизацијата, унификацијата, квалитетот на производите, патентите и лиценците.

Член 51

Претседателот на Комисијата за научно-технолошки развој го именува Советот од редот на своите членови.

Бројот на членовите и составот на Комисијата за научно-технолошки развој ги утврдува Советот.

Член 52

Во рамките на Комисијата за научно-технолошки развој можат да се формираат поткомисии за одделни области на технолошкиот развој.

Со деловникот на Комисијата за научно-технолошки развој поблиску се утврдуваат работите што ќе ги вршат поткомисиите, и составот и начинот на работата на поткомисиите.

Член 53

Во делокругот на Комисијата за односи со верските заедници, во рамките на надлежноста на Советот, спаѓаат: остварувањето на политиката од областа на односите меѓу државата и верските заедници; усогласувањето и договарањето на мерки, активности и прописи на републиките и автономните покраини со кои се обезбедуваат основите и единството на политиката во односите меѓу државата и верските заедници; остварувањето на меѓународна соработка со соодветни органи на други држави во оваа област; претставувањето на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во односите со меѓународните верски организации, органи и сојузи и вршењето на други работи што се од значење за унапредувањето на развојот на односите меѓу државата и верските заедници.

Член 54

Претседателот на Комисијата за односи со верските заедници го именува Советот од редот на членовите на Советот.

Бројот на членовите и составот на Комисијата за односи со верските заедници ги утврдува Советот.

Член 55

Врз работата на посебните комисии од член 46 на овој деловник сообразно се применуваат одредбите од овој деловник што се однесуваат на работата на комисиите на Советот, како и на правата и должностите на секретарите.

Посебните комисии од член 46 на овој деловник доделуваат до Советот свои предлози, ставови, мислења, оценки и иницијативи, а можат да ги доставуваат и до сојузните органи и организации, до републиките односно покраинските органи и организации, до самоуправните организации и заедници и до други заинтересирани организации и заедници.

Комисиите од став 1 на овој член донесуваат деловник за својата работа.

3. Повремени работни тела на Советот

Член 56

За вршење на определени задачи или работи од својата надлежност Советот може, по потреба, да формира повремени работни тела (работни групи, комисии и сл.).

Задачите, составот и начинот на работа на работните тела од став 1 на овој член се определуваат со актот за нивното формирање.

4. Југословенски дел на мешовити комитети, одбори и комисии

Член 57

Заради унапредување и развој на соработката со оделни земји и следење на извршувањето на меѓународните договори во областа на стопанството, научно-техничката и друга соработка со други држави и меѓународни организации, со кои се предвидува формирање на мешовити тела, Советот, согласно со одредбите на меѓународните договори, формира југословенски дел на мешовит комитет, одбор или комисија.

Југословенскиот дел на мешовитиот комитет, одбор или комисија за соработка со други држави и меѓународни организации ги разгледува, пред доставувањето до Советот, предлозите на основи (платформи) за заседанието на тој комитет, одбор или комисија, како и извештаите од тие заседанија.

Организацијата, работата, составот и другите прашања од значење за работата на југословенскиот дел на мешовитите комитети, одбори или комисии за соработка со други држави и меѓународни организации се уредуваат со посебна одлука на Советот.

5. Советодавни тела на Советот

Член 58

Советот може да формира совети и комисии како советодавни тела на Советот, чишто делокруг, состав, овластувања и одговорност се уредуваат со посебни одлуки на Советот.

Член 59

Советодавните тела на Советот се должни програмираат за својата работа да ги усогласуваат со работата на Советот.

Советодавните тела на Советот разгледуваат прашања од својот делокруг, и за тоа му доставуваат на Советот свои стручни мислења.

Член 60

Советот ги разгледува предлозите и мислењата на советодавните тела што до Советот навремено се доставени по барање на Советот или се подготвени по иницијатива на тие тела.

Мислењата на советодавните тела на Советот дадени на сојузните органи на управата и на сојузните организации Советот ќе ги разгледа кога прашањето за кое им е дадено мислење на тие органи и организации ќе се разгледува на седницата на Советот.

IV. ПРОГРАМИРАЊЕ НА РАБОТАТА НА СОВЕТОТ

Член 61

Заради организирано, квалитетно и ефикасно остварување на своите функции, Советот донесува годишни програми и тримесечни и месечни планови за својата работа, а може да донесе и посебни програми и планови за прашања од својата надлежност.

Со програмата за работа на Советот се утврдуваат основните задачи на Советот за периодот за кој програмата се донесува, како и роковите и начинот на извршување на задачите утврдени со програмата.

Програмата за работа на Советот се состои од тематски дел, законодавен дел и дел со кој се утврдуваат средбите на членови на Советот со членови на влади, односно на соодветни органи од други држави и меѓународни организации.

Член 62

Тематскиот дел на програмата за работа на Советот ги содржи најзначајните и најактуелните задачи за определен период што произлегуваат од уставната одговорност на Советот за состојбата во сите области на општествениот живот во рамките на правата и должностите на федерацијата, за спроведувањето на утврдената политика и извршувањето на сојузните закони и на други прописи и општи акти на Собранието на СФРЈ, како и задачите и обврските што за Советот произлегуваат од програмите за работа на соборите на Собранието на СФРЈ и од програмата за работа на Претседателството на СФРЈ.

Законодавниот дел на програмата за работа на Советот содржи преглед на законите, други прописи и општи акти што произлегуваат од програмите за работа на соборите на Собранието на СФРЈ, а за кои како предлагач е определен Советот, како и на прописи и други општи акти што Советот ги донесува во рамките на својата надлежност.

Делот од програмата за работа на Советот со кој се утврдуваат меѓународните средби на членовите на Советот, ги опфаќа меѓународните посети и средби на членовите на Советот и на замениците на сојузните секретари и на претседателите на сојузните комитети, на функционерите кои раководат со сојузни органи на управата и сојузни организации, како и на претседателите на југословенскиот дел на мешовитите комитети, одбори или комисии за соработка со други државни и меѓународни организации.

Во тематскиот и законодавниот дел на програмата за работа се утврдуваат прашањата што пред седницата на Советот ги разгледува определено советодавно тело на Советот.

Член 63

Нацртот и предлогот на тематскиот дел од програмата за работа на Советот ги подготвува генералниот секретар на Советот, во соработка со сојузните органи на управата и сојузните организации.

Нацртот и предлогот на законодавниот дел од програмата за работа на Советот ги подготвува сојузниот орган на управата надлежен за работи на законодавството, во соработка со сојузните органи на управата и сојузните организации.

Нацртот и предлогот на делот од програмата за работа на Советот со кој се утврдуваат меѓународните средби на членовите на Советот ги подготвува сојузниот орган на управата надлежен за надворешни работи, во соработка со соодветните сојузни органи на управата и сојузните организации.

Нацртот и предлогот на ориентациониот план за седанија на мешовитите комисии, кој претставува прилог кон делот од програмата за работа на Советот, со кој се утврдуваат меѓународните средби на членовите на советот, ги подготвува сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија.

Член 64

Нацрт-програмата за работа на Советот за идната година ја утврдува Координационата комисија на Советот, најдоцна до 31 октомври текуштата година.

Нацрт-програмата за работа на Советот утврдена на седница на Координационата комисија се доставува на членење до Собранието на СФРЈ, Претседателството на СФРЈ, извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузната конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија, Советот на Сојузот на синдикатите на Југославија, Стопанската комора на Југославија, сојузните органи на управата и сојузните организации, Народната банка на Југославија, Службата за општествено книговодство на Југославија, Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство, до Сојузната заедница за работи на цените и до сојузните општествени совети.

Член 65

Предлог-програмата за работа на Советот за идната година ја утврдува Координационата комисија и најдоцна до 15 декември текуштата година ја поднесува до Советот заради усвојување.

Член 66

Советот донесува тримесечни и месечни планови за работа.

Со тримесечниот план за работа на Советот поблиску се утврдуваат задачите од програмата за работа на Советот и другите актуелни и текушти задачи од надлежноста на Советот, и се определува начинот на извршување на тие задачи, роковите за нивното извршување и носителите на работите.

Со тримесечниот план за работа поблиску се разработуваат и обврските спрема соборите на Собранието на СФРЈ и Претседателството на СФРЈ.

При поднесувањето на предлогот на месечниот, односно на тримесечниот план за работа, генералниот секретар на Советот го известува Советот за извршувањето на планот за работа во претходниот месец, односно тримесечје.

Член 67

Со месечните планови за работа на Советот се утврдуваат термините за одржување на седниците на Советот и предлозите, иницијативите и барањата што ќе се разгледуваат на одделни седници.

Член 68

Тримесечните и месечните планови за работа на Советот се донесуваат најдоцна десет дена пред почетокот на периодите за кои се донесуваат тие планови.

Генералниот секретар на Советот се грижи за изработката на плановите за работа на Советот.

Член 69

Сојузните органи на управата, односно сојузната организација ако смета дека престанала потребата која од задачите утврдени со програмата и со планот за работа на Советот да се разгледува или дека не може да се изврши некоја од тие задачи, за тоа ќе го известат Советот.

Сојузните органи на управата и сојузните организации се должни навремено да го известат Советот за обврските од програмата и плановите за работа на Советот, односно по заклучоците на Советот, што не можат да ги извршат во утврдените рокови, како и да ги наведат причините за тоа.

Советот ќе ги разгледа известувањата од ст. 1 и 2 на овој член и за истите ќе заеме став.

V. ПРЕДЛОЗИ, ИНИЦИЈАТИВИ И БАРАЊА ЗА РАЗГЛЕДУВАЊЕ И ОДЛУЧУВАЊЕ НА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ

Член 70

Советот разгледува одделни прашања и одлучува за истите врз основа на предлозите што согласно со програмите и плановите за работа на Советот или по сопствена иницијатива, му ги упатуваат предлагачите од член 71 на овој деловник, како и врз основа на предлозите, иницијативите или барањата што му ги упатува Собранието на СФРЈ или Претседателството на СФРЈ.

Член 71

Предлози за разгледување и одлучување на седница на Советот поднесуваат: членовите на Советот, Координационата комисија на Советот, постојаните и повремените работни тела на Советот, сојузните органи на управата, сојузните организации, советодавните тела на Советот и самостојните стручни служби на Советот.

Предлози за разгледување и одлучување на седница на Советот можат до поднесат и:

1) Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство, Сојузната заедница за работи на цените, Народната банка на Југославија, Стопанската комора на Југославија, Службата за општествено книговодство на Југославија и координационите одбори за одделни области од стопанството и општествените дејности;

2) органите на општествено-политичките организации во федерацијата;

3) извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини;

4) Сојузниот суд, Сојузното јавно правобранителство, Сојузното јавно обвинителство и Сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето.

Сојузен орган на управата, односно сојузна организација во состав на сојузен секретаријат, односно на сојузен комитет, пред доставувањето на предлогот до Советот прибавува и кон предлогот доставува мислење од сојузниот секретаријат, односно од сојузниот комитет во чиј состав е. Сојузниот секретаријат, односно сојузниот комитет е должен до органот на управата, односно до организацијата во состав, по бараното мислење да го достави во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето.

Предлогот што му се доставува на Советот на разгледување и одлучување го потпишува функционерот кој раководи со органот, односно со организацијата од која потекнува предлогот или неговиот заменик.

Член 72

Предлози за назначување односно разрешување на функционерите кои раководат со сојузен орган на управата, односно со сојузна организација и на нивните заменици, за чие назначување, односно разрешување е надлежен Советот, поднесува претседателот на Советот.

Претседателот на Советот поднесува предлози и за назначување, односно за разрешување од должноста на генералниот секретар на Советот, на заменикот на генералниот секретар, на старешината кој раководи со стручната служба на Советот за персонални работи и со стручната служба на Советот за одбранбени подготовки.

Комисијата за кадровски, организациони и буџетски прашања му поднесува на Советот предлози за назначување, односно разрешување од должноста на старешините кои раководат со самостојните стручни служби на Советот.

Предлог за назначување, односно разрешување од должноста на функционер кој раководи со сојузен орган на управа односно сојузна организација во составот на сојузен секретаријат односно сојузен комитет, поднесува сојузниот секретар, односно претседателот на сојузниот комитет во чиј состав е односниот сојузен орган на управата, односно сојузна организација.

Функционерот кој раководи со сојузен орган на управата односно сојузна организација поднесува предлог за назначување односно разрешување од должноста на раководни работници во сојузниот орган на управата, односно сојузната организација со која раководи, а старешината на самостојната стручна служба на Советот – предлог за назначување, односно разрешување од должноста на раководните работници во тие служби.

Предлог за назначување, односно разрешување од должноста на раководните работници во Генералниот секретаријат на Советот поднесува генералниот секретар на Советот.

Член 73

Предлогот за разгледување и одлучување на седница на Советот се поднесува во форма на:

1) предлог за донесување закон, нацрт-закон, предлог-закон, друг пропис или општ акт што Советот му ги поднесува на Собранието на СФРЈ на разгледување и усвојување;

2) предлог на уредба, на други прописи или општи акти што Советот ги донесува во рамките на својата надлежност;

3) предлог на оценки, ставови, насоки или заклучоци на Советот за определено прашање;

4) нацрт односно предлог на буџетот на федерацијата и на завршната сметка на буџетот на федерацијата;

5) предлог за склучување на општествен договор, договор или самоуправни спогодба;

6) предлог на програма или на план за работа што Советот ги донесува, односно му ги предлага на Собранието на СФРЈ;

7) предлог на плански акти;

8) предлог за водење на меѓународни преговори, за прифаќање на иницијатива за меѓународни средби во земјата или во странство и предлог на основот за водење преговори и склучување на меѓународни договори со други држави и меѓународни организации;

9) извештај за состојбата во одделни области на општествениот живот, за спроведувањето на утврдената политика и за извршувањето на сојузните закони, други прописи и општи акти на Собранието на СФРЈ, за работата на сојузните органи на управата и сојузните организации и на стручните служби на Советот, за извршените меѓународни преговори и други средби и за склучените меѓународни договори, како и на други извештаи што се подне-

суваат до Советот врз основа на сојузен закон, заклучоци на Собранието на СФРЈ, односно на Советот или на иницијатива од сојузниот орган на управата, односно сојузната организација;

10) барање за доделување средства од текуштата буџетска резерва на буџетот на федерацијата;

11) предлог-решение и други поединечни акти што ги донесува Советот во рамките на својата надлежност.

Член 74

Предлогот за донесување закон, нацрт-закон и предлог-законот и нацртот, односно предлогот на друг пропис или општ акт што Советот му поднесува на Собранието на СФРЈ, се подготвуваат во согласност со одредбите од деловниците на соборите на Собранието на СФРЈ и од овој деловник.

Кон предлог-уредбата, друг пропис или општ акт што Советот ги донесува, предлагачот е должен да достави образложение.

Образложението на законот односно на друг пропис особено содржи: уставен основ, а за подзаконските акти и законски основ за донесување на прописот; причини и потреба од донесување на прописот, поблиско објаснение на основните правни решенија што со прописот се предлагаат; оценка на очекуваните ефекти од предложените правни решенија во прописот и на нивното влијание врз материјалните и општествените односи; приказ на начинот на обезбедување на спроведувањето на прописите и на одговорноста за неговото спроведување; приказ на начинот на подготвување на прописот, учество на научни и стручни организации во подготвувањето на прописот; приказ на извршената соработка со самоуправните организации и заедници, со надлежните органи на републиките и автономните покраини и со заинтересираните органи и организации во федерацијата; преглед на позначајните мислења и предлози на заинтересираните органи што предлагачот не ги усвоил и причините поради кои не ги прифатил и предлог на можни алтернативни решенија.

Кон предлог-прописот предлагачот е должен да достави до Советот и текст на одредбите на важечкиот пропис што се менуваат, односно дополнуваат, ако се предлага измена, односно дополнување на важечкиот пропис.

Член 75

Предлогот на оцените, ставовите, насоките или заклучоците на Советот за определено прашање мора да биде во согласност со утврдените права и должности и на федерацијата и со одговорностите и надлежноста на Советот.

Образложението на предлогот од став 1 на овој член содржи: правен основ, оценка на состојбата и причини поради кои се предлага разгледување на односниот предлог; начин на извршување на заклучоците, ставовите и насоките што се предлагаат; проценка на ефектите врз материјалните и општествените односи.

Предлозите од став 1 на овој член, заедно со образложението, не можат да бидат пообемни од 10 страници. Кон тие предлози можат како информативно-документациона основа да се предложат анализи, извештаи, елаборати, информации и други аналитичко-студиски материјали, што се доставуваат за седницата на Советот ако предлагачот тоа изречно го бара.

Член 76

Предлогот на основата за водење преговори и за склучување меѓународни договори со други држави и со меѓународни организации содржи: правен основ; оценка на состојбата на односите со односната странска држава или меѓународна организација; причини поради кои се предлага поведување, односно склучување на меѓународни договори или одржување на меѓународни средби; основни прашања за кои ќе се водат преговори и ставови што ќе ги

застапува југословенската делегација; податоци за финансиските средства потребни за реализација на договорот и начинот на нивното обезбедување; оцена за тоа дали од меѓународните договори произлегуваат обврски за една или повеќе републики, односно автономни покраини и дали има потреба од измена, односно дополнување на важечките закони или од донесување нови закони, како и ставови и мислења на заинтересираните органи за оправданоста на склучувањето на договорот. Предлогот го содржи и составот на делегацијата за водење на преговорите и претсметката на трошоците за работата на делегацијата.

Кон предлогот за склучување на меѓународен договор, предлагачот ќе го достави и текстот на меѓународниот договор чиешто склучување се предлага.

Предлагачот е должен кон предлогот од став 1 на овој член да достави мислење од сојузниот орган на управата надлежен за надворешни работи и мислења од сојузниот орган на управата надлежен за работи на законодавството.

Предлогот за водење на преговорите и за склучување на меѓународниот договор не може да биде поголем од 10 страници.

Член 77

Извештајот што му се поднесува на Советот на разгледување содржи и предлог на заклучоци и оцени што Советот треба да донесе.

Извештајот треба да биде прегледен и концизен и да ги содржи основните прашања на кои се однесува.

Член 78

Кон предлозите за разгледување и одлучување на седница на Советот од член 73 на овој деловник, сојузните органи на управата, сојузните организации, како и самостојните стручни служби на Советот, доставуваат до Советот и мислења од заинтересираните сојузни органи на управата и сојузни организации.

Доколку спроведувањето на предложениот сојузен пропис, друг општ акт или мерка бараат материјални издатоци или организациони и други решенија, предлагачот кон прописот односно друг општи акт или мерка ќе поднесе податоци за височината на средствата потребни за спроведувањето на тие прописи, акти или мерки, ќе ги предложи изворите од кои ќе се обезбедат потребните средства и ќе укаже на организационите и други мерки што треба да се преземат.

Органите и организациите од став 1 на овој член што подготвуваат нацрти, односно предлози на прописи, се должни претходно да ги достават на мислење до сојузниот орган на управата надлежен за работи на законодавството, како и до сојузниот орган на управата надлежен за работи на правосудството - кога се во прашање прописи со кои се предвидуваат казни одредби за дејствија со кои се повредуваат сојузни прописи, и до сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансите - во случајот од став 2 на овој член, а кога се во прашање предлози на прописи на акти и на други мерки со кои се обезбедува остварување на општествениот план на развојот во текуштата година - и до сојузната организација надлежна за работи на општественото планирање.

Органите, односно организациите од став 3 на овој член се должни бараното мислење да го достават во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето.

По исклучок од одредбата на став 4 од овој член, ако се во прашање предлози за донесување на закон, нацрт-закон, односно предлози на закони или на други сојузни прописи или општи акти со кои се уредуваат прашањата на системот или други посложени прашања, органите, односно организациите од став 3 на овој член се должни побараното мислење да го достават во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето.

Член 79

Предлагачот е должен, кон предлогот за донесување на законот, нацрт или предлог-закон, нацрт, односно предлог на друг сојузен пропис или општ акт, да му укаже на Советот дали прописот, односно другиот општ акт, согласно со Уставот на СФРЈ, подлежи на усогласување на ставовите, односно на остварување соработка со надлежните републички и покраински органи.

Предлагачот е должен на Советот да му укаже на начелните или други поважни прашања за кои постојат различни мислења на заинтересираните органи и организации од член 78 став 3 на овој деловник, а кои предлагачот не ги прифатил и да ги изнесе причините поради кои тие мислења не ги прифатил, како и да ги приложи тие писмени мислења.

Член 80

Ако предлогот за разгледување и одлучување на седница на Советот од член 73 на овој деловник, односно објаснувањето и другите прилози што се доставуваат кон предлогот содржат податоци од доверлива природа, предлагачот ги означува со посебна видна ознака видот односно степенот на тајноста.

Видот, односно степенот на тајноста на одделен предлог односно материјал може да се менува само во спогодба со предлагачот.

Ако само одделни делови од предлогот, односно материјалот се од доверлива природа, предлагачот е должен да ги издвои во посебна целина да го означат видот односно степенот на тајноста.

За предлозите, односно материјалите што претставуваат државна тајна се води посебна евиденција и тие по користењето, му се враќаат на генералниот секретар на Советот или се уништуваат според постапката предвидена со посебен акт на Советот.

Член 81

Предлозите за разгледување и одлучување на седница на Советот му се доставуваат на генералниот секретар на Советот.

Барањата на сојузните органи на управата, на сојузните организации и на други корисници на средства на буџетот на федерацијата за доделување средства од текуштата буџетска резерва, му се доставуваат непосредно на сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансите кој, со свое мислење и предлог, му ги доставува на Советот на одлучување во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето.

Член 82

Иницијатива за разгледување на определени прашања од надлежност на Советот можат да дадат граѓани, организации на здружен труд, други самоуправни организации и заедници, органи на општествено-политички заедници, органи на општествено-политички организации и општествени организации, заедници и здруженија.

Член 83

Генералниот секретар на Советот ги известува членовите на Советот за информациите и за другите материјали од информативен и аналитички карактер доставени до Советот и тие материјали им ги доставува на членовите на Советот на нивно барање.

IV. ПОСТАПУВАЊЕ ПО ПРЕДЛОЗИТЕ, ИНИЦИЈАТИВИТЕ И БАРАЊАТА ЗА РАЗГЛЕДУВАЊЕ И ОДЛУЧУВАЊЕ НА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ

1. Постапување на генералниот секретар на Советот

Член 84

Генералниот секретар на Советот оценува дали Советот е надлежен да одлучува за предлогот што му е доставен на Советот на разгледување и дали предлогот ги содржи сите елементи утврдени со овој деловник.

Ако генералниот секретар на Советот утврди дека предлогот е подготвен во согласност со овој деловник, предлогот ќе му го достави на работното тело на Советот и на членовите на Советот.

Ако генералниот секретар на Советот оцени дека Советот не е надлежен да одлучува за поднесениот предлог, за тоа ќе го извести предлагаачот.

Ако предлагаачот, и покрај предупредувањето бара предлогот да се изнесе на седница на Советот, генералниот секретар на Советот ќе го извести за тоа работното тело на Советот и ќе му го достави предлогот на натамошна постапка.

Ако генералниот секретар на Советот утврди дека поднесениот предлог не е подготвен во согласност со овој деловник, ќе побара од предлагаачот да ги отстрани недостатоците и ќе го определи рокот за тоа.

Ако предлагаачот во определениот рок не ги отстрани недостатоците на кои му укажал генералниот секретар, генералниот секретар на Советот, ако се во прашање обврски од програмата и од плановите за работа на Собранието на СФРЈ, на Претседателството на СФРЈ и на Советот, за тоа ќе го извести Советот, а во поглед на другите предлози ќе смета дека предлагаачот се откажал од нив.

Член 85

Предлогот за разгледување и одлучување на седница на Советот што не потекнува од сојузен орган на управата или од сојузна организација, генералниот секретар на Советот му го доставува на мислење на сојузниот орган на управата, односно на сојузната организација формирана за областа во која спаѓаат прашањата на кои се однесува предлогот како и на заинтересираните сојузни органи на управата и на сојузните организации од член 78 став 3 на овој деловник.

Органите и организациите на кои им е доставен предлогот се должни побараното мислење да го достават во рок од 15 дена од денот на приемот на предлогот.

Член 86

Предлогот за донесување на закон, нацрт-закон и предлог-закон односно на друг пропис или општ акт што до Советот го доставува на мислење Собранието на СФРЈ, генералниот секретар на Советот го доставува на мислење до надлежниот сојузен орган на управата, односно до сојузната организација, до сојузниот орган на управата надлежен за работи на законодавството, како и до другите заинтересирани сојузни органи на управата и сојузни организации од член 78 став 3 на овој деловник.

Органите и организациите од став 1 на овој член се должни побараното мислење да го достават во рок од 15 дена од денот на приемот.

Член 87

Предлозите што се доставени за разгледување и одлучување на седница на Советот за кои надлежните, односно заинтересираните сојузни органи на управата, односно сојузни организации не доставиле свое мислење во роковите утврдени во член 71 став 3, член 78 ст. 4 и 5, член 85 став 2 и член 86 став 2 на овој деловник, генералниот секретар на Советот ќе им ги достави на работните тела на Советот и на членовите на Советот, известувајќи ги истовремено за тоа кои сојузни органи на управата односно сојузни организации не ги доставиле бараните мислења.

Член 88

По иницијативите од член 82 на овој деловник генералниот секретар на Советот постапува сообразно со одредбите на овој деловник што се однесуваат на предлозите за разгледување и одлучување на седница на Советот.

2. Постапување на работните тела на Советот

Член 89

Предлозите за разгледување и одлучување на седница на Советот од член 75 на овој деловник, пред седницата на Советот, ги разгледува надлежното работно тело на Советот.

Член 90

Во подготовката на седницата на работното тело на Советот, а заради посестрано меѓуресорско разгледување на предлог и согледување на неговите ефекти врз материјалните и општествените односи, претседателот на работното тело на Советот, по своја иницијатива или според заклучокот на работното тело на Советот, може да организира состанок со раководните и други стручни работници на сојузните органи на управата и на сојузните организации.

Член 91

Работното тело на Советот оценува дали Советот е надлежен да одлучува за предлогот што е доставен до Советот на разгледување и одлучување и дали предлогот е подготвен во согласност со овој деловник.

Ако работното тело на Советот утврди дека одлучувањето за предлогот не спаѓа во надлежност на Советот или дека предлогот не е подготвен во согласност со овој деловник, тој предлог нема да го земе во разгледување и за тоа ќе го предупреди предлагаачот и генералниот секретар на Советот.

Ако предлагаачот, и покрај предупредувањето, бара предлогот да се разгледа на седница на Советот, работното тело на Советот ќе му го достави на Советот предлогот, со свое мислење, и ќе предложи заклучоци што Советот треба да ги донесе.

Член 92

Ако при разгледувањето на предлогот работното тело на Советот оцени дека предлогот не ги содржи сите елементи потребни за одлучување, со заклучок ќе го обврзе предлагаачот предлогот да го дополни и ќе го определи рокот за тоа.

Ако во определениот рок предлагаачот не постапи по заклучокот на работното тело на Советот, работното тело на Советот за предлогот ќе заземе став и за тоа ќе го извести Советот.

Член 93

За предлогот што го разгледува работното тело на Советот му поднесува на Советот извештај, со мислење и предлог-заклучоци.

Извештајот на работното тело треба да биде прецизен, да се однесува на битните прашања опфатени со предлогот и да содржи: оценка за надлежноста на Советот да разгледува и одлучува за односниот предлог; оценка на содржината на предлогот, како и предлог на оценки, ставови и заклучоци што Советот треба да ги донесе.

Кога разгледува нацрт или предлог на пропис или на друг општ акт, што Советот треба да утврди или донесе, работното тело на Советот ги утврдува предлозите за нивна измена или дополние во форма на амандман. Работното тело го утврдува текстот на амандманот на седницата или може да го задолжи предлагаачот, ако се согласува со предлогот на работното тело, во согласност со заземаните ставови на седницата на работното тело да подготви текст на амандманот, односно пречистен текст на предлогот што пред доставувањето во Советот го верификува претседателот, односно претседавачот на односната седница на работното тело.

Кога разгледува извештај за работата на сојузен орган на управата или сојузна организација, работното тело на Советот ќе му предложи на Советот да даде оценка за

тоа или органот, односно организацијата во извештајниот период законито, квалитетно и ефикасно ги извршувала сите задачи и работи од својот делокруг; дали ги преземала сите мерки и активности за чие преземање е овластена; дали континуирано и организирано ја следело состојбата во извршувањето на законите во областа за која е формирана и дали преземала мерки и активности заради обезбедување доследно извршување на законите.

Член 94

Иницијативата од член 82 на овој деловник работното тело на Советот ја разгледува, заедно со мислењето и предлогот на сојузниот орган на управата, односно на сојузната организација во чиј делокруг спаѓаат прашањата што се предмет на иницијативата, како и со мислењето на заинтересираните органи односно организации од член 78 на овој деловник.

Ако оцени дека иницијативата од член 82 на овој деловник е основана, работното тело на Советот поднесува за тоа извештај до Советот, со мислење и предлог.

Ако работното тело на Советот не ја прифати иницијативата од член 82 на овој деловник, генералниот секретар на Советот за тоа ќе го извести подносителот на иницијативата.

Член 95

Предлогот на поединечен акт од надлежноста на Советот што ќе го утврди работното тело на Советот овластено со овој деловник, ќе се смета како утврден ако за него се изјасни мнозинство на членовите на Советот кои се членови на односното работно тело.

Предлогот на поединечен акт од став 1 на овој член им се доставува на сите членови на Советот.

Ако во рок од два дена од денот на доставениот предлог на актот од став 1 на овој член ниту еден член на Советот не изјави дека не се согласува со предлогот на актот, ќе се смета дека актот е донесен на седницата на Советот. Како ден на донесување на актот ќе се смета денот кога предлогот е утврден на седницата на работното тело на Советот.

Ако во рокот од став 3 на овој член еден или повеќе членови на Советот изјават несогласност со предлогот на актот, или ако бараат предлогот на актот да се разгледува на седница на Советот, за предлогот на актот ќе се одлучи на седницата на Советот.

Ако во рокот од став 3 на овој член ниту еден член на Советот не изјави дека не се согласува со предлогот на актот, претседателот на работното тело на Советот кое го утврдило предлогот на поединечниот акт од став 1 на овој член го потпишува тој акт.

VII. СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ

1. Свикување седници на Советот

Член 96

Претседателот на Советот свикува седници на Советот по своја иницијатива, на предлог од работно тело на Советот или на предлог од најмалку пет членови на Советот.

Претседателот на Советот ќе свикува седница на Советот на барање од Претседателството на СФРЈ.

Претседателот на Советот може да свикува седница на Советот по иницијатива на извршниот совет на Собранието на републиката, на извршниот совет на Собранието на автономната покраина или на органот на општествено-политичката организација во федерацијата.

Член 97

Предлогот на дневниот ред на седницата на Советот го утврдува претседателот на Советот, односно потпретседателот на Советот, кој според распоредот што го утврдил Советот претседава на седницата на Советот во отсуство или спреченост на претседателот.

Во предлогот на дневниот ред на седницата на Советот ќе се внесат само предлозите за разгледување и одлучување на Советот што ги разгледале работните тела на Советот и му предложиле на Советот да ги разгледа и за нив да одлучи.

Во предлогот на дневниот ред се внесуваат и барањата и иницијативите на соборите на Собранието на СФРЈ и на Претседателството на СФРЈ и кога не ги разгледувале работните тела.

Член 98

Седниците на Советот се одржуваат, по правило, во определен ден во неделата.

Член 99

Покана на седница на Советот, со предлог на дневниот ред, со предлози на разгледување и одлучување и со други материјали, подготвени во согласност со овој деловник и со извештаите на работните тела на Советот, се доставува до членовите на Советот, до функционерот кој раководи со сојузната организација за работи на општественото планирање и до генералниот секретар на Советот, по правило, седум дена пред денот определен за одржување на седницата на Советот.

Кон поканата за седница на Советот се доставува и предлогот за кој предлагачот бара да се разгледува на седницата на Советот, иако работното тело на Советот предложи тој предлог Советот да не го разгледува.

За закажаната седница на Советот се известуваат и замениците на сојузните секретари и замениците на претседателите на сојузните комитети и им се доставува предлогот на дневниот ред и материјалите од ст. 1 и 2 на овој член.

Член 100

Покана за учество на седница на Советот им се доставува на функционерите кои раководат со сојузните органи на управата и со сојузните организации, како и со други органи, организации и заедници во федерацијата, кога на дневниот ред на седницата на Советот се наоѓаат предлози што се однесуваат на прашања од делокругот на органот, односно организацијата и заедницата со кои раководат.

Кон поканата до функционерите од став 1 на овој член се доставува и материјалот што се однесува на соодветната точка од дневниот ред.

Член 101

Известување за закажаната седница на Советот, со предлогот на дневниот ред и со потребните материјали за седницата на Советот, им се доставува на Собранието на СФРЈ, на Претседателството на СФРЈ, на извршните совети на Собранијата на републиките и на извршните совети на Собранијата на автономните покраини, како и на други органи и организации во федерацијата за кои тоа Советот ќе определи.

Член 102

Работните тела на Советот, членовите на Советот и други функционери кои раководат со сојузните органи на управата, односно со сојузните организации, можат најдоцна 24 часа пред почетокот на седницата на Советот да предложат во дневниот ред на седницата на Советот да се внесе предлог кој не бил предвиден за разгледување на таа седница на Советот, ако тој предлог го разгледувало работното тело на Советот и ако извештајот за разгледување

њето на тој предлог биде доставено до почетокот на седницата на Советот (скратена постапка).

Предлозите од став 1 на овој член им се доставуваат на членовите на Советот и на други функционери поканети на седницата на Советот.

Член 103

Во итни случаи, кога постојат вистински и неодољни потреби Советот веднаш да одлучи за определен предлог, член на Советот или друг функционер кој раководи со сојузен орган на управата, односно со сојузна организација, може пред почетокот на седницата на Советот, или при утврдувањето на дневниот ред на седницата на Советот да предложи во дневниот ред на седницата да се внесе предлог што не бил предвиден за разгледување на таа седница (итна постапка).

Предлогот за разгледување по итна постапка мора да биде подготвен во согласност со овој деловник, поднесен во писмена форма, образложен и умножен во потребен број примероци. Во образложението на предлогот посебно се укажува на вистинските и неодољни потреби од негово итно решавање, како и на штетните последици што би можеле да настапат ако тој предлог не се разгледува на седницата.

2. Работа на седницата на Советот

Член 104

На седницата на Советот учествуваат членовите на Советот и други поканети лица.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, ако заменикот на сојузен секретар, односно заменикот на претседател на сојузен комитет е спречен да учествува на седницата на Советот, а по посебно одобрение од претседателот на Советот, односно потпретседателот на Советот кој претседава на седницата, наместо заменикот во работата на седницата на Советот може да учествува потсекретарот или помошникот на сојузниот секретар, односно на претседателот на сојузниот комитет, само додека се разгледува предлогот на односниот сојузен секретаријат или сојузен комитет.

Член 105

Кога се поканети да учествуваат во работата на седницата на Советот, во смисла на член 100 на овој деловник, гувернерот на Народната банка на Југославија, генералниот директор на Службата за општествено книговодство на Југославија и функционерот кој раководи со сојузен орган на управата или со сојузна организација кој не е член на Советот, на седницата на Советот можат да ги заменуваат само нивните заменици. По исклучок, по одобрение од претседателот на Советот, односно од потпретседателот на Советот кој претседава на седницата, гувернерот на Народната банка на Југославија може да го замени и вицегувернерот.

Кога е поканет да учествува во работата на седницата на Советот претседателот на Претседателството на Стопанската комора на Југославија него може да го замени член на Претседателството на Стопанската комора на Југославија.

Член 106

Функционерите кои раководат со сојузни органи на управата и со сојузни организации можат, во особено оправдани случаи, да бараат истовремено со нив, на седницата на Советот да присуствуваат и определени раководни и стручни работници од органот со кој раководат, но само за време на разгледувањето на определено прашање. Генералниот секретар на Советот одобрува тие лица да присуствуваат на седницата на Советот и го определува времето на почетокот и на завршетокот на нивното присуствување на седницата на Советот.

Член 107

На седницата на Советот можат да присуствуваат и работници на стручните служби на Советот што вршат

определени задачи во врска со работата на седницата на Советот. Генералниот секретар на Советот ги определува работниците кои ќе присуствуваат на седницата на Советот.

Член 108

По отворањето на седницата на Советот, претседателот на Советот, односно потпретседателот на Советот кој претседава на седницата на Советот, го известува Советот за членовите на Советот кои го известиле дека се спречени да присуствуваат на седницата на Советот, како и за лицата кои, по посебна покана, учествуваат во работата на седницата на Советот.

Пред утврдувањето на дневниот ред се усвојува записникот од претходната седница на Советот.

Член на Советот има право да стави забелешки на записникот.

Забелешките на записникот членот на Советот, по правило, ги доставува писмено до генералниот секретар на Советот пред почетокот на седницата на Советот на која се усвојува записникот.

Функционерот кој раководи со сојузен орган на управата, односно со сојузна организација, кој не е член на Советот, а по покана учествува на седницата на Советот, ги доставува своите забелешки на записникот писмено до генералниот секретар на Советот.

За забелешките ставени на записникот, Советот одлучува при усвојувањето на записникот без претрес.

Член 109

Ако член на Советот, односно друг учесник на седницата на Советот стави забелешки на одделни заклучоци од записникот на Советот што Советот го усвоил, генералниот секретар на Советот тие забелешки со извод од записникот на Советот ќе ги достави до членовите на Советот за првата наредна седница на Советот.

Ако забелешките од став 1 на овој член се од суштински карактер, генералниот секретар на Советот ќе ги достави на претходно разгледување до надлежното работно тело на Советот.

Член 110

По усвојувањето на записникот од претходната седница, Советот го утврдува, врз основа на предлогот, дневниот ред на седницата на Советот.

При утврдувањето на дневниот ред, Советот посебно одлучува во дневниот ред на седницата на Советот да се внесе:

1) предлог за кој работното тело зазело став и за тоа го известило Советот во смисла на член 92 став 2 од овој деловник;

2) предлог за разгледување и одлучување на седницата на Советот по скратена постапка (член 102);

3) предлог за разгледување и одлучување на седницата на Советот по итна постапка (член 103).

Ако Советот одлучи да разгледа определено прашање по итна постапка, ќе го определи по правило времето во текот на седницата потребно за запознавање на членовите на Советот со предлогот, односно за одржување на седницата на работното тело на Советот за разгледување на тој предлог.

Пред одлучувањето за предлог на пропис што го донесува по итна постапка, Советот ќе прибави мислење од сојузниот орган на управата надлежен за работи на законодавството.

Член 111

Ако на седницата на Советот не присуствува предлагачот, Советот ќе го одложи разгледувањето на предлогот, а може да одлучи предлогот да се разгледа и во отсуство на предлагачот.

Член 112

Пред одлучувањето за предлогот, предлагачот е должен, ако тоа Советот го бара, да даде кратко усно објаснување.

Член 113

На седницата на Советот, по правило, се расправа за предлог-заклучоците што Советот треба да ги донесе.

Секој член на Советот може да предложи на седницата да се води расправа за прашања на кои се однесува предлогот.

Во текот на претресот за одделни прашања, излагањето на член на Советот, по правило, трае до пет минути.

Член 114

Советот одлучува врз основа на предлозите на предлагачите, предлозите дадени во извештаите на работните тела на Советот и мислењата и предлозите изнесени на седницата на Советот.

Претседателот на Советот односно потпретседателот кој претседава, може да побара членот на Советот, односно функционерот кој учествува во работата на седницата на Советот писмено да го формулира предлогот што усно го изнел на седницата на Советот.

Член 115

За предлог за донесување закон, нацрт-закон, предлог-закон или нацрт, односно за предлог на друг пропис или општ акт, што Советот му го предлага на Собранието на СФРЈ или го донесува, се води расправа во начело и во поединости, ако Советот не одлучи да се води единствена расправа.

За предлог на пропис што Советот го донесува врз основа на согласност на надлежните републички и покраински органи, Советот ќе пристапи кон одлучување дури кога ќе констатира дека таква согласност за предлогот на прописот постои.

Член 116

Советот ја утврдува основата за водење преговори заради склучување на меѓународни договори што ги ратификува Собранието на СФРЈ по прибавено мислење од надлежното тело на Собранието на СФРЈ.

Советот ја утврдува основата за водење преговори заради склучување на меѓународни договори кои бараат донесување на нови или измена на важечките републички, односно покраински закони или од кои произлегуваат посебни обврски за една или повеќе републики или автономни покраини, по прибавена согласност од надлежните републички односно покраински органи.

Ако надлежното тело на Собранието на СФРЈ дало позитивно мислење, односно ако надлежните републички и покраински органи дале своја согласност, ќе се смета дека Советот ја утврдил основата за водење преговори и склучување на меѓународни договори на седницата на која одлучил да побара мислење, односно согласност.

Со предлогот на актот за ратификација на склучен меѓународен договор, Советот го разгледува, по правило, и извештајот на делегацијата за водењето на преговорите.

Член 117

Советот одлучува на седница со мнозинство гласови на присутните членови на Советот.

Советот донесува деловник за својата работа со мнозинство гласови на сите членови на Советот.

Советот одлучува со мнозинство гласови на сите членови на Советот и за прашањата за имунитет на член на Советот.

Предлогот на Претседателството на СФРЈ да се донесе пропис како привремена мерка, како и прописот за привремена мерка, Советот го донесува со мнозинство гласови на сите членови на Советот.

Гласањето е јавно.

Резултатите од гласањето ги утврдува претседателот на Советот.

Член 118

Ако разгледува прашање чие решавање не трпи одлагање, Советот може да одлучи записникот во делот што се однесува на донесената одлука односно заклучок да го усвои на истата седница на Советот.

Член 119

Во исклучително итни и оправдани случаи Советот може, на предлог од претседателот односно потпретседателот на Советот што го заменува, да одлучи за одделни писмено поднесени предлози врз основа на изјаснување на членовите на Советот.

Советот на првата наредна седница записнички ја констатира содржината на донесената одлука во случаите од став 1 на овој член.

Член 120

Генералниот секретар на Советот, по усвојувањето на записникот, го доставува прописот односно општиот акт на потпис до претседателот на Советот односно до потпретседателот на Советот кој претседавал на седницата на која Советот го донесол прописот односно општиот акт.

Прописот односно општиот акт се доставува на потпис со констатација на сојузниот орган на управата надлежен за работи на законодавството дека прописот односно општиот акт е подготвен за потпис во автентичниот текст односно во текстот усвоен на седницата на Советот.

Потпишаниот пропис односно општ акт на Советот, генералниот секретар на Советот му го доставува на сојузниот орган на управата надлежен за работи на законодавството заради објавување во „Службен лист на СФРЈ“ односно во „Службен лист на СФРЈ“ - Доверливо гласило.

3. Записник и стенографски белешки за текот на седницата на Советот

Член 121

За текот на седницата на Советот се води записник.

Генералниот секретар на Советот обезбедува водење на записникот, стенографските белешки и магнетофонските снимки за текот на седницата на Советот.

Записникот го содржи името на претседавачот на седницата, имињата на присутните и отсутните членови на Советот, имињата на лицата што по покана учествуваат на седницата, дневниот ред на седницата, предлозите што се разгледувани на седницата и заклучоците донесени за тие предлози.

Записникот се усвојува на наредната седница на Советот. Записникот го потпишува претседателот на Советот односно потпретседателот на Советот што претседавал на седницата и генералниот секретар на Советот.

Записникот им се доставува на сите членови на Советот и на лицата за кои Советот тоа ќе го одлучи.

Извод од записникот што се однесува на прашање од делокругот на определен сојузен орган на управата или сојузна организација, му се доставува, во рок од два дена од денот на усвојувањето на записникот, на функционерот кој раководи со тој сојузен орган на управата, односно сојузна организација, ако Советот не определи поинаку.

Деловите од записникот што претставуваат државна тајна се водат во посебен анекс, кој претставува составен дел на записникот.

Член 122

На седниците на Советот се водат стенографски белешки или текот на седницата се снима магнетофонски.

Стенографските белешки, односно магнетофонската снимка на текот на седницата на Советот, ако Советот за одделни случаи не определи поинаку, се сметаат како строго доверлив материјал.

Стенографските белешки односно магнетофонските снимки можат да се користат само во согласност со заклучоците на Советот, а по одобрение од генералниот секретар на Советот.

Генералниот секретар на Советот го утврдува начинот на користење и чување на записниците и стенографските белешки.

VII. ПОСЕБНИ ПОСТАПКИ

1. Постапка за донесување одлука за поднесување оставка и за поставување на прашањето за доверба

Член 123

Ако Советот од причините утврдени во Уставот на СФРЈ одлучи да поднесе колективна оставка или да го постави прашањето за доверба на Советот, текстот на оставката, односно текстот со кој се поставува прашањето за доверба на Советот, го утврдува Советот на седница.

Оставката ја поднесува односно прашањето за доверба го поставува, од името на Советот, претседателот на Советот.

Член 124

Ако собор на Собранието на СФРЈ или Претседателството на СФРЈ пред Собранието на СФРЈ го постави прашањето за доверба на Советот или на одделен член на Советот, ставот на Советот за прашањата поради кои е поставено прашањето за неговата доверба, го утврдува Советот на седница.

Ако во собор на Собранието на СФРЈ е поднесена интерпелација за претресување на определено политичко прашање во врска со работата на Советот, ставот на Советот за прашањето поради кое е поднесена интерпелацијата го утврдува Советот на седница.

Член 125

Ако собор на Собранието на СФРЈ, по повод поднесувањето на колективна оставка на Советот, поставувањето на прашањето за доверба на Советот или подигањето на интерпелација во врска со работата на Советот отвори претрес, Советот ќе определи свој претставник кој на седниците на соборите на Собранието на СФРЈ, од името на Советот, ќе дава потребни известувања и објасненија.

2. Постапка за предлагање и склучување на општествен договор и на договори чиј учесник е Советот

Член 126

Ако Советот одлучи да предложи склучување на општествен договор или да биде учесник во склучувањето на општествен договор, ќе определи сојузен орган на управата, сојузна организација или самостојна стручна служба на Советот која ќе подготви предлог на општествениот договор или која, заедно со другите учесници во склучувањето на општествениот договор, ќе учествува во подготвувањето на предлогот на општествениот договор и за тоа ќе ги извести другите учесници на општествениот договор.

Член 127

Кој текстот на предлогот на општествениот договор што му се доставува на Советот на разгледување, на Советот му се доставува и образложение кое содржи особено: уставен основ, односно законски основ за учество на Советот во неговото склучување, причини поради кои се предлага склучување на општествен договор и учество на Советот во склучувањето, оценка на состојбата и цели што се сакаат да се постигнат, начин на остварување на општествениот договор, како и извештај за текот на усогласувањето.

Ако Советот го прифати усогласениот текст на општествениот договор од став 1 на овој член, определува свој претставник кој од името на Советот ќе го потпише општествениот договор.

Член 128

Ако Советот, во вршењето на своите права и должности, одлучи да им предложи на извршните совети на собранијата на републиките и на извршните совети на собранијата на автономните покраини склучување на договор за извршување на сојузни закони и други прописи и општи акти, ќе определи сојузен орган на управата, сојузна организација или самостојна стручна служба на Советот која ќе го подготви текстот на предлогот на договорот.

Ако Советот го прифати усогласениот текст на договорот од став 1 на овој член, ќе определи свој претставник кој од името на Советот ќе го потпише договорот.

Член 129

Ако Советот даде иницијатива надлежните органи на републиките и надлежните органи на автономните покраини и надлежните органи на другите општествено-политички заедници да склучат договор за определени прашања заради остварување на заедничките интереси на народите и народностите на Југославија и на работните луѓе и граѓаните во Социјалистичка Федеративна Република Југославија што се утврдени со Уставот на СФРЈ, може да предложи стручните и другите работи во врска со подготвувањето и склучувањето на договорот да ги врши сојузен орган на управата односно сојузна организација или стручна служба на Советот.

Советот може да определи, на предлог од органот од став 1 на овој член, сојузен орган на управата, сојузна организација или стручна служба на Советот да ги врши стручните и други работи во врска со изработката и склучувањето на договорот и кога Советот не е подносител на иницијативата.

3. Постапка по предлог за укинување или поништување на пропис што го донесува функционер кој раководи со сојузен орган на управата односно сојузна организација

Член 130

Предлог за укинување односно поништување на пропис на функционер кој раководи со сојузен орган на управата, односно сојузна организација односно на пропис на колегисален орган на управата, поднесува претседателот на Советот односно член на Советот, ако смета дека тој пропис не е во согласност со Уставот на СФРЈ, со сојузен закон и со друг пропис и општ акт на Собранието на СФРЈ или со пропис на Советот.

Ако сојузниот орган на управата надлежен за работи на законодавството најде дека пропис што го донесол функционер кој раководи со сојузен орган на управата односно сојузна организација, односно што го донесол колегисален орган на управата, или одделни одредби на тој пропис односно општ акт не се во согласност со Уставот на СФРЈ, со сојузен закон и со други прописи, односно со општ акт на Собранието на СФРЈ или со пропис на Советот, должен е да му укаже на Советот на таа несогласност и да предложи укинување односно поништување на тој пропис.

Предлогот од став 1 на овој член му се доставува на мислење на сојузниот орган на управата надлежен за работи на законодавството, кој своето образложено мислење ќе му го достави на Советот и на функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата односно сојузната организација, односно со колегисалниот орган на управата што го донесол тој пропис.

Советот одлучува за укинување односно поништување на прописот на седница на која е поканет да учествува доносителот на прописот односно на друг општ акт, со мнозинство гласови на сите членови на Советот.

IX. НАЧИН НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ОДНОСИТЕ НА СОВЕТОТ СО ИЗВРШНИТЕ СОВЕТИ НА СОБРАНИЈАТА НА РЕПУБЛИКИТЕ И СО ИЗВРШНИТЕ СОВЕТИ НА СОБРАНИЈАТА НА АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ

1. Соработка на Советот со извршните совети на собранијата на републиките и со извршните совети на собранијата на автономните покраини

Член 131

Советот остварува соработка со извршните совети на собранијата на републиките и со извршните совети на собранијата на автономните покраини со доставување предлози и други материјали што ги разгледува на седниците

на Советот, со учество на нивни претставници на седниците на Советот, на седниците на Координационата комисија на Советот и на работните тела на Советот, како и на други состаноци што ги организира Советот.

Советот остварува соработка со извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини и по пат на консултации за програмите за работа и за други прашања што се од заеднички интерес, со размена на информации и искуства и на друг начин.

Генералниот секретар на Советот веднаш го известува извршниот совет на собранието на републиката односно извршниот совет на собранието на автономната покраина за ставот односно заклучокот на Советот донесен по предлогот што го поднесол тој совет.

Член 132

Советот остварува соработка со извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини и со формирање на заеднички работни групи и други тела за разгледување на прашања од заеднички интерес.

Советот остварува соработка со извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини и ја усогласува работата врз задачите и работите од заеднички интерес во определени области во рамките на координационите одбори формирани за одделни области.

Член 133

Соработката на Советот со извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини во предлагањето на закон односно друг пропис или општ акт што Советот му ги предлага на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ, а тој ги донесува врз основа на согласноста на собранијата на републиките и собранијата на автономните покраини, се остварува во рамките на меѓурепубличкиот комитет или на друг начин што спогодбено ќе го утврдат Советот и извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини.

2. Постапка за усогласување на ставовите во донесувањето на прописите што ги донесува Советот врз основа на согласност со надлежните органи на републиките и автономните покраини

Член 134

Советот, во рамките на меѓурепубличките комитети, ги усогласува ставовите со извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини за прописите за извршување на сојузни закони и други прописи и општи акти на Собранието на СФРЈ што ги донесува тој врз основа на согласност на надлежните републички и покраински органи.

Член 135

Советот го утврдува текстот на нацртот на прописот како основа за усогласување на ставовите со надлежните републички и покраински органи во надлежниот меѓурепублички комитет.

Во подготвувањето на прописите од став 1 на овој член, сојузните органи на управата и сојузните организации остваруваат соработка со надлежните републички и покраински органи на управата и се должни кон текстот на нацртот на прописот да го известат Советот за остварената соработка, а особено за начелните и други значајни забелешки што не ги прифатиле и за причините на неприфаќањето.

Нацртот на прописот од став 1 на овој член може да има и алтернативни решенија за определени прашања.

Член 136

Претседателот на меѓурепубличкиот комитет, во рамките на дадените овластувања за усогласување на ставовите на седниците на меѓурепубличкиот комитет, ги известува ставовите на Советот и го застапува Советот, при донесува кон усогласувањето на ставовите и редовно го известува Советот за текот на работата на меѓурепубличкиот комитет.

Ако претседателот на меѓурепубличкиот комитет побара Советот да земе став за спорното прашање од делокругот на комитетот, Советот е должен да земе став за таквото прашање.

Претседателот на меѓурепубличкиот комитет, врз основа на заклучоците на меѓурепубличкиот комитет, може да бара од сојузен орган на управата, сојузна организација или соодветна стручна служба на Советот за потребите на меѓурепубличкиот комитет да даде, во рамките на својот делокруг, стручна помош, како и податоци што му се потребни за меѓурепубличкиот комитет за неговата работа.

Член 137

Кога во меѓурепубличкиот комитет ќе постигне согласност со надлежните републички и покраински органи за прописот, претседателот на меѓурепубличкиот комитет му поднесува на Советот извештај за постигнатата согласност, а надлежниот сојузен орган на управата му го доставува на Советот усогласениот текст на предлогот на прописот заради донесување.

Член 138

Ако во меѓурепубличкиот комитет не се постигне согласност за предлог на пропис, претседателот на меѓурепубличкиот комитет ќе му поднесе на Советот извештај за текот на усогласувањето, за различните ставови и аргументација и ќе му предложи на Советот ставови во врска со тоа.

Сојузниот орган на управата односно сојузната организација од член 135 став 2 на овој деловник го разгледува извештајот на меѓурепубличкиот комитет од став 1 на овој член и му поднесува на Советот предлог на ставови за неусогласените прашања.

Врз основа на разгледувањето на извештајот на претседателот на меѓурепубличкиот комитет и на предлогот на ставовите на органот односно организацијата од став 2 на овој член, Советот може да заклучи да се продолжи постапката за усогласување и да му даде на претседателот на меѓурепубличкиот комитет насоки за натамошна работа, да врши измени во предлогот на прописот што како основа за усогласување е разгледуван на меѓурепубличкиот комитет или да заклучи Координационата комисија на Советот да изврши пошироки консултации, заради изнаоѓање на соодветни решенија.

Член 139

Ако во меѓурепубличкиот комитет не се постигне согласност за предлог на пропис, а Советот оцени дека се исполнети условите утврдени со Уставот на СФРЈ, ќе му предложи на Претседателството на СФРЈ да се донесе пропис за привремени мерки.

Предлогот од став 1 на овој член го подготвува и му го поднесува на Советот надлежниот сојузен орган на управата односно сојузната организација и тој содржи: уставен основ за донесување на пропис како привремена мерка, оценка на Советот дека е исполнет со Уставот на СФРЈ утврдениот услов да се донесе привремена мерка, прашањата што се уредуваат со прописот, прашањата за кои не е постигната согласност и ставови на надлежните републички и покраински органи за нив.

Советот го утврдува предлогот од став 2 на овој член, кој му се доставува на Претседателството на СФРЈ заедно со текстот на прописот за привремените мерки што треба да ги донесе Советот ако добие согласност од Претседателството на СФРЈ.

Член 140

Ако Претседателството на СФРЈ, по повод предлогот на Советот да се донесе пропис за привремени мерки, оцени дека треба да се продолжи постапката за усогласување на ставовите со надлежните републички и покраински органи, Советот ќе ја продолжи постапката за усогласување на ставовите и за резултатите од усогласувањето ќе го известат Претседателството на СФРЈ.

Ако Претседателството на СФРЈ се согласи со предлогот на Советот да се донесе пропис за привремени мерки, Советот ќе донесе пропис за привремени мерки и истовремено ќе заклучи да се продолжи постапката за усогласување на ставовите со надлежните републички и покраински органи за прашањата што се уредени со тој пропис и за тоа ќе го известат Претседателството на СФРЈ.

Х. НАЧИН И ФОРМИ НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ НА СОВЕТОТ СПРЕМА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

Член 141

Советот го известува Собранието на СФРЈ за спроведувањето на политиката, за извршувањето на сојузните закони и други сојузни прописи и општи акти на Собранието на СФРЈ, за остварувањето на среднорочниот план за развој на земјата и на годишните резолуции, за извршувањето на буџетот на федерацијата, за состојбата во одделни или во сите области на општествениот живот од рамките на правата и должностите на федерацијата, за својата работа и за работата на сојузните органи на управата и сојузните организации, како и за другите прашања во рамките на своите права и должности со поднесување на извештаи во роковите утврдени со сојузен закон, со друг пропис или со општ акт на Собранието на СФРЈ, со програмите за работа или со заклучоците на соборите на Собранието на СФРЈ или кога тој ќе оцени дека треба да поднесе извештај.

Советот го известува Собранието на СФРЈ на начин на кој се овозможува соборите на Собранието на СФРЈ да ја остваруваат својата уставна функција, а особено да вршат политичка контрола над работата на Советот, да даваат насоки за работата на Советот, да утврдуваат мерки за уредување на односите во одделни области на општествениот живот и да ја утврдуваат политиката на извршувањето на сојузните закони и други прописи и општи акти што ги донесува Собранието на СФРЈ.

Член 142

Извештаите за својата работа, за состојбата во сите области на општествениот живот, за спроведувањето на политиката и извршувањето на сојузните закони и на други прописи и општи акти на Собранието на СФРЈ и за насочувањето и усогласувањето на работата на сојузните органи на управата, што Советот му ги поднесува на Собранието на СФРЈ по истекот на две години од изборот на претседателот и на членовите на Советот, Советот ги поднесува во согласност со одредбите на Деловникот за заедничка работа на соборите на Собранието на СФРЈ.

Извештајот од став 1 на овој член Советот го утврдува со мнозинство гласови на сите членови на Советот.

Член 143

Советот го известува Собранието на СФРЈ за својата работа и за определени прашања од својата надлежност и со поднесување на уводни излагања на седниците на соборите на Собранието на СФРЈ.

Уводно излагање од став 1 на овој член на Собранието на СФРЈ му поднесува претседателот на Советот, потпретседателот на Советот или член на Советот што ќе го определи Советот.

Текстот на уводното излагање го разгледува и одобрува Советот.

Член 144

Советот може, заради претходна размена на мислења со делегатите и делегациите во работните тела на Собранието на СФРЈ, да ги известува тие тела за определени прашања од својата надлежност во текот на нивното разгледување во Советот.

Член 145

Ако се работи за системски или други позначајни прашања што треба да се уредат со закон или со општ акт на соборите на Собранието на СФРЈ, Советот може, под услов и на начин што се утврдени со деловникот на надлежниот собор на Собранието на СФРЈ, по своја иницијатива или на предлог од сојузен орган на управата или сојузна организација, да му поднесе на тој собор на Собранието на СФРЈ преднацрт на акт, теза или работна верзија на материјалот заради претходна размена на мислења и консултации за односните прашања.

Советот постапува на начинот од став 1 на овој член и кога со програмата на работа на соборите на Собранието на СФРЈ е предвидено спроведување на претходна постапка за одделни прашања, односно кога соборот на Собранието на СФРЈ заклучил дека треба да се спроведе претходна постапка за одделни прашања.

Сојузните органи на управата и сојузните организации ќе ги земат предвид мислењата, забелешките и предлозите дадени во претходната постапка при подготвувањето на предлогот за донесување закон и нацртот на акт со кои се уредуваат прашањата за кои е спроведена постапката, и во образложението на тие акти ќе ги наведат забелешките и мислењата што не ги прифатиле и причините поради кои не ги прифатиле.

Член 146

Советот ги извршува задачите утврдени со програмите и плановите и со заклучоците на Собранието на СФРЈ на начинот и во роковите што се утврдени во нив.

Ако Советот оцени дека не може да изврши одделни обврски од програмата за работа на соборите на Собранието на СФРЈ и обврски што произлегуваат од посебни заклучоци во роковите утврдени со тие програми и заклучоци ќе го извести за тоа соодветниот собор на Собранието на СФРЈ, ќе ги изнесе причините поради кои не е во можност да ја изврши обврската во утврдениот рок и ќе предложи соодветни промени во програмите, плановите, односно заклучоците.

Член 147

Претседателот на Советот го претставува Советот во соборите на Собранието на СФРЈ и на заедничка седница на тие собори.

Потпретседателите на Советот го претставуваат Советот во согласност со заклучоците на Советот или врз основа на овластување од претседателот на Советот, во соборите на Собранието на СФРЈ или на заедничка седница на тие собори.

Член 148

Советот определува свои членови како постојани претставници во соборите на Собранието на СФРЈ и во нивните работни тела.

Советот може да определи за свои постојани претставници во одделни работни тела на соборите на Собранието на СФРЈ и функционери кои раководат со сојузни органи на управата и со сојузни организации, кои не се членови на Советот.

Постојаниот претставник на Советот има право и должност, согласно со деловниците на соборите на Собранието на СФРЈ, да присуствува на седниците на нивните работни тела, да учествува во нивната работа, да го изјаснува ставот на Советот за одделни прашања, да се изјаснува, во рамките на начелно заземените ставови на Соборот, за амандмани што не ги поднесол Советот, а може да предложи да се одложи разгледувањето на одделни закони и други прописи и општи акти, односно амандмани за да може Советот да заземе став.

Член 149

Кога Советот им поднесува на соборите на Собранието на СФРЈ предлози за донесување на закони, нацрти односно предлози на други прописи или општи акти, определува свои претставници кои ќе учествуваат во работата на соборите на Собранието на СФРЈ и на нивните работни тела при нивното разгледување.

Советот определува свои претставници и кога на Собранието на СФРЈ му поднесува на разгледување и други материјали.

Претставниците на Советот од став 1 на овој член во постапката за разгледување на предлог на Советот во работните тела и соборите на Собранието на СФРЈ, ги имаат правата и должностите утврдени со овој деловник за постојаните претставници на Советот.

Постојаните претставници на Советот и претставниците на Советот по одделни предлози меѓусебно соработуваат и усогласено ги изнесуваат ставовите на Советот за тие предлози. Постојните претставници на Советот се грижат и за остварувањето соработка и ја координираат таа соработка.

Претставниците на Советот можат да ги прифатат од името на Советот поднесените амандмани само во рамките на дадените овластувања и начелно заземените ставови на Советот при утврдувањето на предлозите.

Член 150

Советот определува свои претставници за учество во работата на соборите на Собранието на СФРЈ и на нивните работни тела при разгледувањето на прописи и други материјали од редот на членовите на Советот, замениците на сојузните секретари и замениците на претседателите на сојузните комитети, како и функционерите што раководат со сојузни органи на управата и со сојузни организации, а кои не се членови на Советот.

Советот определува свој претставник за учествување во работата на работните тела на Соборот на републиките и покраините кога во тоа работно тело се врши усогласување на ставовите на собранијата на републиките и собранијата на автономните покраини за нацрт на акт што се донесува врз основа на согласност на тие собранија од редот на членовите на Советот, функционерите што раководат со сојузни органи на управата и сојузни организации и нивните заменици.

Советот може да определи свои претставници во работата на работните тела на соборите на Собранието на СФРЈ кога се претресуваат прашања од став 1 од овој член од редот на потсекретарите во сојузните органи на управата и сојузните организации или помошниците на функционерите што раководат со тие органи односно организации.

Член 151

Претставниците на Советот што учествуваат во работата на соборите на Собранието на СФРЈ и на нивните работни тела се должни своите права и обврски да ги вршат на начин кој е во согласност со одговорностите на Советот спрема Собранието на СФРЈ и делегатскиот систем и со кој се придонесува за поуспешно и побрзо усогласување на интересите и поцелосно изнаоѓање на заеднички решенија.

Претставниците на Советот се должни навремено да го известуваат Советот за текот на разгледувањето на предлозите на Советот во соборите на Собранието на СФРЈ и во нивните работни тела, како и за обврските што произлегуваат за Советот, а посебно за забелешките, ставовите и амандманите што се дадени на предлозите, ставовите и оцените на Советот.

Член 152

Советот определува свои повереници за давање на стручни и други објасненија и известувања на седниците на соборите на Собранието на СФРЈ и на нивните работни тела кога на тие седници се претресуваат предлози за донесување на закони, нацрти на закони, предлози на закони односно предлози на други прописи и општи акти и други материјали што Советот му ги предложил на Собранието на СФРЈ.

Советот ќе определи повереници и кога тоа го бараат соборите на Собранието на СФРЈ, нивните работни тела, односно заедничките работни тела, или кога тие работни тела претресуваат други материјали на Советот, а Советот смета дека треба да се определат повереници.

Советот определува повереници од редот на раководните работници и работниците во сојузните органи на управата, сојузните организации и во стручните служби на Советот.

Член 153

Претставниците и поверениците на Советот се должни да присуствуваат на седниците на соборите на Собранието на СФРЈ и на нивните работни тела, а во случај на спреченост - за тоа веднаш да го известат генералниот секретар на Советот заради определување на нивни заменици.

Член 154

На прашањето на делегација или делегат упатено до Советот за време на седницата на соборите на Собранието на СФРЈ, одговор по правило дава, на истата седница, претставникот на Советот кој присуствува на седницата, односно функционерот што раководи со сојузен орган на управата или сојузна организација или неговиот заменик во чиј делокруг спаѓа поставеното прашање, а може да изјави дека одговор на Советот ќе се даде на наредната седница на соборите на Собранието на СФРЈ.

Ако за одговорот на прашањето на делегација или

делегат е потребно да се соберат податоци или да се извршат определени проверки, претставникот на Советот ќе одговори на тоа прашање во мера во која тоа е можно на седницата на која прашањето е поставено и истовремено ќе го извести соборот на Собранието на СФРЈ дека целосен одговор на поставеното прашање ќе даде на наредната седница на соборот на Собранието на СФРЈ.

На прашањето што му е поставено на Советот во времето помеѓу одржувањето на седниците на соборите на Собранието на СФРЈ, одговор се дава на првата наредна седница на соборите на Собранието на СФРЈ, ако тоа прашање му е доставено на Советот најдоцна осум дена пред денот определен за одржување на седницата на соборите на Собранието на СФРЈ.

Советот го определува членот на Советот кој ќе даде одговор на делегатското прашање, а може да одлучи одговор на тоа прашање да даде функционерот што раководи со сојузен орган на управата односно сојузна организација или друг функционер.

Ако одговорот на прашањето на делегација или делегат содржи податоци кои се државна или службена тајна, Советот ќе предложи одговор да се даде на седницата на соборите на Собранието на СФРЈ без присуство на јавноста.

Кога делегација или делегат ќе побараат Советот да даде писмен одговор на делегатското прашање, писмениот одговор ќе се даде во рок од осум дена од денот на поставувањето на прашањето, односно од денот кога писмено поставеното прашање му е доставено на Советот. Генералниот секретар на Советот текстот на прашањето на делегација или на делегат веднаш го упатува до надлежниот сојузен орган на управата односно сојузна организација заради подготвување на одговор.

Ако делегатското прашање не спаѓа во надлежност на Советот, претставникот на Советот ќе укаже на тоа на седницата на соборите на Собранието на СФРЈ на која е поставено тоа прашање.

Одговорот на прашањето на делегација или делегат треба да биде прецизен, концизен и јасен и во целост да одговори на секој елемент на прашањето.

Текстот на подготвениот одговор на прашањето на делегација или делегат ќе се разгледува на седницата на Советот само ако, со оглед на значењето и карактерот на поставеното прашање и подготвениот одговор, тоа го побара претставникот на Советот определен од името на Советот да даде устен одговор на поставеното прашање, односно функционерот што раководи со сојузниот орган на управата или со сојузната организација што го подготвиле одговорот во смисла на став 4 од овој член.

XI. НАЧИН И ФОРМИ НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ НА СОВЕТОТ СПРЕМА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СФРЈ

Член 155

Советот го известува Претседателството на СФРЈ за прашањата од својата надлежност што имаат општо политичко значење и за ставовите и определувањата на Советот за решавање на тие прашања, по своја иницијатива или кога тоа ќе го побара Претседателството на СФРЈ.

Советот го известува Претседателството на СФРЈ, согласно со Деловникот на Претседателството на СФРЈ, односно со неговите заклучоци, со доставување на свои оценки, ставови и заклучоци за тие прашања и на нацрти или предлози на акти што ги подготвува Советот, со изнесување на седницата на Претседателството на СФРЈ на оцените и ставовите на Советот за определени прашања, како и на друг начин утврден во договор со Претседателството на СФРЈ.

Член 156

Ако Претседателството на СФРЈ му даде на Советот мислење и ги изнесе ставовите за спроведување на политиката и за извршување на сојузните закони и на други прописи и општи акти на Собранието на СФРЈ, или ќе предложи мерки за нивното спроведување, Советот ќе ги разгледа тие мислења, ставови и предложени мерки, ќе заземе ставови за нив и без одлагање ќе го извести Претседателството на СФРЈ за мерките што ги презел во врска со тоа.

Член 157

Ако Претседателството на СФРЈ побара од Советот или ако Советот одлучи да го изложи своето мислење и ставови за одделни прашања од надлежноста на Претседателството на СФРЈ, што се од значење за остварување на функциите на Советот, ставовите и мислењето на Советот ги изнесува претставникот на Советот на седницата на Претседателството на СФРЈ.

Член 158

Ако Претседателството на СФРЈ побара од Советот за определени прашања од неговата надлежност да му подготват материјал сојузните органи на управата односно сојузните организации, Советот ќе определи орган односно организација која ќе го подготви тој материјал или за тоа ќе формира посебна работна група или комисија.

XII. НАЧИН НА УЧЕСТВО НА СОВЕТОТ ВО РАБОТАТА НА СОЈУЗНИТЕ ОПШТЕСТВЕНИ СОВЕТИ

Член 159

Советот учествува во работата на сојузните општествени совети во согласност со сојузниот закон и со деловниците за работата на советите.

Заради учеството во работата на сојузните општествени совети, Советот делегира свои претставници, зависно од прашањата што се предмет на разгледување на седницата на односниот сојузен општествен совет.

Член 160

Претставникот на Советот кој учествува во работата на сојузниот општествен совет, ги изнесува мислењата и ставовите на Советот, ако Советот зазел ставови за прашањата кои се предмет на разгледување на седницата на Советот.

Ако Советот не зазел ставови за прашањата од став 1 на овој член, претставникот на Советот учествува во работата на сојузниот општествен совет во согласност со наредните определувања на Советот.

Член 161

Ако побара мислење од сојузниот општествен совет за определено системско или друго начелно прашање, Советот обезбедува потребни материјали за разгледување на тоа прашање во односниот совет.

Претставникот на Советот на седницата на сојузниот општествен совет ги изнесува ставовите и мислењата на Советот за прашањата од став 1 на овој член.

Член 162

Ако Советот не го прифати мислењето или предлогот на сојузниот општествен совет во подготовка на закон или на друг пропис или општ акт, за тоа, како и за причините поради кои не ги прифатил, ќе ги извести Собранието на СФРЈ, сојузниот општествен совет и другите учесници во работата на тој совет.

Член 163

Претставникот на Советот во сојузниот општествен совет го известува Советот за мислењата и предлозите заземени на седницата на односниот совет, како и за други прашања од работата на советот што се од интерес за работата на Советот.

XIII. СОРАБОТКА НА СОВЕТОТ СО ОРГАНИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВО ФЕДЕРАЦИЈАТА

Член 164

Советот ги известува соодветните органи на Сојузот на комунистите на Југославија, Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија, Сојузот на синдикатите на Југославија, Сојузот на здруженијата на борците од Народноослободителната војна и Сојузот на социјалистичката младина на Југославија за прашањата од своја надлежност што се од посебно значење и интерес за работата на тие организации, со доставување на оценки, ставови, заклучоци и други документи на Советот и со нивно изнесување на седниците на тие органи и на друг договорен начин.

Советот им доставува на органите на општествено-политичките организации во федерацијата, по своја иницијатива или на нивно барање, податоци и извештаи за работата на Советот и на сојузните органи на управата и сојузните организации од значење за остварување на улогата и положбата на тие организации.

Советот ги разгледува иницијативите и предлозите на органите на општествено-политичките организации во федерацијата за прашањата од своја надлежност, зазема ставови за тие прашања и ги известува за своето мислење и за заземените ставови.

Член 165

Во остварувањето соработка на Советот со органите на општествено-политичките организации во федерацијата, Советот, во спогодба со органите на тие организации, определува свои претставници за соработка со тие организации од редот на членовите на Советот, функционерите што раководат со сојузни органи на управата и сојузни организации и нивните заменици.

Претставниците на Советот кои од името на Советот учествуваат во работата на органите на општествено-политичките организации и на нивните работни тела, го известуваат Советот за оцените, заклучоците и ставовите на тие органи и тела што се од интерес за работата на Советот.

Член 166

Советот дава и прифаќа иницијативи за одржување на заеднички состаноци со претставниците на општествено-политичките организации во федерацијата заради разгледување на прашања од пошироко општествено значење и координирање на активностите на Советот и на органите на општествено-политичките организации. Заради тоа Советот и тие органи можат да формираат и заеднички работни тела, а можат и заеднички да организираат пошироки расправи за определени прашања и за нивно решавање.

XIV. НАЧИН НА ОСТВАРУВАЊЕ СОРАБОТКА НА СОВЕТОТ СО СТОПАНСКАТА КОМОРА НА ЈУГОСЛАВИЈА

Член 167

Во остварувањето соработка со Стопанската комора на Југославија и со општите здруженија, со организациите на здружен труд, со самоуправните интересни заедници и со други самоуправни организации и заедници, Советот прибавува мислења од тие организации, здруженија и заедници, дава иницијативи кај тие организации и заедници по прашањата од значење за остварување на функциите на Советот и улогата на тие организации и заедници, ги разгледува иницијативите и предлозите на тие организации и заедници, зазема ставови за нив и за своите ставови ги известува тие организации и заедници и, по потреба, повикува претставници на тие организации и заедници на своите седници. За соработка со Стопанската комора на Југославија, Советот може да определи претставници од редот на своите членови, од редот на функционерите што раководат со сојузни органи на управата и сојузни организации и од редот на нивните заменици.

Член 168

Советот и Стопанската комора на Југославија можат да формираат заеднички работни тела за проучување на состојбата во одделни области и на системски и други поважни прашања што се од значења за работата на Советот и за Стопанската комора на Југославија, за согледување на ефектите на одделни решенија или мерки, како и за подготвување на одделни прописи и други материјали и за тие прописи и други прашања можат заеднички да организираат пошироки расправи.

XV. ЈАВНОСТ НА РАБОТАТА НА СОВЕТОТ

Член 169

Советот ја известува јавноста за својата работа и за донесените одлуки, заклучоци и заземени ставови, како и за позначајните прашања што се во текот на разгледување или што ќе се разгледуваат, со давање соопштенија за печатот, радиото и телевизијата, со давање поцелосни известувања и информации за одделни прашања од својата работа, со одржување конференции за печатот, со давање на

интервјуа, со водење на разговори со претставниците на јавното информирање и со издавање на публикации.

Советот може да одлучи јавноста да се известува и за прашањата што ги разгледуваат неговите работни тела.

Член 170

Јавноста на работата на Советот се обезбедува и со известување на организациите на здружен труд и на други самоуправни организации и заедници и на општествено-политичките и други општествени организации за прашањата од работата на Советот за кои тие организации и заедници се заинтересирани или кога е тоа од значење за остварување на функциите на Советот.

Член 171

Членовите на Советот и функционерите што раководат со сојузни органи на управата односно со сојузни организации се одговорни за известување на јавноста за прашањата од делокругот на органите односно телата со кои раководат.

Членовите на Советот при јавно истапување за прашањата што се однесуваат на работата на Советот, како и на органите и телата со кои раководат, тргнуваат од ставовите, оцените односно заклучоците на Советот и од насоките на информативната активност што ги усвоил Советот.

Грижата за известување на јавноста е дел од подготвувањето, предлагањето, донесувањето и спроведувањето на одлуките, заклучоците и ставовите на Советот.

Член 172

Советот ја утврдува постапката за користење на материјали и за известување на јавноста за работата на Советот.

При разгледувањето на поважни прашања на седниците на Советот, Советот го определува и начинот на кој јавноста ќе биде известена за тоа.

Советот определува кои материјали, што се разгледувани на седниците на Советот и на неговите работни тела, не можат да им се стават на располагање на претставниците на печатот и на другите средства за јавно информирање, трајно или на определено време.

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на информациите се грижи, во согласност со ставовите на Советот и на претседателот на Советот, за навремено и квалитетно известување на јавноста за работата на Советот и за одлуките, ставовите и заклучоците што ги донесува Советот.

Член 173

Советот може да заклучи на седницата на Советот и на неговите работни тела да присуствуваат акредитирани новинари, а особено кога на тие седници се разгледуваат начелни прашања од општествено-политичките и економските односи од пошироко значење за јавноста.

Член 174

Членовите на Советот и функционерите што раководат со сојузни органи на управата и со сојузни организации одржуваат, во согласност со ставовите на Советот, средби со претставниците на средства за јавно информирање, како и редовни и повремени конференции за печат за актуелните и за други прашања од работата на Советот.

За одржување на конференции за печат членовите на Советот и функционерите што раководат со сојузни органи на управата и со сојузни организации претходно се договараат со функционерот што раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на информациите.

За одржување на конференција за печат членовите на Советот и функционерите од став 2 на овој член се договараат со претседателот на Советот.

За организирање конференција за печат се грижи сојузниот орган на управата надлежен за работи на информациите.

Советот може да утврди и други начини на известување на јавноста за одделни прашања што се разгледувани на седницата на Советот.

Член 175

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на информациите врши акредитирање на новинари за следење на работата на Советот, на сојузните органи на управата и на сојузните организации и, во соработка со генералниот секретар на Советот, обезбедува потребен број материјали за акредитираните новинари и се грижи за обезбедувањето на технички и други услови за нивната работа.

Член 176

Заради известување на јавноста и на редакциите на средствата за јавно информирање за работата на Советот, на седниците на Советот и на неговите работни тела присуствува претставник на сојузниот орган на управата надлежен за работи на информациите, кого ќе го определи функционерот кој раководи со тој орган.

Член 177

На барање од претставниците на средствата за јавно информирање, функционерот што раководи со сојузен орган на управата односно со сојузна организација, како и раководниот работник што функционерот ќе го овласти, е должен, во согласност со законот, да дава известувања и да дава податоци од делокругот на органот односно организацијата.

Член 178

Текстот на соопштението за јавноста за седницата на Советот, за оцените, ставовите, одлуките и заклучоците што Советот ги разгледувал и ги усвоил, ги одобрува претседателот на Советот односно потпретседателот на Советот што претседавал на седницата.

Во подготовката на текстот на соопштението за јавноста, сојузниот орган на управата односно сојузната организација која е предлагач на одделни одлуки и мери, е должна да му даде стручна и друга помош на претставникот на сојузниот орган на управата надлежен за работи на информациите.

XVI. УПОТРЕБА НА ЈАЗИЦИТЕ И ПИСМАТА

Член 179

Членовите на Советот, претставниците на извршните совети на собранијата на републиките покраини, како и функционерите и други лица што по покана присуствуваат на седницата на Советот, односно на работните тела на Советот, имаат право усно да ги излагаат и во писмена форма да поднесуваат поднесоци на јазичите на народите на Југославија, како и на јазикот на народноста на која ѝ припаѓаат.

Генералниот секретар на Советот се грижи за обезбедувањето услови за преведување на усните излагања и на писмените поднесоци од став 1 на овој член.

Член 180

Актите и исправите што се однесуваат на член на Советот, на функционер односно на раководен работник во Советот, се издаваат на јазикот и на писмото на народот на Југославија кому тој му припаѓа, а ако се однесуваат на член на Советот, на функционер или на раководен работник – припадник на народност – на јазикот и писмото на народноста на која ѝ припаѓа или на јазикот и писмото на народот на Југославија што тој ќе го определи.

XVII. ПРОПИСИ И ДРУГИ АКТИ НА СОВЕТОТ

Член 181

Во остварувањето на своите права и должности утврдени со Уставот на СФРЈ и со сојузниот закон, Советот донесува уредби, одлуки, упатства и решенија за извршување на сојузните закони и на други прописи и општи акти на Собранието на СФРЈ.

Советот, во согласност со овластувањата утврдени со Уставот на СФРЈ и со сојузниот закон, со заклучок ги утврдува општите насоки за работа на сојузните органи на управата и сојузните организации, како и за работа на организациите што вршат јавни овластувања врз основа на сојузни прописи.

Советот донесува заклучок кога не одлучува со друг акт.

Член 182

Советот ги утврдува своите оценки и ставови за одделни прашања што имаат пошироко општествено значење, а за чие решавање се одговорни и други општествени субјекти.

Советот може да одлучи да се објават оцените и ставовите што тој ќе ги утврди.

Член 183

Со уредба Советот уредува определени прашања за ради извршување на сојузните закони и на други прописи и општи акти на Собранието на СФРЈ, ратификува меѓународни договори во рамките на својата надлежност, утврдува општи начела за внатрешната организација на сојузните органи на управата и сојузните организации и уредува други односи во рамките на своите овластувања.

Член 184

Со одлука Советот поблиску разработува или извршува одделни одредби на сојузните закони и на други прописи и општи акти на Собранието на СФРЈ.

Член 185

Со упатство Советот го пропишува начинот на работа и постапување на сојузните органи на управата и на сојузните организации, на организациите на здружен труд и на други самоуправни организации и заедници во извршувањето на одделни одредби на сојузните закони и на други прописи и општи акти на Собранието на СФРЈ и прописите на Советот.

Член 186

Со решение, како општ акт, Советот одлучува за определени прашања и односи, кога за тие прашања и односи не одлучува со друг општ акт.

Со решение Советот назначува и разрешува од должност функционери и раководни работници во Советот, во сојузните органи на управата, во сојузните организации и во стручните служби на Советот и одлучува за други персонални прашања.

Советот донесува решение и кога одлучува во управни работи, како и кога во вршењето на своите овластувања или во својата работа донесува поединечен акт.

Член 187

Со заклучок Советот утврдува задачи за одделни сојузни органи на управата и сојузни организации, како и за стручните и други служби на Советот, зазема ставови за прашањата што ги разгледува и одлучува за тие прашања, ако со овој деловник не е определено за тие прашања, да одлучува со друг акт.

Советот може да одлучи определени заклучоци на Советот да се објават.

Член 188

Советот дава автентично толкување на прописите што ги донесува.

Нацртот на автентичното толкување на прописите од став 1 на овој член го подготвува сојузниот орган на управата односно сојузната организација што го подготвила предлогот на прописот за кој се дава автентично толкување.

Член 189

Советот може да го овласти сојузниот орган на управата надлежен за работи на законодавството да го утврди пречистениот текст на прописите на Советот.

Пречистениот текст на прописите на Советот го подготвува сојузниот орган на управата односно сојузната организација во чиј делокруг спаѓаат прашањата што се уредуваат со односниот пропис.

Член 190

На прописите и на други акти на Советот се става печат на Советот.

Печатот на Советот го содржи грбот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, околу кој на јазиците и писмата на народите на Југославија е напишано: „Сојузен извршен совет – Белград“.

Член 191

Прописите и општите акти на Советот се објавуваат во „Службен лист на СФРЈ“, во „Службен лист на СФРЈ“ – Меѓународни договори, односно во „Службен лист на СФРЈ“ – Доверливо гласило, а другите акти на Советот ако е тоа определено со сојузен закон или со пропис на Советот или кога тоа Советот – го определи.

Исправки на прописите и на општите акти на Советот дава сојузниот орган на управата надлежен за работи на законодавството, ако објавениот текст на прописот односно на општиот акт не е идентичен со текстот на прописот односно на општиот акт што го потпишал претседателот на Советот односно потпретседателот на Советот кој претседавал на седницата на Советот.

Текстот на исправката на прописот односно на општиот акт од став 2 на овој член го подготвува сојузниот орган на управата, сојузната организација или друг преллагач кој на Советот му предложил донесување на тој пропис односно општ акт.

XVIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 192

Со денот на влегувањето во сила на овој деловник престанува да важи Деловникот на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ, бр. 31/79, 25/81 и 29/82).

Член 193

Овој деловник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1

5 јануари 1984 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател
Борисав Сребриќ, с. р.

58.

Врз основа на член 8 од Уредбата за полагање депозит на динарите што граѓаните имаат право да ги изнесат од Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/83), сојузниот секретар за финансии пропишува

УПАТСТВО

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЧЛЕН 4 ОД УРЕДБАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ ДЕПОЗИТ НА ДИНАРИТЕ ШТО ГРАЃАНИТЕ ИМААТ ПРАВО ДА ГИ ИЗНЕСАТ ОД ЈУГОСЛАВИЈА

1. Со ова упатство се пропишува начинот на докажување на изземањата од обврската за полагање депозит пред царинските органи, во смисла на член 4 од Уредбата за полагање депозит на динарите што граѓаните имаат право да ги изнесат од Југославија (во натамошниот текст: Уредбата).

2. Од обврската за полагање депозит се ослободени југословенските граѓани за првото излегување од земјата, несметайќи ги патувањата за кои се ослободени од таа обврска според другите основи од член 4 на Уредбата.

Царинските органи посебно ќе го обележат во патната исправа на граѓанинот првото излегување од земјата.

3. Граѓаните од член 4 став 1 точ. 2 до 7 и став 2 точ. 1 до 7 на Уредбата не се должни да положат депозит при излегувањето од земјата, при поднесување на соодветен доказ на увид на царинскиот орган, и тоа:

1) граѓаните што се наоѓаат на привремена работа во странство и членовите на нивното потесно семејство кои со нив се настанети во местото на привремениот престој во странство или кои им одат во посета, еден од следните документи:

- работна виза;
- договор за работа со странски работодавец;
- потврда што ја издало дипломатско, односно конзуларно претставништво на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во странство;

– потврда што ја издал органот во републиката односно органот во автономната покраина, преку кој се упатени на работа, ако тој орган за тоа води евиденција;

– потврда од општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи односно за работи на организацијата на работата на управата на чие подрачје граѓаните имаат живеалиште;

- работна дозвола;

– соодветен документ од странска служба за социјално осигурување;

2) граѓаните што одат во посета на членови на потесното семејство чие место на постојан престој е во странство:

– заверен превод од потврдата на надлежниот странски орган со која се докажува фактот за постојаниот престој во странство и соодветен извод од матичната книга заради утврдување на потесното сродство;

– потврда од општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи односно за работи на организацијата на работата на управата на чие подрачје граѓаните имаат живеалиште;

3) граѓаните што се вработени во домашни организации на здружен труд или во нивни асоцијации односно во органи на општествено-политички заедници и се упатени на работа во странство:

– потврда од организацијата на здружен труд или од нејзината асоцијација, односно потврда од општествено-политичката заедница кај кои тие лица имаат заснован работен однос и преку кои се упатени на работа во странство;

4) граѓаните што службено патуваат во странство и граѓаните што се непосредни извршители во меѓународниот сообраќај (авионски, железнички, поморски, речен, автомобилски), како и водачите на туристички агенции при водењето на туристи во странство во организирани аранжмани:

– одлука од органот на управување односно решение од надлежниот орган за одобрено службено патување, во согласност со стаутот на работната организација односно на општествено-политичката заедница;

– патен налог или потврда од организацијата на здружен труд за вршење на дејност, за непосредните извршители во меѓународниот сообраќај и за туристичките водачи. Патниот налог за извршителите во меѓународниот сообраќај може да гласи на превозното средство, со тоа што во него да биде назначен бројот на извршителите;

5) граѓаните што патуваат во својство на застапници на странски фирми во земјата, потврда од надлежниот орган за упис во регистарот и покана од странската фирма односно потврда од претставништвото за службено патување во странство, а граѓаните што се акредитирани како постојани дописници на странски средства за информирање – потврда од Сојузниот секретаријат за информации и покана односно потврда од агенцијата за патување во странство;

6) граѓаните што одат на лекување во странство по упат и одобрение од надлежните здравствени организации на здружен труд и лицата што ги придружуваат врз основа на решение на тие организации – заверен упат од надлежната здравствена организација на здружен труд за болните и решение за придружниците во случаите во кои тие се неопходни;

7) граѓаните – двосопственици на имот кога ја преминуваат границата заради остварување на своите права во врска со тие имоти, во согласност со меѓународната спогодба за малограничен промет склучена помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и односната соседна земја, пропусница за двосопственици со влошка за земјоделци;

8) граѓаните што границата ја преминуваат врз основа на меѓународната спогодба за малограничен промет, склучена помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и односната соседна земја, за онолкув број премини колку што е утврдено со таа спогодба, пропусница за лицата во малограничниот промет;

9) граѓаните што патуваат во рамките на научно-техничка соработка според меѓународни договори, одлука или решение од органот односно организацијата преку која граѓаните се упатуваат на работа во рамките на научно-техничката соработка според меѓународни договори;

10) наставниците што работат врз воспитување и образование на југословенските работници и нивните деца во странство, одлука или решение од органот или организацијата што ги упатува на работа во странство според наведениот основ;

11) спортистите и спортските друштва кога патуваат на меѓународни натпревари, одлука од претседателството или од извршниот одбор на спортското друштво или на клубот, заверена од надлежната сојузна организација за физичка култура, а за членовите на репрезентацијата на СФРЈ потврда од Сојузната организација за физичка култура на Југославија;

12) членовите на културно-уметнички друштва кога патуваат на меѓународни манифестации и по покана на клубови на југословенските работници привремено вработени во странство – потврда од управата на културно-уметничкото друштво што ја заверила надлежната заедница за просвета и култура;

13) свештеничките лица што патуваат заради вршење на верски должности – потврда или уверение од надлежните органи на соодветни верски заедници, и тоа од:

– Патријаршијата или епархискиот управен одбор за српската православна црква;

– Бискупската конференција на Југославија, бискупскиот ординаријат или провинцијалот на монашките редови, за католичката црква;

– Архиепископиот или епархискиот управен одбор, за македонската православна црква;

– Секретаријатот на верската заедница, за протестантските и други верски заедници;

– Врховното или републичкото старешинство на Исламската заедница;

14) адвокатите – членови на адвокатски комори кога ги застапуваат интересите на странките во постапка пред странски судови – потврда од адвокатската комора и писмена покана од странство;

15) самостојните занаетчи кои самостојно вршат дејност со средства на трудот во сопственост на граѓани – за четири преминувања во текот на календарската година – потврда што ја издава регионалната стопанска комора, во која се назначува целта на патувањето и дејноста што ја врши односното лице. Органот што ја издава таа потврда го наведува во неа и бројот на патувањата, во смисла на Уредбата, заради увид и контрола од страна на царинските органи. Тие потврди царинските органи ги задружуваат.

4. Царинските органи, заради следење на применувањето на Уредбата, патувањата што се ослободени од обврската за полагање депозит ќе ги обележуваат со ставање на посебна ознака во патната исправа на граѓанинот.

5. Одлуката на органот на управувањето односно решението на надлежните органи за одобрен службен пат, со кое се докажува иземањето од обврската за полагање депозит по основ на службено патување, царинарницата го задржува и еднаш месечно заради контрола му го доставува на Сојузниот девизен инспекторат - на одделението во републичкиот односно покраинскиот центар, според местото на седиштето на издавачот на потврдата.

6. Заради следење на применувањето на Уредбата царинарниците на Сојузната управа за царини ќе и доставуваат десетдневни извештаи со податоци за:

1) бројот на патниците-југословенски граѓани што излегуваат од земјата;

2) бројот на патниците што положиле депозит;

3) бројот на патниците што се ослободени од полагање депозит по основ на:

- работа во странство, сметајќи ги и членовите на семејството;

- службено патување по републики односно автономни покраини, и

- други основи;

4) бројот на патниците што не положиле депозит, а биле должни тоа да го сторат во смисла на Уредбата.

Сојузната управа за царини ќе му ги доставува, редовно, податоците од став 1 на оваа точка на Сојузниот секретаријат за финансии.

7. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен лист на СФРЈ".

Бр. 3

26 јануари 1984 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Владо Клеменчиќ, с. р.

59.

Врз основа на член 4 став 3 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 27/78 и 29/83) по прибавено мислење од Сојузниот комитет за енергетика и индустрија, Стопанската комора на Југославија, Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство и од Сојузната управа за царини, сојузниот секретар за финансии пропишува

УПАТСТВО

ЗА ИЗМЕНА НА УПАТСТВОТО ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕН 4 ОД ЗАКОНОТ ЗА ЦАРИНСКАТА ТАРИФА

1. Во Упатството за применување на член 4 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ", бр. 45/78 и 52/83), во точка 3 ставот 2 се менува и гласи:

„Како делови, во смисла на член 4 од Законот за Царинската тарифа, не се подразбираат: надворешните и внатрешните гуми од тар. број 40.11 на Царинската тарифа; алатот од глава 82 на Царинската тарифа и куличните, валчестите, иглестите и бочвестите тркалави лежишта од тар. бр. 84.62 на Царинската тарифа, освен ако се увезуваат во состав со други делови."

2. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".

Бр-3.11186/1-83
20 јануари 1984 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Владо Клеменчиќ, с. р.

60.

Врз основа на член 42 став 1 точка 3 од Законот за прометот на отрови („Службен лист на СФРЈ", бр. 43/82), Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА ОТРОВИ ШТО МОЖАТ ДА СЕ ПУШТААТ ВО ПРОМЕТ

1. Во Решението за утврдување на Листата на отрови што можат да се пуштаат во промет („Службен лист на СФРЈ", бр. 59/82) во Листата на отрови што можат да се пуштаат во промет, која претставува составен дел на тоа решение, се вршат следните измени и дополненија:

1) под реден број 75 во колоната 6 се додава знакот „+";

2) под реден број 85 во колоната 3 знакот „+" се брише;

3) под реден број 103 во колоната 2 зборовите: „1 - (2-ЦИЈАНО-2-МЕТОКСИМИНОАЦЕТИЛ) - 3-ЕТИЛУРЕА", се заменуваат со зборовите: „ЦИМОКСАНИЛ 1-(2-цијано-2-метоксиминоацетил)-3-етилуреа";

4) под реден број 165 во колоната 7 по зборот: „индустрија" се додава записка и зборовите: „козметика (растворувач)";

5) под реден број 228 во колоната 4 се додава знакот: „+";

6) под реден број 260 во колоната 5 се додава знакот: „+";

7) под реден број 312 во колоната 7 зборот: „фунгицид" се заменува со зборот: „хербицид";

8) под реден број 387 во колоната 5 зборовите: „до 10%", се заменуваат со зборовите: „до 40%";

9) под реден број 394 во колоната 6 се додава знакот: „+";

10) под реден број 423 во колоната 5 се додава знакот: „+";

11) под реден број 448 во колоната 4 зборовите: „до 25%" се бришат;

12) под реден број 453 во колоната 2 зборот: „ПЕНОКСАЛИН" се заменува со зборот: „ПЕНДИМЕТАЛИН";

13) под реден број 457 во колоната 5 се додава знакот: „+";

14) под реден број 574 во колоната 7 по зборот: „индустрија", се додава записка и зборот: „козметика".

15) по реден број 574 се додаваат 17 нови редни броеви, кои гласат:

1	2	3	4	5	6	7	8
„575	БАРИУМ ХЛОРИД BaCl ₂		+			хемиска индустрија	
576	БРОДИФАКУМ 3-/3-(4'-brombi-fenil-4-il)-1,2,3,4,-tetrahydro- -1-naftil/-4-hidroksikumarin	+	до 0,005%			родентицид	
577	2,4-ДИХЛОРБЕНЗИЛ АЛКОХОЛ				од 0,1%	козметика (конзерванс)	
578	ФЛУАЗИФОП БУТИЛ butil-2/4-(5-triflorometil-2-piridiloksi) fenoksi- /propionat				+	хербицид	
579	КАРБОСУЛФАН 2,3-dihlor-2,2-dimetil-7-benzoilfuranil (dibutila- mino) tiometilkarbamат	+		до 25%	инсектицид		
580	КАРБУТИЛАТ 3-(3,3-dimetilureido) fenil terc-butilkarbamат.			+		хербицид	
581	МЕТАКРИФОС 0-2-metoksikarbonilprop-1-enil-0,0-dimetil-fos- forotioat			+		инсектицид акарицид	
582	НОНИЛФЕНОКСИ ПОЛИЕТАНОЛ ЈОД КОМПЛЕКС				од 4% (0,8% активен јод) +	дезинфициенс	
583	НУАРИМОЛ 2-hlor-4'-fluor-alfa(pirimidin-5-il)benzhidril al- kohol				+	фунгицид	
584	ПИРИОН ДИСУЛФИД 2,2'-ditiobis (piridin-1-oksид)			+	од 1% до 10%	козметика (конзерванс)	
585	ПРОПАМОКАРБ propil-3-(dimetilamino) propilkarbamат				+	фунгицид	
586	ПРОПЕТАМФОС (E)-0-izopropoksi-karbonil-1-metilvinil 0-metil- -etil-fosforoamidotioat	+		до 10%		инсектицид	
587	ПРОПИКОНАЗОЛ cis/trans-1-/2,4-dihlorfenil)-4-propil-1,3-diokso- lan-2-il-metil/-1-H-1,2,4,-triazol				+	фунгицид	
588	СМЕСА НА МЕТИЛИЗОТИАЗОЛИНОН И НА ХЛОР ДЕРИВАТИ(1:3) 5-hlor-2-metil-izotiazol-3 (2H)-on i 2-metil-izoti- azol-3 (2H)-on	+			од 0,005% до 1,5%	козметика (конзерванс)	
589	СРЕБРО КОЛОИДНО		+			хемиска индустрија	
590	СУЛФОТЕП 0,0,0',0'-tetraetil ditiopirofosfat	+	до 20%			инсектицид	
591	ТРИАДИМЕНОЛ Beta-(4-hlorfenoksi)-alfa-(1,1-dimetiletil)-1H- -1,2,4-triazol-1-etanol				+	фунгицид	

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр.3171
13 јануари 1984 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за труд,
здравство и социјална заштита,
д-р Ѓорѓе Јаковлевиќ, с. р.

61.

Врз основа на член 35 став 2 од Законот за прометот на отрови („Службен лист на СФРЈ”, бр. 43/82), Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ШТО ГИ ИСПОЛНУВААТ УСЛОВИТЕ ЗА ДАВАЊЕ ТОКСИКОЛОШКА ОЦЕНА НА ОТРОВИТЕ

1. Во Решението за утврдување на организациите на здружен труд што ги исполнуваат условите за давање токсиколошка оцена на отровите („Службен лист на СФРЈ”, бр. 57/82) во точка 1 се вршат следните измени и дополне- нија

- 1) одредбата под 15 се менува и гласи:
- „15) Институт за претклиничка и клиничка фармако- логија со токсикологија - Медицински факул- тет, Скопје;”
- 2) во одредбата под 16 на крајот, точката се заме- нува со точка и запирка и потоа се додаваат че- тири нови одредби, кои гласат:
- „17) Завод за заштиту здравља СР Хрватске, Загреб;
- 18) Биотехнички факултет, Љубљана;
- 19) Институт за биолошка истражувања „Синиша Станковић”, Београд;..
- 20) Завод за превентивну медицину Војно-медицин- ске академије, Београд.”.

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 1748
13 јануари 1984 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за труд,
здравство и социјална заштита,
д-р Ѓорѓе Јаковлевиќ, с. р.

62.

Врз основа на член 38 став 2 од Законот за прометот на отрови („Службен лист на СФРЈ”, бр. 43/82), Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ШТО МОЖАТ ДА ЈА УТВРДУВААТ ЕФИКАСНОСТА НА ОДДЕЛНИТЕ ОТРОВИ ШТО СЕ НАМЕНЕТИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЧИСТОТИЈАТА ВО ПРОСТОРИИТЕ НА ЈАВНИТЕ ОБЈЕКТИ И НА ЈАВ- НИТЕ ПОВРШНИ ИЛИ ЗА УНИШТУВАЊЕ НА ШТЕТНИ ИНСЕКТИ И ДРУГИ ШТЕТНИЦИ

1. Утврдување на ефикасноста на одделните отрови што се наменети за одржување на чистотијата во просториите на јавните објекти и на јавните површини или за уништување на штетни инсекти и други штетници, можат да вршат следните организации на здружен труд, и тоа:

- 1) Завод за здравствену заштиту Босне и Херцегови- не, Сарајево;
- 2) Институт за фармакологију и токсикологију Уни- верзитетско-медицинског центра Сарајево;
- 3) Завод за заштиту здравља СР Хрватске, Загреб;

- 4) Институт за медицинска истражувања и медици- ну рада, Загреб;
- 5) Завод СР Словеније за здравствено варство, Љуб- љана;
- 6) Завод за здравствено варство, Марибор;
- 7) Завод за заштиту здравља Србије „Др Милан Јо- вановић-Батут”, Београд;
- 8) Институт за примену нуклеарне енергије у по- љопривреди, ветеринарству и шумарству, Земун;
- 9) Институт за биолошка истражувања „Синиша Станковић”, Београд;
- 10) Завод за превентивну медицину Војно-медицин- ске академије, Београд.

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 304
13 јануари 1984 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за труд,
здравство и социјална заштита,
д-р Ѓорѓе Јаковлевиќ, с. р.

63.

Врз основа на член 30 ст. 1 и 5 од Законот за стандар- низацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), во согласност со претседателот на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија и со сојузниот секретар за внат- решни работи, директорот на Сојузниот завод за стандар- низација пропишува

**ПРАВИЛНИК
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ НОРМАТИВИ ЗА ЗАШТИТА НА ВИ- СОКИ ОБЈЕКТИ ОД ПОЖАР**

Член 1

Под висок објект, во смисла на овој правилник, се подразбираат згради со простории што служат за престој на луѓе, чии подови на највисокиот кат се наоѓаат најмал- ку 22 m над најниската кота на теренот на кој е можен при- стап и интервенција со користење на автомеханички скали (во понатамошниот текст: објектот).

Член 2

На противпожарните возила мора да им биде овоз- можено да пристапат кон објектот од оние страни на об- јектот на кои се наоѓаат прозорци, врати или други слич- ни отвори.

Приодот кон објектот од страната на калканскиот сид без отвор, не се смета како приод за интервенција.

Член 3

За интервенција при гаснењето на пожар мора да се обезбеди плато на кое е можно користењето на автомеха- нички скали во сите позиции.

Пристапниот пат и платото за интервенции мораат да имаат коловози со носивост од најмалку 10 тони осен притисок.

Член 4

Пристапниот пат околу објектот и платото за интер- венции мораат да се изградат така што пристапот и движењето на противпожарните возила секогаш да е можен само со возење нанапред.

Член 5

На најмалку два фасадни зида на објектот, отворите мораат да бидат пристапни за противпожарната опрема со цел при гаснењето на пожарот да може да се интервени- ра од надворешната страна.

Ако објектот се гради во низа со други објекти па и со оние што не се високи, граничниот сид на високиот објект не смее да има отвори и мора да биде отпорен спрема пожар најмалку 2 h.

Член 6

Ако на спротивните сидови на објектот и на соседниот објект на која и да е височина се наоѓаат отвори преку кои би можел да се пренесе пожарот од еден објект на друг, најмалото растојание меѓу тие отвори се определува сметковно, а ако тоа не е можно растојанието мора да изнесува половина од височината на повисокиот објект.

Член 7

Објектот се дели на пожарни сектори, чија големина зависи од височината на објектот, како што е прикажано во табелата.

Табела

Височина на објектот во m	Големина на пожарниот сектор во m ²
22 до 40	до 1500
41 до 75	до 1000
76 до 100	до 800
над 100	до 500

Член 8

Ако површината на едниот кат на објектот со височина до 40 m е помала од половината на површината предвидена во член 7 на овој правилник, пожарниот сектор може да опфати и два ката.

Должината на страните на пожарниот сектор изнесува најмногу 60 m.

Член 9

Дозволено е соединување на два пожарни сектора ако меѓу нив се наоѓа врата отпорна на пожар најмалку еден час која автоматски се затвора при појавата на чад.

При соединувањето на пожарните сектори на објекти повисоки од 100 m, мора да се направи тампон-зона со две врати што се отпорни на пожар најмалку 1 h. Тампон-зоната мора природно или вештачки да се проветрува.

Вратите од став 2 на овој член мораат да имаат автоматски механизам кој во моментот кога ќе се појави чад ќе затвори, при што мора да се вклучи вентилацијата на тампон-зоната.

Член 10

Преградниот сид кој ги одвојува пожарните сектори мора да ја пресекува целата конструкција.

Ако таваните се спуштени, преградниот сид мора да ја пресекува видливата облога на таванот и да се врзува со меѓукатната конструкција.

Ако во покривната конструкција на објектот се користат горивен материјал, преградниот сид на последниот кат мора да ја пресекува покривната конструкција и да ја надвисува најмалку 50 cm.

Член 11

Кај објектите чии одделни делови се со различна височина, на сидот на повисокиот дел на објектот, на височина најмалку од 10 m над понискиот дел, како и надворешниот сид на објектот што е потпрен кон понискиот објект, не смее да има никакви отвори.

Член 12

Ако објектот или деловите на објектот се градат со сложени форми на основата, при делењето на објектот на

пожарни сектори, растојанието на преградниот сид од внатрешниот агол на објектот изнесува најмалку 5 m како што е прикажано на сликата.

Хоризонталното прекинувачко растојание на местото на преградниот сид што ги одвојува пожарните сектори изнесува најмалку 1 m.

Член 13


Носечките елементи и конструкцијата и елементите на патиштата за евакуација со кои пожарот може да се пренесе од еден пожарен сектор во друг или од еден кат на друг, се прават од негорлив градежен материјал отпорен на пожар најмалку 1,5 h.

Член 14

Носечките и зајакнатите надворешни сидови мораат да бидат од негорлив материјал и отпорни на пожар најмалку 1,5 h.

Изолациониот материјал на надворешната страна на сидовите од став 1 на овој член може да биде и горлив материјал под услов да е налепен на сидот и анкеран така што да не отпаѓа во случај на пожар и од надворешната страна да е обложен со негорлив материјал кој е отпорен на пожар најмалку 1 h.

Изолациониот материјал во сидовите од став 1 на овој член може да биде горлив ако облогата од внатрешната страна на тие сидови е отпорна на пожар најмалку 1,5 h, а ако е поставен од внатрешната страна на тие сидови, изоациониот материјал мора да биде негорлив.



Слика

Член 15

Внатрешните неносечки преградни сидови, освен подвижните прегради, армоника-врати и сл., мораат да бидат отпорни на пожар најмалку 1/2 h.

Преградните сидови меѓу два стана мораат да бидат отпорни на пожар најмалку 1,5 h.

Член 16

Изолцијата и облогите на сидовите во просториите во кои се наоѓаат мокри јазли можат да бидат и од горлив материјал (пластика, емајлиран тврд лесонит и сл.).

Обложување на скалишниот простор со горлив материјал не е дозволено.

Член 17

Фасадата на објектот мора да биде изградена од материјал кој не може да го пренесува огнот од еден кат на друг.

Прекинувачкото растојание меѓу отворите на два соседни ката на фасадната страна, мора да изнесува најмалку 1 m.

Ако прекинувачкото растојание е помало од 1 m, патот на пламенот меѓу два ката се продолжува со поставување на конзолните делови на конструкцијата на објектот во нивото на секој кат.

Член 18

Секој пожарен сектор на објектот мора да биде достапен преку најмалку едно сигурносно скалиште или најмалку две меѓусебно независни скалишта. Едно од независните скалишта не мора да води во приземје ако води во дел од објектот или во друг објект кои се пониски од 22 m и врзани за друго скалиште кое води надвор од објектот.

Сигурносното скалиште мора да биде обезбедено така што да не продираат оган и чад за целото време додека трае пожарот во објектот и мора да биде достапно од сите простории на еден пожарен сектор преку патишта што не се загрозуваат од пожарот.

Член 19

Скалишниот простор мора да има отвори за природно проветрување кои се отвораат од приземјето или од одмораштето на скалиште.

Вкупната површина на отворите за природно проветрување мора да биде еднаква на најмалку 5% од површината на хоризонталниот пресек на скалишната шахта на која му припаѓаат, но не помала од 0,5 m².

Член 20

Најдолгиот пат од некоја просторија во еден пожарен сектор до скалиштето не смее да биде подолг од 30 m за објекти со височина до 75 m, односно 20 m за објекти повисоки од 75 m.

Член 21

Внатрешните сигурносни скалишта за објекти повисоки од 40 m, мораат да ги исполнуваат следните услови:

1) мораат да бидат одвоени од внатрешните комуникации на објектот со тампон-зона што се проветрува природно или вештачки;

2) површината на тампон-зоната мора да изнесува најмалку 5 m², со тоа што зоната не може да биде потесна од 1,25 m;

3) тампон-зоната мора да биде одвоена од скалиштето и од внатрешните комуникации со врата која не пропушта чад, која е направена од негорлив материјал и опремена со механизам кој секогаш ја држи затворена;

4) ако не може да се обезбеди природно проветрување преку фасадата на објектот, тампон-зоната вештачки се проветрува со 20 измени на воздух во час;

5) лифтовите мораат да бидат издвоени од скалишниот простор и тампон-зоната.

Член 22

Внатрешните сигурносни скалишта за објекти со височина од 22 m до 40 m мораат од другите комуникации да се одвојат со врати што не пропуштаат чад и кои се опремени со механизам кој секогаш ги држи затворени.

Член 23

Чадот од скалишниот претпростор се одведува од највисокото место на претпросторот, под таванот, а свежиот воздух се уфрлува при подот на претпросторот.

Проветрување се предвидува само за еден пожарен скалиштен сектор од четири ката.

Уредот за проветрување автоматски се вклучува преку сигналните уреди за чад, кои се поставени во внатрешните комуникации пред скалишниот претпростор на највисоката точка под таванот. Освен автоматско, мора да биде обезбедено и рачно вклучување на системот за проветрување.

Член 24

Скалишното окно мора да биде одвоено од внатрешните простории на објектот со сидови отпорни на пожар најмалку 1,5 h.

Член 25

Најмалата ширина на сигурносното скалиште се определува така што за секои 100 луѓе се обезбедува ширина од 60 cm, со тоа што вкупната ширина не може да биде помала од 1,25 m.

Ако во согласност со одредбата од став 1 на овој член, би требало да се обезбеди скалиште пошироко од 2,20 m, би морало да се направат најмалку две сигурносни скалишта.

Скалишните краци и газишта мораат да се направат од материјал отпорен на пожар најмалку 1,5 h.

Конзолни и спирални скалишта во објекти не се дозволени.

Член 26

Надворешните сигурносни скалишта мораат да ги исполнуваат следните услови:

1) да бидат пристапни од ходникот или најмалку од две простории на зградата на секој кат;

2) да не се поставуваат поблиску од 1,5 m од отворот на фасадата на објектот, освен ако се соседани спрема тој отвор;

3) корисната ширина да не биде помала од 80 cm, а наклонот да не биде поголем од 45°;

4) да не се прават како спирално скалиште и качувалки;

5) заштитната ограда на отворените скалишта да не биде пониска од 1,20 m;

6) градежниот материјал да биде негорлив;

7) користењето да е возможно без оглед на временските прилики.

Член 27

Во објекти повисоки од 40 m, поврзување на визбата со горните катови со заедничко скалиште не е дозволено.

Во објекти со височина до 40 m може да се спојува скалиштето на визбата и горните катови под услов влезот во визбените простории да е обезбеден со проветрувана тампон-зона и со врата отпорна на пожар 1 h.

Член 28

Подот на ходниците мора да биде рамен и без стеснувања.

Обложување на сидовите во ходниците со горивен материјал не е дозволено.

Сидовите што ги одвојуваат ходниците од другите загрозувани простории мораат да бидат отпорни на пожар 1,5 h.

Ширината на ходниците се определува како кај сигурносните скалишта според одредбите на член 25 од овој правилник.

Вратите што ги поврзуваат ходниците со просторите со високо пожарно оптоварување мораат да бидат отпорни на пожар 1,5 h и секогаш затворени.

На сите патишта за евакуација е дозволено поставување само на завртни врати кои мораат да се отвораат само во правецот на излегувањето.

Член 29

Ширината на излезите од објектот се определува така што на секои 100 луѓе се обезбедува ширина од 60 cm, со тоа што излезот не може да биде потесен од 1,25 m ниту поширок од 2,20 m.

Излезите и приодите кон излезите секогаш мораат да бидат пристапни.

Патот до излезните врати не смее да води низ просторија што се заклучува и мора да биде видливо обележан.

Член 30

Приодните патишта кон излезните врати не смеат да врват покрај или преку простории ако во случај на пожар во тие простории постои опасност по живот.

Ако до некој излез од објектот водат повеќе пристапни патишта, димензиите на секој од тие патишта мораат да зависат од бројот на луѓето што се користат со нив.

Сите излези од објектот мораат да водат непосредно на улица, двор или друг безбеден простор.

Излезот од објектот не смее да биде понизок од 2,30 m.

Член 31

Ако излезните врати на објектот се завртни, мора да се отвораат во насоката на излегувањето.

Вратите мора да бидат дотерани така што во секое време да можат да се отворат од страната од која треба да се излезе. Ако од внатрешната страна на вратата постои брава, таа не смее да се отвора со клуч.

Излезната врата што е наменета само за евакуација во случај на пожар, мора од внатрешната страна лесно да се отвори и мора да биде видливо означена како излезна врата во случај на пожар.

Член 32

Крилото на излезната врата не смее да биде потесно од 70 cm ниту пошироко од 1,20 m.

Подот од обете страни на излезната врата мора да биде рамен и еднакво издигнат на оддалеченост од најмалку 1,50 m. По исклучок, ако излезната врата не е наткриена, се дозволува поставување на една скала од надворешната страна на излезната врата висока најмалку 18 cm.

Член 33

Ако излезната врата се задвижува со електрична енергија, нејзината конструкција мора да биде таква што во случај на недостиг на енергија за напојување, да може да се отвори рачно.

Завртната врата не се смета како излезна врата за случај на пожар.

Член 34

Секој излез од објектот за случај на пожар, мора да биде означен со уочливи знаци кога излезот или патот до излезот не се непосредно видливи од просториите.

При означувањето на излезот од објектот, не смеат да се користат силно осетливи знаци наменети за друга цел ниту во линијата на погледот спрема знакот за излез смеат да се изложуваат стоки или на други предмети, кои би можеле да го одвлечат вниманието од излезот.

Член 35

Секоја врата, премин или скалиште кои не служат за излез ниту пристапен пат кон излезот, а се сместени така што по забуна би можеле да се сметаат како излез, мораат да бидат видливо означени со знак кој укажува на правата намена на вратата, преминот или скалиштето.

Член 36

Знаците за насочување на движењето на луѓето мораат да бидат осветлени со извор на светлост кој на осветлената површина дава јачина на светлото од најмалку 70 lx.

Член 37

Пожарниот сектор во просториите под нивото на теренот не смее да изнесува повеќе од 250 m² и мора да биде одвоен со сид отпорен на пожар 1,5 h.

Секој визбен кат мора да има најмалку два излеза од кој едниот води непосредно надвор.

Ако постојат повеќе визбени катови, дозволено е поставување на заедничко скалиште кое мора да биде направено како сигурносно и кое мора да има засебен излез надвор, независно од излезот од надземните катови.

Член 38

Визбената просторија од излезот од објектот не смее да биде оддалечена повеќе од 20 m. Сите врати на патот за евакуација мораат да бидат отпорни на пожар 1,5 h.

Вратите што водат непосредно надвор мораат од внатрешната страна да бидат направени така што да можат да се отвораат без клуч.

Член 39

Ако во визбените простории на објектот подолго или покосо се задржуваат луѓе, како друг излез може да послужи прозорец ако има такви димензии што да може да се користи за проод.

Член 40

Вратите во еден пожарен сектор што поврзуваат одделни простории со патиштата за евакуација мораат да бидат отпорни на пожар 1,5 h.

На јавни објекти вратите мораат да бидат отпорни на пожар 1,5 h.

Вратите на патиштата за евакуација, мораат да се отвораат во насоката на излезот од објектот.

Член 41

Вратите што ги соединуваат пожарните сектори мораат да имаат механизам кој ќе ги држи секогаш затворени.

Ако од технолошки или други причини вратите од став 1 на овој член мораат да се држат отворени, тие мораат да имаат механизам кој во моментот на појавата на чад ги затвора.

Член 42

Капацитетите на прозорците и сите видови ролетни поставени од надворешната страна на прозорците на објектот, мораат да бидат изработени од негорлив материјал.

Од внатрешната страна на прозорците дозволена е употреба на завеса од горлив материјал.

Член 43

Сидовите на вертикалните канали за сместување на инсталациите мораат да бидат отпорни на пожар 1,5 h.

Пристапните отвори за контрола на инсталациите мораат да се осигураат со врати или со капацити отпорни на пожар најмалку 1,5 h.

Член 44

На вертикалните канали за сместување на инсталациите во објектот не смее да им се приоѓа од скалишниот простор, туку само од просторот кој од другите комуникации во објектот е одвоен со врата која мора да биде изработена од негорлив материјал.

На највисокиот кат на објектот, вертикалните канали за сместување на инсталациите мораат да се проветруваат преку бочни отвори со вкупна површина 5% од површината на попречниот пресек на каналот.

Член 45

Хоризонталните канали во кои се поставуваат инсталациите мораат да бидат отпорни на пожар 1 h.

Сите облоги на хоризонталните канали и на отворите на тие канали мораат да бидат од негорлив материјал.

Член 46

Изолациите на каналите во кои се поставуваат инсталациите мораат да бидат од негорлив материјал и поставени така што чадот или пламенот да не можат да пробираат во соседната просторија.

Отворите на каналите за сместување на инсталациите ако се наоѓаат во просториите мораат да бидат осигурани со капацити или со врати отпорни на пожар 1,5 h.

Член 47

Хоризонталните канали во кои се поставуваат инсталации мораат да се проветруваат. За проветрување не смеат да се употребуваат скалишните простории ниту просториите во објектот што се користат или во кои се наоѓа запалив материјал.

Во хоризонталните канали дозволената должина на инсталациите без противопожарна преграда која спречува пренесување на пожар по должината на инсталациите, може да изнесува најмногу 15 m.

Член 48

Вертикалните канали за одведување на отпадоци од одделни катови мораат да имаат свој проветрувачки претпростор освен ако отворот за уфрлање на отпадоци, со капац, се наоѓа на надворешниот ѕид.

Каналот за одведување на отпадоци не смее да биде во непосредна врска со скалишниот простор.

Внатрешната површина на каналот мора да биде мазна.

Член 49

Сидовите на вертикалните канали мораат да бидат отпорни на пожар 1,5 h.

Отворите за уфрлање на отпадоци во вертикалните канали мораат да се наоѓаат во посебна просторија чија површина не смее да биде помала од 2 m² и која мора да има посебно проветрување.

Капакот на отворот низ кој се фрлаат отпадоци мора да биде од негорлив материјал и секогаш во затворена положба, со добар затиначки спој.

Член 50

Сидовите на просторијата за собирање отпадоци од вертикалните канали, мораат да бидат отпорни на пожар најмалку 1,5 h.

Просторијата од став 1 на овој член претставува одделен пожарен сектор.

Вратата на просторијата за собирање отпадоци, мора да биде отпорна на пожар најмалку 1,5 h и мора да има механизам кој ќе ја држи секогаш во затворена положба.

Просторијата за собирање отпадоци мора да се проветрува.

Член 51

Секој пожарен сектор во објектот мора да биде поврзан со најмалку еден лифт за превоз на лица.

Лифтовите за превоз на лица во објекти со височина од 40 m мораат да бидат пристапни од претпросторот кој се проветрува.

Член 52

Сидовите на окната за лифтови мораат да бидат отпорни на пожар 1,5 h.

Во објекти повисоки од 40 m окната за лифтови мораат да бидат одвоени од скалишниот простор, а во објекти со височина до 40 m е дозволено е проветруваниот претпростор да биде заеднички за лифтовите и за скалиштето.

Освен инсталациите потребни за работа на лифтовите, во окното за лифт се поставуваат уште само инсталации за автоматско откривање на пожар и за јавување за пожар во окното за лифт и во кабината.

Член 53

Кабините на лифтовите и вратата на окното за лифт, мораат да бидат од негорлив материјал. Таа врата мора да се затвора автоматски.

Член 54

Лифтот мора да биде опремен со уреди кои овозможуваат, во случај на појава на пожар во пожарниот сектор во кој се наоѓа лифтот, кабината автоматски да се доведе во приземјето и по излезот на лицата, лифтот автоматски да се исклучи од работа.

Чадните детектори, поради својата осетливост, не смеат да бидат поврзани со командата за блокирање на лифтот.

Член 55

Во објекти повисоки од 75 m еден од лифтовите што нормално се користат се предвидува како лифт за евакуација во време на пожар (во понатамошниот текст – сигурносен лифт).

Сигурносниот лифт мора да биде сместен во сопствено окно чии ѕидови и врати се отпорни на пожар најмалку 1,5 h.

Окното на сигурносниот лифт може да биде сместено во скалишниот простор, во проветруваниот претпростор на скалиштето или лоцирано така што да има посебен претпростор за проветрување кој мора да обезбеди најмалку 20 измени на воздух на еден час.

Член 56

Една од димензиите на сигурносниот лифт мора да изнесува најмалку 2,10 m.

Претпросторот од кој се влегува во сигурносниот лифт мора да има такви димензии што непречено да можат да се внесуваат и изнесуваат болнички носила со болен во лежечка положба.

Член 57

Командата за управување со сигурносниот лифт мора да биде направена така што кабината, со позив од приземјето преку посебен прекинувач, да може безбедно во секое време да се доведе во приземје.

Сигурносниот лифт се користи за време на пожар само со помош на посебен клуч за управување.

Член 58

Температурата настаната од пожар не смее да влијае врз работата на сигурносниот лифт во текот на 1 h.

Член 59

Сигурносниот лифт мора да се означи со натпис. Ако натписот не е видлив од влезот во приземјето, мораат да се постават посебни натписи за носочување.

Член 60

Просторијата во која е сместен погонскиот агрегат за лифтот (машинска просторија) мора да се наоѓа на највисоко место во објектот и мора да биде одвоена од другите комуникации со врата отпорна на пожар најмалку 1,5 h.

Член 61

Котларницата за загревање може да се постави во објект со височина до 40 m ако ги исполнува следните услови:

- 1) сидовите на котларницата и меѓукатната конструкција да бидат отпорни на пожар 1,5 h;
- 2) вратата за влегување во котларницата да биде поставена од надворешната страна на објектот. Котларницата може да биде поврзана со објектот преку тампон-зона со вештачко проветрување и со врата отпорна на пожар 1,5 h;
- 3) котларницата да има најмалку два излеза, од кои едниот да води непосредно надвор од објектот;
- 4) вратата на котларницата да се отвора во правецот на излезот;
- 5) складишниот простор за гориво (чврсто, течно или гасовито) да не се наоѓа во објектот.

Член 62

Котларницата за објекти со височина над 40 m мора да биде лоцирана надвор од објектот.

Ако котларницата се поставува непосредно кон објектот, таа мора да ги исполнува следните барања:

1) сидот на објектот врз кој се потпира котларницата да нема отвори на височина најмалку 5 m над котларницата;

2) сидот на котларницата спрема објектот да биде отпорен на пожар најмалку 3 h;

3) покривната конструкција и покривниот покривач на котларницата да се изработени само од негорлив материјал;

4) на сидот на котларницата спрема објектот да не постои врска со објектот.

Член 63

Потстаницата за топла вода во објектот мора да се смести во посебна просторија.

Член 64

За загревање на водата за централно греење може да се користи и гас, со тоа што котларницата да се постави на највисокиот кат на објектот.

Во просторијата на котларницата мора да се влегува само од тераса.

Котларниците се снабдуваат со гас со помош на цевовод што се поставува од надворешната страна на објектот на сидот без отвор, а ако сидот е со отвор, цевоводот се поставува 2 m од отворот и се заштитува од влијание на атмосферата и од високи температури.

Делот на цевоводот кој од нивото на теренот е пристапен, мора да биде заштитен од механичко оштетување.

Член 65

Во објектите не е дозволено поставување на трансформаторски станици.

Во објекти високи до 40 m може, по исклучок, да се дозволи поставување на трансформаторска станица под услов просторијата во која се поставува станицата да е одвоена од другите простории.

Сидовите на просторијата во која се сместуваат трансформаторите мораат да бидат отпорни на пожар 3 h.

Над влезната врата во трансформаторската станица мора да се направи натстрешница која има добра затиначка врска со објектот и чија должина во однос на објектот мора да изнесува најмалку 2 m а широчината од вратата на едната и на другата страна по 1 m.

Член 66

Освен редовното напојување со електрична енергија од мрежата, во објектите мора да се обезбеди и резервен извор кој со електрична енергија ќе ги напојува следните уреди:

1) сигурносниот лифт или најмалку еден лифт наменет за корисниците на објектот;

2) осветлувањето на патиштата за евакуација (скалшта, ходници, пристапни патишта, натписи за побрза евакуација и сл.);

3) уредите за затворање на чадните клапни во објектот;

4) хидрофорската постројка и пумпата (ако пости во објектот);

5) уредот за автоматско откривање и јавување за пожар;

6) автоматските уреди за гаснење на пожар (ако се поставени);

7) уредите за проветрување на претпросториите, тампон-зоните и електричните уреди кои служат за заштита од пожар.

Член 67

Ако како резервен извор за снабдување со електрична енергија се користи агрегат со мотор со внатрешно согурување, за тој агрегат мора да се обезбеди посебна просторија чии сидови и врата се отпорни на пожар најмалку 1,5 h.

Агрегатот од став 1 на овој член мора автоматски да се вклучува и мора да биде способен да обезбедува енергија најмалку 2 h.

Член 68

Акумулаторските батерии што се користат како резервен извор на електрична енергија мораат да бидат сместени во посебна просторија која се проветрува добро.

Просторијата од став 1 на овој член мора да има електрични инсталации што се изведени во противексплозивна заштита.

Вратата на просторијата мора да биде отпорна на пожар најмалку 1 h и при отворањето и затворањето не смеат да искрат.

Акумулаторските батерии мораат да бидат способни да обезбедуваат енергија најмалку 2 h.

Член 69

Електричната инсталација во објектот мора да биде направена така што од приземјето или однадвор да може брзо да се исклучи.

Разводните табли и другите табли со мерни уреди, се поставуваат во ормани од негорлив материјал кои не смеат да се наоѓаат на патот за евакуација од објектот.

Главните напонски водови, како и другите водови што поминуваат низ еден пожарен сектор или повеќе пожарни сектори, се поставуваат така што преку нив огнот да не може да се пренесе од еден кат на друг, односно од еден пожарен сектор во друг пожарен сектор.

Во окната наменети за електрични кабли не смеат да се поставуваат други инсталации.

Член 70

За секој пожарен сектор се изградува, по правило, одделен систем за климатизација, односно проветрување.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, ако не може да се избегне спојување на два пожарни сектора или на повеќе пожарни сектори со канали за климатизација или поветрување, на местата на кои поминуваат овие канали низ таванот или сидовите што ги одвојуваат пожарните сектори, мораат да се постават клапни отпорни на пожар кои автоматски се затвораат при појавата на чад или зголемена топлина.

Вертикалните отвори за проветрување мораат од сите страни да бидат отпорни на пожар 1,5 h.

Материјалот што се користи за топлотна или звучна изолација на уредите за климатизација и проветрување, мора да биде негорлив.

Член 71

При активирање на сигналниот уред за чад или на уредот за автоматско откривање и јавување за пожар, уредите за довод на свеж воздух мораат да бидат така изведени што автоматски да се исклучуваат.

Уредите за проветрување и климатизација одново се вклучуваат од приземјето со прекинувач поставен на лесно достапно место.

Член 72

Клима-коморите и другите уреди за проветрување мораат да се сместат во засебна просторија која од другите простории во објектот е одвоена со сидови отпорни на пожар 1,5 h.

Вратата на просторијата за клима-комори и уреди за проветрување мора да биде отпорна на пожар 1,5 h.

Член 73

Овој правилник влегува во сила по истекот на 12 месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-16277/1
3 ноември 1983 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

64.

Врз основа на член 30 ст. 2 и 5 и член 49 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/77 и 11/80), во согласност со претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски и со сојузниот секретар за внатрешни работи, директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ТЕХНИЧКИТЕ НОРМАТИВИ ЗА УРЕДИ И ОПРЕМА ЗА ПОГОН НА МОТОРНИ ВОЗИЛА НА ТЕЧЕН НАФТЕН ГАС

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат условите што мораат да ги исполнуваат уредите и опремата на моторните возила за погон на моторни возила на течен нафтен гас и условите за испитување на уредите и опремата за течен нафтен гас и живното вградување во моторните возила.

Член 2

Под течен нафтен гас, во смисла на овој правилник, се подразбираат бутан, пропан и нивните смеси според југословенските стандарди за течни нафтени гасови, како и други течни нафтени гасови чиј притисок на температура од 70°C не е повисок од 31 бар, а густината на течната фаза на температура од 50°C не е помала од 0,40 kg/dm³.

II. УРЕДИ И ОПРЕМА

Член 3

Под уреди и опрема што се користат за погон на моторните возила на течен нафтен гас се подразбираат:

- 1) резервоар за гас;
- 2) арматура на резервоарот;
- 3) елементи за заштита на арматурата на резервоарот;
- 4) пречистувач на течен нафтен гас;
- 5) испарувач на гас;
- 6) редуктор – регулатор на притисокот;
- 7) вентила за гас;
- 8) вентила за гориво (бензин или дизел);
- 9) водови за гас со висок притисок;
- 10) водови за гас со низок притисок;
- 11) водови за средство за греење;
- 12) електрични уреди и инсталации.

Член 4

Уредите и опремата од член 3 на овој правилник што се во допир со техниот нафтен гас (Во натамошниот текст: ТНГ) мораат да бидат изработени од материјали:

- 1) што не создаваат запаливи смеси;
- 2) што хемиски се отпорни на гас;
- 3) што не ги менуваат хемиските особини на гасот.

Член 5

Пресметката, конструирањето, изработката и испитувањето на резервоарите за гас што служат за сместување на ТНГ се вршат според југословенскиот стандард за заварени челични резервоари за пропан-бутан за возила со погон на течен нафтен гас.

Секој резервоар за гас мора да биде снабден со:

- 1) приклучок за полнење;
- 2) приклучок за празнење;
- 3) показувач на нивото на течноста со ознака на највисокото дозволено ниво на полнење;
- 4) вентил за сигурност;
- 5) уред за ограничување на нивото на полнењето на течноста.

Приклучокот за празнење – одводот мора да биде снабден со вентил против кршење на цевката.

Член 6

Арматурата на резервоарот мора да биде таква што да се обезбеди:

- 1) полнење на резервоарот преку неповратен вентил,
- 2) ограничување на нивото на полнењето на течноста до 80% од зафатнината на резервоарот и покажување на количеството на течноста;
- 3) излезот за гас накај потрошувачот да биде осигуран со вентил за затворање и со вентил против кршење на цевката;
- 4) сигурносниот уред да оневозможи создавање на притисок во резервоарот над 25 bar (натпритисок).

Член 7

Арматурата на резервоарот мора да биде заштитена од механички оштетувања и мора да биде спречен продолот на гас во кабината на возачот, во просторот за сместување на патници и во просторот за сместување на моторот во случај на пропуштање на арматурата.

Член 8

Пречистувач на ТНГ, во смисла на овој правилник, е уред кој спречува минување на нечистотија од резервоарот во вентилот за гас. Пречистувачот на ТНГ пред вградувањето мора да биде испитан на притисок од 25 bar.

Член 9

Испарувач на гас, во смисла на овој правилник, е уред во кој ТНГ испарува и преминува во гасна фаза под влијание на топлината на разладното средство на моторот (вода, масло, воздух) или на топлината на издувните гасови. Испарувачот на гас не смее да се грее директно со издувните гасови и пред вградувањето мора да биде испитан на притисок од 25 bar.

Член 10

Редуктор-регулатор на притисокот, во смисла на овој правилник, е уред во кој се намалува притисокот на гасот на работен притисок кој му одговара на создавањето погодна смеша за работа на моторот. Како редуктор-регулатор смее да се употреби само уред со мембрани.

Редуктор-регулаторот на притисокот на гасот се изведува како засебен уред или во состав со испарувачот, и пред вградувањето мора да биде испитан на притисок од 25 bar.

Ако редуктор-регулаторот е изведен како двостепен или како повеќестепен, делот до првиот степен на редукција пред вградувањето мора да биде испитан на притисок од 25 bar, а другите степени – на двапати поголем притисок од работниот притисок.

Редуктор-регулаторот на притисокот мора да биде изведен така што гасот од редуктор-регулаторот да не продира во околниот простор и кога моторот не работи.

Член 11

Вентил за гас, во смисла на овај правилник, е уред кој го прекинува доводот на ТНГ од резервоарот кон испарувачот кога моторот не работи односно кога ТНГ не се користи како погонско гориво за работа на моторот. Вентилот за гас пред вградувањето мора да биде испитан на притисок од 25 bar, а се изведува како засебен уред или во состав со пречистувачот.

Член 12

Со водовите за гас со висок притисок приклучокот за празнење на резервоарот за гас се поврзува со пречистувачот на ТНГ, со испарувачот и со редуктор-регулаторот. Овие водови пред вградувањето мораат да бидат испитани на притисок од 25 bar.

Преку водовите за гас со низок притисок редуктор-регулаторот се поврзува со крајниот потрошувач (моторот). Овие водови се изведуваат како еластични цевки осигурени од надворешната страна со жичена мрежа.

Водовите за средство за греење (разладна течност на моторот) се изведуваат како еластични цевки, а мораат да бидат отпорни на хемиски влијанија од работната материја што тече низ нив, како и на притисокот и температурата на таа работна материја.

III. УСЛОВИ ЗА ВГРАДУВАЊЕ НА УРЕДИТЕ И ОПРЕМАТА ЗА ТНГ ВО МОТОРНИТЕ ВОЗИЛА

Член 13

Уредите и опремата за ТНГ мораат да бидат изведени и вградени така што да се наоѓаат во границите на габаритот на возилото, да се заштитени од оштетувања што можат да настанат при возење и при мирување на возилото и да се достапни заради преглед на нивната исправност и непропустливост, како и заради проверка на идентификационите ознаки.

Член 14

Во патничките автомобили смее да се вгради еден резервоар со вкупна зафатнина од 100 l, а во другите моторни возила – најмногу два резервоара со вкупна зафатнина од 200 l.

Ако се вградени два резервоара за гас, со вентили мора да се осигури поединечно полнење односно празнење на резервоарите.

Како резервоар за гас може да се гради само сад кој ги исполнува условите од член 5 на овој правилник.

Резервоарот за гас, по правило, се поставува зад просторот за сместување на возачот, односно на патниците и не смее да биде вграден во просторот пред ветробранот.

Резервоарот за гас треба да биде оддалечен од моторот и од издувната гранка најмалку 200 mm, а од издувниот систем најмалку 50 mm, под услов да се изведе соодветна топлинска заштита (изолација).

Резервоарот за гас мора да се вгради во моторното возило така што да биде обезбедено:

1) издувните гасови ни директно ни индиректно да не бидат насочени кон резервоарот;

2) гасот од вентилот за сигурност или од незатнатиот спој ни директно ни индиректно да не биде насочен кон издувната цевка, во просторот за возачот и за сместување на патници и во просторот за сместување на моторот, како и во правец на потенцијалниот извор на електрично искрење;

3) резервоарот за гас со соодветен браник да е заштитен од директно дејство на сончеви зраци;

4) гасот од резервоарот за гас да може да излегува само во течна состојба;

5) пристапот кон резервоарот да му е овозможен само на возачот на тоа возило, на полначот и на стручните лица што вршат контрола или поправка на резервоарот или на арматурата на резервоарот;

6) врката за прицврстување на резервоарот да издржува забрзување од 100 m/s^2 во правецот на возењето – а во сите правици напречни на правецот на возењето – од 50 m/s^2 .

Приклучокот за полнење на резервоарот со гас не смее да се наоѓа во кабината на возачот, во просторот за сместување на патници и во просторот за сместување на моторот и мора да биде достапен за полнење на резервоарот со гас.

Пристапот на неовластени лица кон приклучокот за полнење на резервоарот со гас мора да биде оневозможен.

Член 15

Арматурата на резервоарот се поставува директно на резервоарот.

Ако резервоарот се поставува во простор во кој се сместуваат други неприцврстени предмети или во простор што им е достапен на луѓе, елементите за заштита на арматурата на резервоарот до механички оштетувања мораат да бидат поставени над арматурата.

Елементите за заштита на арматурата на резервоарот кои оневозможуваат минување на гасот во кабината на возачот, во просторот за сместување на патници и во просторот за моторот, во случај на пропуштање на арматурата, се изведуваат:

1) како непропустлива преграда изработена од материјал чија цврстина му одговара на челичен лим со цврстина на затегнување над 350 N/mm^2 и со дебелина од 0,5 mm, или

2) како непропустлива кукиште во кое се сместува резервоарот и арматурата, кое е изработено од материја чија цврстина му одговара на челичен лим со цврстина на затегнување над 350 N/mm^2 и со дебелина од 0,5 mm, или

3) како непропустлива поклопка, со која се покрива арматурата на резервоарот на самиот резервоар, а која е изработена од материјал чија цврстина му одговара на челичен лим со цврстина на затегнување над 350 N/mm^2 и со дебелина од 0,5 mm, односно на притисок на гас од 0,5 bar.

Елементите за заштита на арматурата на резервоарот кои не овозможуваат минување на гасот во случај на пропуштање на арматурата можат да бидат изведени и како заштита на арматурата на резервоарот од механички оштетувања.

Просторот во кој е сместена арматурата на резервоарот мора да има добра и сигурна вентилација надвор од каросеријата на возилото, преку слободни отвори со пречник од најмалку 20 mm.

Излезните отвори за вентилација мораат да бидат оддалечени од издувниот систем најмалку 200 mm, односно 50 mm, ако е поставен соодветен насочувач.

Член 16

Испарувачот на гас се поставува на внатрешната страна од каросеријата надвор од просторот за сместување на возачот и патниците, на место на кое има што помалку вибрации, на оддалеченост од најмалку 200 mm од издувниот систем.

Член 17

Редуктор-регулаторот на притисокот се вградува во просторот во кој е сместен моторот, и тоа што поблиску до уредот што го воведува гасот како гориво во моторот, на шасијата или на школката на возилото.

Ако редуктор-регулаторот на притисокот е изведен заедно со испарувачот на гас, тој се поставува како редуктор-регулатор без испарувач.

Редуктор-регулаторот на притисокот не смее да се прицврстува на моторот на возилото.

Член 18

Пречистувачот на ТНГ се поставува на водот за течната фаза на ТНГ, меѓу резервоарот и вентилот за гас и се прицврстува на шасијата или на школката на возилото.

Член 19

Вентилот за ТНГ се вградува на водот меѓу пречистувачот на гас и испарувачот, а се поставува на шасијата или на школката на возилото.

Командата на вентилот за ТНГ мора да биде на дофат на раката на возачот.

Вентилот за гас може да биде вграден во истото куќиште со пречистувачот на гас, и во тој случај се вградува како и вентилот за гас без пречистувач.

Член 20

Водовите за гас со висок притисок се поставуваат, по правило, на шасијата или на школката на возилото. Водовите за гас не смеат да дојдат во резонанца со вибрациите на моторот и мораат да се постават на тој начин што да се оневозможи нивното триење, особено при минувањето на цевките низ сидовите.

Свитикувањето на шасијата што настанува поради оптоварување на возилото не смее да влијае врз напрегањето на цевките. Растојанието меѓу две места за приврстување смее да изнесува најмногу 500 mm. Цевките не смеат да имаат остри агли на свиткување, а полупречникот на свиткување на цевките не смее да биде помал од 3D (D – надворешен пречник на цевките). Цевките мораат да бидат заштитени од механички оштетувања и така поставени да можат лесно да се прегледаат. Водовите за гас со висок притисок се изведуваат од челични и бакарни цевки, со тоа што ако се изведени од челични цевки мораат однадвор да се заштитат од корозија.

Во просторот за возачот и за патниците во возилото цевки се вградуваат само ако се поставени во посебен простор (цевка во цевка и сл.), со тоа што таа заштита мора да биде отпорна на механички оштетувања и мора да има издишка на надворешната страна на возилото.

Споевите на цевката мораат да бидат непропустливи, а изведени со помош на навојни споеви, со тврдо лемење или со заварување.

Водот од резервоарот до испарувачот, ако не е посебно заштитен, мора да биде оддалечен од издувниот систем најмалку 200 mm. Ако тоа растојание е помало од 200 mm, то не помало од 50 mm, цевката за гас мора да биде заштитена со термичка изолација која го заменува растојанието од 200 mm и која мора да биде заштитена од механички оштетувања.

Пред спојот со уредот, цевката мора да има компензациона спирала која овозможува дилатација.

Член 21

Водовите за гас со низок притисок што го спојуваат редуктор-регулаторот на притисокот со уредот во кој се создава смеса за погон на моторот не смеат да бидат во допир со моторот или со издувниот систем.

Споевите на водовите за гас со низок притисок мораат да бидат непропустливи, а изведени со вијчени споеви или со опфатници. Опфатниците мораат да бидат изведени така што да не отпуштаат.

Споевите на водовите за средство за греење на испарувачот се осигуруваат со опфатници, а се поставуваат така што по најкус пат, без остри агли, да го спојуваат изворот на топлина со испарувачот.

Член 22

Водовите на електричната инсталација се поставуваат така што да не создаваат триење со подлогата на која се ставаат. Споевите на електропроводите мораат да бидат изведени така што да не предизвикуваат искрење.

Електричната инсталација мора да биде осигурена со топлив осигурувач.

Член 23

Возилото во кое уредите и опремата за ТНГ се вградени во согласност со одредбите од овој правилник, мора да биде снабдено со техничко упатство за правилно ракување и одржување на уредите и опремата за ТНГ.

Во поглед на ракувањето, техничкото упатство мора да ги содржи особено следните предупредувања:

- а) полнењето на садот со ТНГ да е дозволено само:
 - 1) на места посебно предвидени за снабдување на возилата со ТНГ и на персонал што за тоа е определен;
 - 2) по контрола на поклопката на сигурносниот вентил;
 - 3) кога моторот е исклучен;
 - 4) при постојано набљудување на покажувачот на нивото на течноста;
 - 5) под услов да не се наоѓаат лица во возилото;
 - 6) кога не истекла важноста на одобрувањето за употреба на резервоарот за гас;

б) резервоарот да не смее да биде наполнет повеќе од 80% од неговата зафатнина;

в) по полнењето на резервоарот, приклучокот за полнење да мора да биде непропустливо затворен;

г) проверката на исправноста на сигурносниот вентил да смее да ја вршат само определени лица, и тоа во заштитена зона и со примена на соодветни претпазни мерки;

д) возилото што не е во погон, а е наполнето со ТНГ да не смее да биде оставено во просторија без ефикасна вентилација и во таа просторија да не смее да има отворен пламен и други извори на искрење.

Во поглед на поправката на моторните возила, во техничкото упатство мора да биде наведено дека мора да се одбегнуваат извори на искрење и палење (отворен оган или отворено светло), посебно при работи врз резервоарот за ТНГ, и дека е неопходна вентилација во затворени простории.

Член 24

Уредите и опремата за ТНГ (резервоарот, арматурата на резервоарот, филтерот, испарувачот, редуктор-регулаторот на притисокот, вентилот за ТНГ и елементите за заштита на арматурата на резервоарот) мораат да бидат испитани и означени на видлив и траен начин. Ознаката мора да содржи:

- 1) фирма односно назив и седиште на производителот или регистриран знак на производителот;
- 2) фабрички број (за резервоарот и испарувачот);
- 3) година на изработката (за резервоарот);
- 4) номинален притисок изразен во бар, односно карактеристика на зафатнината или карактеристика на протокот и сл., зависно од видот на уредите и опремата.

Член 25

За извршеното испитување на уредите и опремата за погон на моторни возила на течен нафтен гас и за исправноста на вградувањето се издава потврда за испитувањето.

Потврда за извршеното испитување за опремата и уредите за ТНГ издава производителот, а потврда за исправноста на вградувањето – организацијата на здружен труд што ја и извршила контролата на вградувањето на уредите и опремата.

IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 26

Овој правилник влегува во сила по истекот на шест месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-17121/1
18 ноември 1983 година
Белград

Директор,
на Сојузниот завод за стандардизација,
Букашин Драгоевиќ, с. р.

65.

Врз основа на член 124 од Уставот на СФРЈ, а во врска со Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година, тргнувајќи од интересите на работниците и нивните организации на здружен труд и општествената заедница во целост за натамошен поусогласен технолошки развој, Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Словенија, Собранието на Социјалистичка Република Србија, Саборот на Социјалистичка Република Хрватска, Собранието на Социјалистичка Република Црна Гора, Собранието на Социјалистичка Автономна Покраина Војводина, Собранието на Социјалистичка Автономна Покраина Косово, Стопанската комора на Југославија, Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство и Сојузот на републиките и покраинските заедници за наука, склучуваат

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

ЗА ОСНОВИТЕ НА СТРАТЕГИЈАТА НА ТЕХНОЛОШКИОТ РАЗВОЈ ВО СФРЈ

Член 1

Учесниците на Општествениот договор се согласни дека основна цел на стратегијата на технолошкиот развој во СФРЈ е долгорочното остварување на таков технолошки развој, кој во прв ред, со развивање на сопствена технологија и научноистражувачка работа и со неопходен трансфер на странска технологија и кооперација ќе овозможи рационално и ефикасно остварување на општествено-економскиот развој на земјата што е утврден во долгорочните и среднорочните општествени планови за развој.

Имајќи ги предвид непосредните и долгорочните цели на општествено-економскиот развој, јакнењето на социјалистичките производни сили и односи и на материјалната основа за развој на самоуправниот општествен систем, обезбедувањето на општествениот интегритет и независноста, натамошниот пораст на општествениот доход и животниот стандард, задоволувањето на потребите на општонационалната одбрана и на општествената самозаштита, поефикасното вклучување во меѓународната поделба на трудот, обезбедувањето поусогласен развој на стопанството и другите цели на општествено-економскиот развој, се склучува овој договор.

Со овој општествен договор се утврдуваат односите, условите и мерките што треба да се преземаат заради носење и реализација на стратегијата на технолошкиот развој во СФРЈ, посебно во областа на развојот на домашната технологија, ангажирањето на научноистражувачките потенцијали, финансирањето на програмите за развој, како и условите и критериумите за трансфер на технологија.

Член 2

Учесниците на овој договор ги уредуваат правата, обврските и одговорностите за технолошкиот развој во СФРЈ, тргнувајќи од тоа дека организациите на здружен труд се основни носители на технолошкиот развој и дека со нивното самоуправно спогодување и општествено договарање се уредуваат основните прашања на технолошкиот развој на гранките и групациите, односно на организациите на здружен труд поврзани во репродукцијата, посебно тргнувајќи од развојната политика утврдена во Општествениот план на Југославија.

Учесниците на Договорот ќе создаваат што поповолни услови организациите на здружен труд и другите субјекти на планирањето со своите самоуправни спогодби и планови да ги утврдуваат областите во кои ќе развиваат нова технологија, применети, развојни, како и фундаментални истражувања.

Учесниците на Договорот ќе создаваат што поповолни услови организациите на здружен труд да се спогодуваат околу преземањето мерки за здружување на трудот и средствата за заедничко програмирање, истражување и развој на техниката и технологијата, како и за избор на увозна технологија.

Член 3

Учесниците на Договорот се согласни, во рамките на своите права и должности, веднаш да пристапат кон утврдување на стратегијата на технолошкиот развој во СФРЈ, да создаваат услови таа да се реализира како трајна задача на развојната стратегија, како и да ги продолжат активностите за нејзино натамошно усовршување и доградување.

Член 4

Учесниците на овој општествен договор се согласни дека целта на изградувањето и остварувањето на единствената стратегија на технолошкиот развој во СФРЈ е да се придонесе за побрз развој на стопанството, јакнење на извозната ориентација на стопанството и на неговата конкурентност на светскиот пазар, зголемување на вработеноста, порационално и поефикасно користење на домашните сировини, намалување на технолошката и сировинската зависност од странство, што порационално користење на енергетските ресурси и на другите природни услови, поефикасно користење на достигнувањата на науката и техниката; јакнење на општотехничкото ниво на вооружените сили на Југословенската народна армија; усовршување на организацијата на работата, зголемување на продуктивноста на трудот и унапредување на другите квалитативни фактори на стопанисувањето; развивање на усогласена поделба на трудот, соработка и специјализација на организациите на здружен труд; достигнување на повисоко стопанско и технолошко ниво, посебно за обезбедување на поусогласен регионален и просторен развој, како и на побрз развој на стопански недоволно развиените републики и САП Косово.

Член 5

Заради остварување на споменатите цели, учесниците на Општествениот договор ќе создаваат услови за дејствување на економските закони и доходовно мотивирање на носителите на развојот, запазување и унапредување на животната и работната средина, поттикнување на развојот на научните истражувања и нивно поголемо вклучување во развојот на стопанството, усогласување на развојните планови и на истражувачките програми, поттикнување на домашниот технолошки развој и поголемо потпирање врз него, за селективен увоз на странска технологија и знаења под што поповолни услови, давајќи им предност на оние технологии што овозможуваат побрз стопански развој, поголема самостојност и трансфер.

Член 6

Учесниците на Општествениот договор се согласни стратегијата на технолошкиот развој на Југославија да се формира земајќи ги предвид:

(а) состојбата на технологијата во СФРЈ; (б) состојбата и прогнозата на развојот на технологијата во светот; (в) технолошките потреби на стопанството и на општеството; (г) материјалните, човечките и другите можности на Југославија; и (д) состојбата и можностите за прибавување на потребните ресурси и условите за остварување на стратегијата на технолошкиот развој. Секоја позначајна промена на кој и да е од овие фактори е доволен услов за преземање мерки за приспособување на стратегијата на технолошкиот развој.

Член 7

Учесниците на Општествениот договор се обврзуваат дека со мерките и активностите за спроведување на стратегијата на технолошкиот развој ќе ги поттикнуваат:

- обезбедувањето услови технологијата како значајна компонента на општествената сопственост да биде суштествен фактор на материјалната основа на здружениот труд во целост и на тој начин да стане основа на заедничкото договарање и самоуправното спогодување на здружениот труд, за да се обезбеди и усогласи побрзиот и порационален технолошки развој на земјата;

- јакнењето на одбранбената способност на земјата и на општествената самозаштита;

- научните истражувања и развојот;

- развојот на домашните технологии со стимулирање на сопствените технолошки истражувања, иновации и други видови творештво;

- усогласувањето на производствената технологија во однос на расположливата сировинска база во земјата, унапредувањето на технологијата и интеграцијата заради зголемување на ефикасноста на стопанисувањето;

- усогласувањето на системот на образованието со потребите на технолошкиот развој на земјата и создавањето оптимални услови за работа на стручњациите во земјата, со создавање на соодветни програми и на други услови за образование и усовршување на кадрите;

- создавањето услови за побрз развој, подобра организираност и поголемо користење на научноистражувачката работа на кадрите, пред сè во материјалното производство заради зголемување на продуктивноста на трудот и на доходот;

- заедничките програми за научни истражувања и поделбата на трудот во специјализираните научноистражувачки организации во областа на фундаменталните истражувања и во примената на нови технологии, оневозможувајќи го непотребниот паралелизам;

- усогласувањето на програмите за развој на организациите на здружен труд врз основа на кои се развива домашната технологија и увозот на соодветна современа технологија;

- долгорочното јакнење на положбата на стопанството во меѓународната поделба на трудот и постојаното проширување на технолошко-економската соработка со други земји, а особено со земјите во развој, со изградување на заедничка стратегија на технолошкиот развој во определени стопански гранки, со широко користење на сите форми на производствено-техничка и економска соработка;

- развојот и целосното користење на домашната и увозната технологија во здружениот труд, со самоуправно спогодување врз принципот на здружување на трудот и средствата и воспоставувањето на доходовни односи;

- намалувањето на зависноста на развојот на земјата од увозот на технологија, знаења, сировини, репроматеријали и др., постојаното поттикнување врз сопствените знаења и користењето на научните достигнувања, поголемата употреба на домашните и секундарните сировини и рационалното користење на енергијата;

- селективното прибавување на соодветна современа странска технологија и знаења;

- определувањето на критериумите за трансфер на технологија, особено во стратешките области на развојот;

- усогласувањето на посебните интереси на основните организации на здружен труд со интересите на здружениот труд и на општествената заедница во целост;

- извозот на домашна технологија;

- воспоставувањето на информативен систем на техничко-технолошките и научните информации како основа за изградување и остварување на стратегијата на технолошкиот развој на единствениот југословенски пазар;

- решавањето и на други прашања од интерес за остварувањето на технолошкиот развој.

Член 8

Учесниците на Општествениот договор се согласни изградбата, развојот и функционирањето на големите технолошки системи што се од интерес за целата земја да се темели врз единствени технолошки основи. За таа цел е потребно, со договор на производителите и корисниците на опрема за таквите системи, со учество и ангажираност на Сојузниот извршен совет како и на извршните совети на републиките и покраините, да се изврши типизација на опремата, заради создавање на претпоставки за долгорочно планско учество на домашните производители на опрема во производството на таа опрема.

Член 9

Учесниците на Општествениот договор се согласни воведувањето на нови странски технологии да одговара на следниве критериуми и тоа:

- да бидат поекономични и посовремени од технологиите што постојат во земјата;

- да бидат рентабилни и да е обезбедена нивна поширока примена;

- да им одговараат на производствено-техничките услови за користење во прв ред на домашните ресурси;

- да и одговараат на политиката за технолошки развој, на општествените планови и на општествените договори за развој на одделни гранки и дејности, во согласност со општествените потреби, законските прописи и пазарните услови;

- да им одговараат на барањата и потребите на општонародната одбрана и општествената самозаштита;

- да обезбедат ефикасно поврзување и современо функционирање на единствените технолошки системи;

- да придонесуваат за хуманизација на производствените процеси и на живеењето;

- да обезбедат совпаѓање на опремата и производите, замесливост на деловите и др.;

- да им одговараат на утврдените барања на стандардизацијата, унификацијата, типизацијата и метрологијата применети во нашата земја;

- да овозможуваат изработка на производи кои според структурата и квалитетот им одговараат на барањата на домашниот и странскиот пазар;

- да служат првенствено за стратешки важните области предвидени во долгорочните и среднорочните планови за развој на земјата;

- да им одговараат на барањата за зачувување, заштита и унапредување на човековата средина;

- да го стимулираат масовното творештво, односно трајноста на иновационите процеси врз основа на изградувањето на постимулативен однос помеѓу личните доходи и продуктивноста на трудот;

- да ја гарантираат провереноста на понудената технологија;

- да го поттикнуваат користењето на домашните сировини и репроматеријали, како и на производствените техники и другите производствени фактори што ги има во земјата;

- да го стимулираат развојот на домашното производство, технологија и техника со кои ќе се обезбедува зголемување на технолошкото ниво;

- да овозможуваат увоз на неопходна опрема и технологија што не може рационално да се развие или да се произведе во земјата, а која првенствено ја насочува изградбата, модернизацијата и проширувањето на капацитетите за производство на стоки и услуги со кои се зголемува извозот или се намалува увозот.

Член 10

Учесниците на Општествениот договор се согласни дека нашата земја треба поуспешно да ја користи странската технологија, побрзо да ги усвојува и по можност да ги развива увезените технологии и така да создава услови за натамошен трансфер помеѓу организациите на здружен труд, при увозот на технологија да настојуваат да се испи-

ја можноста за максимално учество на нашата индустрија во обезбедувањето на производство на опрема. Здружениот труд треба да овладее со купена технологија, што треба да стане фактор на поврзување и здружување на трудот и средствата врз доходовни основи помеѓу организациите на здружен труд.

Учесниците на Општествениот договор се согласни да преземаат мерки и да го поттикнуваат самоуправното спогодување на увозниците и корисниците на технологија и домашните производители на опрема своите планови да ги усогласат со развојните цели.

Член 11

Учесниците на Договорот се согласни секоја намера за прибавување на правото на странска технологија и други знаења да и се пријави на Стопанската комора на Југославија за да се информираат заинтересираните органи и организации во земјата за саканото прибавување на технологија, за да се овозможи поведување на иницијативи за започнување на процесот на договарање.

Заинтересираните организации на здружен труд врз основа на известувањето за намерата да се прибави странска технологија можат во соодветното општо здружение да поведат и спогодување за здружување на трудот и средствата за прибавување на таа технологија и нејзино заедничко користење.

Стопанската комора на Југославија со посебен акт ќе ја утврди постапката за договарање за прибавување на странска технологија.

Во процесот на договарањето, мислењето за општествената и економската оправданост на прибавувањето странска технологија се прибавува и од надлежните органи на управата во републиките и покраините. Со тоа ќе се обезбеди остварување на пошироко општествено и стручно влијание врз изборот и прибавувањето на правото на странска технологија како и нејзино усогласување со пошироките потреби на општеството.

Стопанската комора на Југославија го следи спогодувањето и договарањето и ги евидентира резултатите од тоа договарање, а по завршувањето на постапката за договарање издава документ (потврда) за постигнатите резултати и заклучоци, кој се доставува до органот на управата надлежен за одобрување на регистрирањето на договорот.

Член 12

Тргувајќи од тоа дека улогата на науката е исклучително важна за стратегијата на технолошкиот развој на земјата, учесниците на Општествениот договор се согласни, во рамките на своите права и должности, да создаваат што поповолни услови за развој на научноистражувачката работа, за поголемо користење на домашните знаења, за развој на науката како фактор на производството и на интеграцијата на организациите на здружен труд, за здружување и поврзување на организациите на здружен труд, заради заедничко користење на домашното знаење.

Со своите мерки и активности учесниците на Договорот ќе создаваат што поповолни услови за развој на научноистражувачката работа во организациите на здружен труд, како и за здружување и поврзување на организациите на здружен труд на територијата на СФРЈ, заради заедничко користење на науката, технологијата, знаењата и кадрите.

Ќе се создаваат услови при утврдувањето на програмите за научноистражувачката и развојна работа во рамките на самоуправните интересни заедници за наука програмите да се утврдуваат со непосредно учество на организациите на здружен труд од стопанските, односно од други општествени дејности.

Тргувајќи од заедничките договори, учесниците на Договорот, со свои мерки и активности ќе создаваат услови за обезбедување на развојот на кадрите потребни за развој на технологијата и науката.

Сојузот на републиките и покраинските заедници за наука ќе ја координира работата на самоуправните интересни заедници за наука заради остварување на нивната улога во изградувањето и спроведувањето на технолошкиот развој на земјата.

Член 13

Учесниците на овој општествен договор се согласни да преземаат мерки со кои ќе се овозможува слободна размена и користење на информациите во земјата за новите научни и технички достигања, да ја поттикнуваат техниката помош и другите видови соработка.

Член 14

Учесниците на Договорот се согласни, во рамките на стратегијата на технолошкиот развој, да разработат елементи и заемни врски на технолошкиот развој на наменскиот дел од производството за потребите на вооружувањето и воената опрема ЈНА и на другиот дел од стопанството.

Член 15

Учесниците на овој договор се согласни технолошкиот развој, како долгорочна задача, тргнувајќи од одредбите на овој општествен договор, да се остварува со општествените договори, односно самоуправните спогодби за утврдување и спроведување на стратегијата на технолошкиот развој на организациите на здружен труд на ниво на гранките или групациите, во рамките на општествениот план за развој на Југославија. Заради тоа учесниците на Општествениот договор ја преземаат обврската, во рамките на своите права и должности, да ги поттикнуваат организациите на здружен труд и другите заинтересирани општествено-правни лица да ја спроведуваат постапката на општественото договарање и самоуправното спогодување за спроведување на стратегијата на технолошкиот развој.

Член 16

Учесниците на Општествениот договор се согласни Стопанската комора на Југославија да ја координира работата во општественото договарање и самоуправното спогодување врз изградувањето и спроведувањето на стратегијата на технолошкиот развој за групациите, гранките и пошироко.

Член 17

Учесниците на Општествениот договор се согласни дека финансирањето на реализацијата на технолошкиот развој, по правило, треба да се врши:

- со средствата на организациите на здружен труд определени за овие цели;
- со средствата на организациите на здружен труд што се добиваат со издвојување на определен процент од вредноста на увезената техника и технологија;
- со здружување на средствата на заинтересираните организации на здружен труд врз основа на самоуправните спогодби;
- со насочување на банкарските средства и кредити врз основа на самоуправните спогодби во согласност со целите утврдени во општествените планови за развој;
- со поттикнување на домашните организации и на странските лица да вложуваат во развојот на домашната технологија.

Учесниците на Договорот се согласни дека ќе создаваат таков систем на финансирање и кредитирање на технолошкиот развој, што ќе се заснова врз основите на заедничкиот доход на организациите на здружен труд и нивното поврзување на единствениот југословенски пазар, како и врз поповолните услови за обезбедување средства за технолошки развој (финансиски, даночни, царински и други олесненија).

Учесниците на Општествениот договор се согласни да преземаат мерки со кои организациите на здружен труд ќе се поттикнуваат од вредноста на увезената техника и технологија да издвојуваат определен процент на средства што, како наменски средства, ќе служат за финансирање на развојот на домашната технологија.

Обврските од став 3 на овој член, не се однесуваат на увозот на технологија и на средствата на производствената техника за потребите на општарнародната одбрана и на општествената самозаштита.

Член 18

Учесниците на Општествениот договор, посебно Собранието на СФРЈ, собранијата на социјалистичките републики и на социјалистичките автономни покраини, се согласни забрзаниот домашен технолошки развој, согласно со стратегијата на технолошкиот развој на Југославија, да го стимулираат со заеднички договорени мерки, а посебно:

- со даночни мерки, за да им се олесни на организациите на здружен труд да вложуваат поголеми усилия за развојот на сопствените технологии и ефикасно користење на увезените;

- со политиката на амортизација да ги поттикнуваат организациите на здружен труд кон интензивно и оптимално користење на технолошката опрема во согласност со нејзините техничко-експлоатациони услови;

- со олеснување на селективниот увоз (со царински и други мерки), со помагање на инвестирањето и со кредитирање на организациите на здружен труд што имаат: (а) натпросечни вложувања во истражувачко-развојните активности во рамките на гранките и групациите; (б) интензивен развој на сопствените технологии и нивно интензивно користење; (в) компаративно поголеми извозни резултати на производите, услугите и технологијата и други индикатори позитивни за реализација на стратегијата на технолошкиот развој на Југославија;

- да го поттикнуваат остварувањето на заедничките програми за развој на организациите на здружен труд врз основите на поголемото користење на домашната наука и знаење со поврзување и здружување.

Член 19

Учесниците на Општествениот договор се согласни со создавање на општествена клима од позитивен карактер и со соодветни нормативни акти да го стимулираат брзото пренесување на истражувачките достигања, од местото на настанувањето во производството и домашниот трансфер на технологијата, како и трансферот на домашните технологии во други земји.

Член 20

Учесниците на овој општествен договор се согласни остварувањето на усогласен технолошки развој да се заснова врз изградувањето и спроведувањето на единствениот систем на стандардизација и метрологија во СФРЈ:

- со спречување на нерационалниот увоз на различни технологии за производи и за мерна опрема за исти намени, со користење на стандардизацијата, на системот на атестирањето и знакот на квалитетот, на системот на мерното единство (меѓународни единици, еталони и референтни материјали, метролошки прописи, типско испитување, преглед на мерилата, мерни методи) итн;

- со доадекватно усогласување и со задолжителна примена на прописите од областа на стандардизацијата, типизацијата, унификацијата и контролата на квалитетот, и метрологијата заради подобро вклопување или ублажување на техничките бариери во меѓународниот промет на технологии, производи и мерна опрема.

Член 21

Тргувајќи од тоа дека техничко-технолошките информации се составен дел од општествениот систем информирањето на Југославија, односно негов потсистем, како и од тоа дека техничко-технолошките информации се неопходни за прогнозирање, следење и насочување на технолошкиот развој и на неговата стратегија, учесниците на овој договор се согласни да се пристапи кон изработка на методологија за идентификација и дефинирање на техничко-технолошките информации за домашните и странските производствени технологии и техники, и за оние од кооперација, како и информации за производот. Носител на оваа задача е Стопанската комора на Југославија, со другите субјекти на општествениот систем на информирањето.

Евидентирањето, собирањето, обработката и искажувањето на техничко-технолошките информации би се вршело во рамките на постојниот општествен систем на информирањето, што би се приспособил за овие намени.

Член 22

Учесниците на овој договор се согласни, во рамките на своите права и должности, да ги преиспитаат прописите и евентуално да ги усогласат со овој договор, заради негово спроведување.

Член 23

Учесниците на овој општествен договор се согласни да се формира Одбор за следење на неговото спроведување.

Одборот за следење на спроведувањето на овој договор го сочинуваат по еден претставник на секој потписник и претставник на Сојузниот извршен совет.

Стопанската комора на Југославија ќе обезбедува услови за работа на овој одбор.

Член 24

Учесниците на Договорот најмалку еднаш годишно ќе го разгледуваат неговото остварување и ќе оценат дали е потребно да се преземат натамошни мерки за негово остварување.

Член 25

По донесувањето на овој општествен договор ќе се пристапи кон договарање и самоуправно спогодување на организациите на здружен труд заради уредување на односите во изградувањето на стратегијата на технолошкиот развој на групациите, гранките и пошироко, на ниво на СФРЈ.

Потписниците на Договорот се обврзуваат дека со измени и дополненија на општествените планови за развој за периодот од 1981 до 1985 година ќе преземат соодветни активности значајни за неговата реализација.

Член 26

Секој учесник на овој општествен договор може да даде иницијатива за повторно разгледување на прашањата што се предмет на овој општествен договор, како и за негова измена и дополнување.

Измени и дополненија на овој општествен договор се вршат на начинот и според постапката што се предвидени за негово донесување.

Член 27

Учесниците на Општествениот договор се обврзуваат да донесат посебна програма за остварување на целите и задачите утврдени со овој договор.

Член 28

Овој општествен договор влегува во сила кога ќе го потпишат овластените претставници на учесниците на Општествениот договор.

Член 29

Овој општествен договор се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

За Собранието на СФРЈ,

Антун Бубиќ, с.р.
претседател на Соборот на републиките и покраините

За Собранието на СР Босна и Херцеговина,
Душан Видовиќ, с.р.
делегат во Општествено-политичкиот собор на
Собранието на СР БиХ

За Собранието на СР Македонија,
Љубомир Коруноски, с.р.
претседател на Републичкиот комитет за енергетика,
индустрија и градежништво и член на Извршниот совет
на СР Македонија

За Собранието на СР Словенија,
Ерик Вренко, с.р.
претседател на Републичкиот комитет за наука и култура

За Собранието на СР Србија,
д-р Жарко Паниќ, с.р.
член на Извршниот совет на Собранието на СР Србија

За Саборот на СР Хрватска,
Стипе Тојчиќ, с.р.
претседател на Соборот на здружениот труд на Саборот
на СР Хрватска

За Собранието на СР Црна Гора,
Милан Шановиќ, с.р.
потпретседател на Собранието на СР Црна Гора

За Собранието на САП Војводина,
Бранко Кљанќ, с.р.
претседател на Соборот на здружениот труд на
Собранието на САП Војводина

За Собранието на САП Косово,
Јован Богичевиќ, с.р.
делегат во Општествено-политичкиот собор на
Собранието на САП Косово

За Стопанската комора на Југославија,
Емин Добриќ, с.р.
член на Претседателството на Стопанската комора на
Југославија

За Интересната заедница на Југославија за економски
односи со странство,
Душан Анакиоски, с.р.
претседател на Заедницата
За Сојузот на републиките и покраинските заедници за
наука,
проф. **Љупчо Арнауловски**, с.р.
претседател на Сојузот на заедниците

член 25 од Правилникот за решавање на станбените потреби на работниците на Основната организација на здружен труд „Сообраќај и туризам“, од Белград, поради тоа што со неа се пропишува различно вреднување на работниот стаж, зависно од тоа каде е остварен.

2. Според став 3 на член 25 од наведениот правилник за секоја наполнета година работен стаж во некоја од основните организации на здружен труд во состав на Работната организација „БАС“ – Белградска автобуска станица, на работникот му припаѓаат 3 бода, а за секоја наполнета година работен стаж надвор од нив по 2 бода

Во одговор на доставеното решение за поведување постапка за оценување на уставноста на наведената одредба од самоуправниот општ акт, Работната заедница Заеднички служби на Работната заедница „БАС“ истакна дека различно вреднување на работниот стаж при решавањето на барање за доделување стан на користење е прифатено затоа што во овој колектив уште има работници кои се тука од неговото основање – од пред 15 години, а станбеното прифаќање не го решите.

3. Општарски ја уставноста на оспорената одредба од наведениот правилник, Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 14 септември 1983 година, врз основа на член 375 став 1 точка 4 од Уставот на СФРЈ и член 29 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, со мнозинство гласови, донесе

О д л у к а

1. Се укинува одредбата на став 3 од член 25 на Правилникот за решавање на станбените потреби на работниците на Основната организација на здружен труд „Сообраќај и туризам“, од Белград, донесен на референдумот одржан на 9 септември 1980 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“, а во Основната организација на здружен труд „Сообраќај и туризам“ на начинот на кој е објавен Правилникот од став 1 на оваа одлука.

3. Причините за ваквата одлука се дадени во Одлуката на Уставниот суд на Југославија У.бр. 249/81 од 11 јули 1983 година, што е објавена во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 62/83 од 9 декември 1983 година.

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе во следниот состав: претседател на Уставниот суд на Југославија Воислав Ракиќ и судиите: Божидар Булатовиќ, Рамадан Враниќи, д-р Васил Гривчев, д-р Стана Гукиќ-Делевиќ, д-р Александар Фира, Иван Франко, Славко Кулар, Мустафа Сефо, Јаким Спиоровски, Милосав Стиговиќ, д-р Јосиф Трајковиќ и Душан Штрбац.

У.бр. 140/81
14 септември 1983 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија
Воислав Ракиќ, с.р.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

О Д Л У К А

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБАТА
ОД СТАВ 3 НА ЧЛЕН 25 ОД ПРАВИЛНИКОТ ЗА РЕША-
ВАЊЕ НА СТАНБЕНИТЕ ПОТРЕБИ НА РАБОТНИЦИ-
ТЕ НА ОСНОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕН
ТРУД „СООБРАЌАЈ И ТУРИЗАМ“, ОД 9 СЕПТЕМВРИ
1980 ГОДИНА

1. Десанка Видоевиќ, од Белград, му даде иницијати-
ва на Уставниот суд на Југославија за поведување постап-
ка за оценување на уставноста на одредбата од став 3 на

По извршеното срамнување со изворниот текст ут-
врдено е дека во текстот на Буџетот на Федерацијата за
1984 година, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр.
70/83, се поткрале долунаведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1984 ГОДИНА

1. Во Билансот на приходите и расходите на Буџетот
на федерацијата за 1984 година, I. Приходи-Вид 05. Такси,
во колона I. Форма на приходите-Судски такси – треба да
се запише класификациониот број: „05-3“.

2. Во Видот 08. Приходи од други општествено-политички заедници, Придонеси на републиките и автономните покраини, во потформата на приходите 08-1-1 наместо бројот: „18.083,810“ треба да стои бројот: „18.083.810.000“, во потформата на приходите 08-1-2 наместо бројот: „7.611,435“ треба да стои бројот: „7.611,435.000“, во потформата на приходите 08-1-3 наместо бројот: „19.906,829“ треба да стои бројот: „19.906.829.000“, во потформата на приходите 08-1-4 наместо бројот: „32.242,143“ треба да стои бројот: „32.242, 143,000“, во потформата на приходите 08-1-5 наместо бројот: „34.291.376“ треба да стои бројот: „34.291.376.000“, во потформата на приходите 08-1-6 наместо бројот: „2.714.567“ треба да стои бројот: „2.714.567.000“, во потформата на приходите 08-1-7 наместо бројот: „15.129.722“ треба да стои бројот: „15.129.722.000“ и во потформата на приходите 08-1-8 наместо бројот: „605.918.“ треба да стои бројот: „605.918.000“.

3. Во Раздел 2. Собрание на СФРЈ, во Глава 2. наместо зборовите: „Биро за претставки и предлози“ треба да стојат зборовите: „Биро за претставки и поплаки“.

4. Во Глава 3. Служба за персонални работи, во колона 2. Распоредна група и подгрупа, наместо бројот: „01-3-2“ треба да стои бројот: „01-3-1“.

5. Во Раздел 30 Сојузен хидрометеоролошки завод, во позицијата 673 Распоредна група и подгрупа 01-3-2, наместо бројот: „40.204.000“ треба да стои бројот: „40.208.000“.

6. Во Раздел 38, Сервис за биротехнички работи на сојузните органи на управата и на сојузните организации, во позицијата 778 во колона 2 наместо бројот: „0-3-2“ треба да стои бројот: „01-3-2“.

Од Секретаријатот за законодавство на Собранието на СФРЈ, Белград, 2 февруари 1984 година.

УКАЗИ

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ДЕМОКРАТСКА РЕПУБЛИКА САО ТОМЕ И ПРИНЦИПЕ И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ДЕМОКРАТСКА РЕПУБЛИКА САО ТОМЕ И ПРИНЦИПЕ

I

Се отповикува

Димитрие Бабик од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Демократска Република Сао Томе и Принципе со седиште во Луанда.

II

Се назначува

д-р Иво Куштрак, извонреден и ополномоштен амба-

сатор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Народна Република Ангола, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Демократска Република Сао Томе и Принципе со седиште во Луанда.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 26

15 декември 1983 година

Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ
Мика Шинџак, с. р

СОДРЖИНА:

	Страна
52. Закон за измени и дополненија на Царинскиот закон	267
53. Закон за измени и дополненија на Законот за Царинската тарифа	268
54. Одлука за усвојување на иницијативата Собранието на СФРЈ да биде учесник во склучувањето на Општествениот договор за обезбедување средства за регрес за вештачки губрива и средства за заштита на растенијата во 1984 година и за условите и начинот на користењето на тие средства	282
55. Одлука за измена на Одлуката за височината и начинот на плаќање на трошоците за преглед и типско испитување на мерилата	282
56. Решение за определување на сезонски граничен премин за меѓународниот воздушен сообраќај	282
57. Деловник на Сојузниот извршен совет	283
58. Упатство за спроведување на член 4 од Уредбата за полагање депозит на динарите што граѓаните имаат право да ги изнесат од Југославија	304
59. Упатство за измена на Упатството за применување на член 4 од Законот за Царинската тарифа	306
60. Решение за измени и дополненија на Решението за утврдување на Листата на отрови што можат да се пуштаат во промет	306
61. Решение за измени и дополненија на Решението за утврдување на организациите на здружен труд што ги исполнуваат условите за давање токсиколошка оцена на отровите	308
62. Решение за определување на организациите на здружен труд што можат да ја утврдуваат ефикасноста на одделните отрови што се наменети за одржување на чистотијата во просториите на јавните објекти и на јавните површини или за уништување на штетни инсекти и други штетници	308
63. Правилник за техничките нормативи за заштита на високи објекти од пожари	308
64. Правилник за техничките нормативи за уреди и опрема за погон на моторни возила на течен нафтен гас	314
65. Општествен договор за основите на стратегијата на технолошкиот развој во СФРЈ	317
Одлука за оценување на уставноста на одредбата од став 3 на член 25 од Правилникот за решавање на станбените потреби на работниците на Основната организација на здружен труд „Сообраќај и туризам“, од 9 септември 1980 година	321
Исправка на Буџетот на федерацијата за 1984 година	321
Укази	322